



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ

„Службени вестник“ на РМ
Македоније

Скопје
фав 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ изда-
тува во издание на српскохрватски,
едносно хрватскохрватски, словенечки,
македонски, албански и унгарски ја-
зици — Огласи според тарифата —
Жиро-сметка кај Службата на опште-
ствено кинтоволство за превозата
посебни изданија и огласи 603 3-291-3

Четврток 23 септември 1971

БЕЛГРАД

БРОЈ 42

ГОД. XXVII

Цена на овој број е 16 динари. —
Прегледатата за 1971 година внесува
270 динари — Редакција Улица Јо-
вана Крстиќа бр 1 Пошта Фах 226 —
Телефони централа 50-931 50-932 50-933
и 50-934; Претплатна служба 61-7331;
Продажна служба 51-671

512.

Врз основа на член 19 став 2 и член 20 ст. 1 и 2
од Законот за девизното работење („Службен лист
на СФРЈ“, бр. 29/66 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69,
55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), и член
37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги
со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и
„Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71
и 29/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“,
бр. 58/70) по точка 8 се додава нова точка 8а, која
гласи:

„8а. Увозот и плаќањето на лабораториски хе-
микалии и реагенси во пакувања до 2,5 kg нето-те-
жина се врши слободно.“

2. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат
условите за извоз и увоз, кој е составен дел на Од-
луката за определување на стоките чиј извоз и увоз
е регулиран, се вршат следните измени и дополне-
нија:

1) во тарифниот број 28.38 точка 1 одредбата под
з) се менува и гласи:

„3) амониум ЛБ РК“;

2) во тарифниот број 28.40 точка 3 одредбата под
г) се менува и гласи:

„г) калциум:

1) за храна за добиток ЛБ РК

2) друго ЛБ ГДК“;

3) во тарифниот број 29.30 по точка 1 се додава
нова точка 2 која гласи:

„2) Изоцијанати за полиуретански
пени ЛБ ЛБ“.

Досегашната точка 2 станува точка 3;

4) во тарифниот број 37.01 во точка 1 во одред-
бите под а) и под б) се додава нова одредба под 3,
која гласи:

„3) плочи за графичката индус-
трија ЛБ ЛБ“.

Во точката 2 се додава нова одредба под в), која
гласи:

„в) филмови за графичката ин-
дустрија ЛБ ЛБ“.

Досегашната одредба под в) станува одредба
под г);

5) во тарифниот број 38.19 во точка 1 под н) по
одредбата под 14 се додаваат две нови одредби, кои
гласат:

„15) леарски песок превлечен ЛБ ЛБ
со смола

16) електродни атрацитни маси ЛБ РК“.

Досегашната одредба под 15 станува одредба
под 17;

6) во тарифниот број 39.02 во точка 2 се додава
нова одредба под д), која гласи:

„д) лепила ЛБ ГДК“.

Досегашната одредба под д) станува одредба
под ф);

7) во тарифниот број 51.02 во точка 1 одредбата
под а) се менува и гласи:

„а) монофил:

1) најлон конец за јадици ЛБ ЛБ

2) друго ЛБ ГДК“.

Во точка 2 одредбата под в) се брише, а досегаш-
ната одредба под в) станува одредба под б);

8) во тарифниот број 56.02 точката 2 се менува
и гласи:

„2) Вештачки влакна, несечени, во кабли:

а) целулозен ацетатен кабел за
изработка на филтер-стапчи-
ња за цигари ЛБ ЛБ

б) друго ЛБ Д“;

9) во тарифниот број 73.11 во точка 2 по одред-
бата под б) се додава нова одредба под в), која
гласи:

в) друго ЛБ РК“;

10) во тарифниот број 73.15 во точка 24 под
одредбата под 9 се додава нова одредба под г), која
гласи:

„г) ленти ладно валани, легирани,
превлечени ЛБ РК“;

11) во тарифниот број 73.16 во точка 2 под б)
во одредбите под 1 и под 2 во колона 4 кратенките:
„РК“ се заменуваат со кратенките: „ГДК“;

12) во тарифниот број 73.40 во точка 2 по од-
редбата под ф) се додава нова одредба под е), која
гласи:

„е) друго ЛБ ГДК“;

13) во тарифниот број 82.02 во точка 2 под б)
одредбата под 1 се менува и гласи:

„1) ножови и листови за пили ЛБ ДК“.

По одредбата под 2 се додава нова одредба под
3, која гласи:

„3) дијамантски дискови, сег-
менти, пили и ленти со дијамант-
ски сечива ЛБ ЛБ“.

Досегашната одредба под 3 станува одредба
под 4;

14) во тарифниот број 82.05 во точка 1 во одред-
бите под а) 2, под б) 4 а), под в) 2 а), под ф) 1 а), под
г) 2 а) и под е) и во точка 2 во одредбите под а) 2 а)
и под б) 1, по зборовите: „машини — алатки“ се до-
даваат запирика и зборовите: „освен за обработка на
дрво“;

15) во тарифниот број 84.23 во точка 3 под а)
зборовите: „и суви багери“ се бришат.

Во точката 13 во одредбите под а) и под б) во
колоната 4 кратенките: „ДК“ се заменуваат со кра-
тенките: „ГДК“;

16) во тарифниот број 85.01 во точка 2 под б) во
одредбата под 3 г) и во одредбата под 4 г) во колоната

2 зборовите: „трансформатори со сила над 20.000 kWA“ се заменуваат со зборовите: „трансформатори со сила од 20000 kWA и повеќе“:

17) во тарифниот број 85.24 точката 1 се менува и гласи:

„1) јаглени аморфни електроди:

а) катодни и анодни блокови за електролиза на алуминиум ЛБ ЛБ

б) други јаглени аморфни електроди ЛБ РК“.

Точката 3 се менува и гласи:

„3) Јаглено-графитни четкичиња и други лизгави контакти ЛБ ГДК“.

3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 177

15 септември 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

513.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување на царинските контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71 и 24/71), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВИНИЛХЛОРИД МОНОМЕР — PVC ВО ПРАВ

1. На увозот на производите од долу наведените тарифни броеви на Царинската тарифа — специфична опрема за производството на винилхлорид мономер — PVC во прав, наместо царинските стопи предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за определување пониски царински стопи за стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70, 22/70 и 18/71), ќе се применуваат следните царински стопи:

Тарифен број	На именување	Царинска стопа
1	2	3
84.03/4	Други генератори Ех. Генератори за производство на азот со согорување на воздух	10
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Пумпи за преточување на винилхлорид мономер, во специјална „S“ изработка	10
84.11/16	Вакуум пумпи Ех. — Пумпи со висок вакуум за винилхлорид мономер — гас, во специјална „S“ изработка — Вакуум пумпи за пневматски транспорт на PVC прав, во специјална „S“ изработка	10 10

1	2	3
84.11/2	Компресори Ех. Гасни компресори за винилхлорид, капацитет 600 mm Hg вакуум, во специјална „S“ изработка	10
84.11/4	Вентилатори Ех. Вентилатори за воздух заситен со винилхлорид во гасовидна состојба, во специјална „S“ изработка	10
84.12/2	Уреди за климатизација, автоматски до 300 m³ Ех. Уреди за климатизација со контролна сила со осетливи инструменти, во специјална „S“ изработка	10
84.17/1д	Машини и уреди за разладување на материјали Ех. — Уреди за кондензација на винилхлорид мономер со разладување, во специјална „S“ изработка — Разладна кула за вода, капацитет 6.000.000 Kcal/h	10 10
84.17/1с	Други машини и уреди Ех. — Уреди за кондензација и стабилизација на винилхлорид мономер — Автоклави за полимеризација на винилхлорид мономер, со припаѓачките уреди	10 10
84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Уреди за филтрирање на гасовиден винилхлорид мономер, во специјална „S“ изработка — Вреќа-филтери за издвојување на PVC прав од воздухот, со вградени елементи за заштита од статички електрицитет	10 10
84.19/8	Машини за дозирање и пакување Ех. Машини за дозирање и пакување на PVC прав	10
84.22/5д	Други машини и апарати за дозирање, манипулација, натовар или истовар и сл. Ех. Уреди за пневматски транспорт на PVC прав	10
84.59/2и	Мешалки за приготвување пластични материи Ех. Мешалки за хомогенизирање на PVC прав	10
84.59/2к	Други машини и механички напави Ех. — Мелници за мелење на крупни фракции на PVC прав — Уреди за сеене на PVC прав, со вградени елементи за заштита од статичен електрицитет — Уреди за сепарација на PVC прав — Уреди за приготвување на иницијатори за полимеризација на винилхлорид мономер	10 10 10 10

1	2	3
84.61/1	Автоматски вентили Ех. Автоматски вентили за регулација на процесот на полимеризација на винилхлорид мономер, во специјална „S“ изработка	10
84.61/2	Други вентили Ех. Други вентили за регулација на процесот на полимеризација на винилхлорид мономер, во специјална „S“ изработка	10
85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех. Командно-контролни табии за регулација на работата на уредите што се користат во производството на PVC прав	10
90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот и др. Ех. Мерни и регулациони инструменти и апарати за полимеризација на винилхлорид мономер	10
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на производството на PVC прав	10

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-9672/1

31 август 1971 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

514.

Врз основа на член 24 од Основниот закон за евиденциите во областа на трудот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), Сојузниот совет за труд пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ТРУДОТ

Член 1

Во Правилникот за водење евиденции во областа на трудот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/65, 32/66 и 11/67) по член 35б се додава нов член 35в, кој гласи:

„Одредбите на чл. 33, 33а и 35б од овој правилник ќе се применуваат при доставување и регистрирање податоци за личниот доход и за стажот за осигурувањето што осигурениците ги оствариле од-

носно наполниле во изминатата календарска година до 31 декември 1969 година.“

Член 2

Доставувањето и регистрирањето на податоците за стажот на осигурувањето и за личните доходи остварени од 1 јануари 1970 година ќе се врши на начинот утврден со прописите за матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензии.

Член 3

Посебните ознаки во регистарот (шифри) што ги одредувал републичкиот односно покраинскиот завод за социјално осигурување за секоја општина, редните броеви на обврзниците за уплатување на придонесот и регистарските броеви на обврзниците за уплатување на придонесот (член 99 од Правилникот за водење евиденции во областа на трудот) ќе се утврдуваат и запишуваат во регистарот почнувајќи од 1 октомври 1971 година на начинот утврден со прописите за матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензии.

Член 4

Пријавата на осигурување, одјавата на осигурување и пријавата за промена во текот на осигурувањето ќе се доставуваат до 30 септември 1971 година на обрасците пропишани со чл. 102 и 111 од Правилникот за водење евиденции во областа на трудот. Од 1 октомври 1971 година овие пријави ќе се доставуваат на обрасците М-1, М-2 и М-3 пропишани со Правилникот за податоците што се регистрираат во матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/71).

Член 5

Согласно важечките прописи со кои е регулирана организацијата на спроведувањето на здравственото осигурување односно организацијата на спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување, обврските во поглед водењето на евиденциите и доставувањето на податоците заради водење на тие евиденции ќе ги извршуваат и тоа:

1) водењето евиденции и доставувањето извештаи што според одредбите на Правилникот за водење евиденции во областа на трудот ги извршуваат комуналните заводи за социјално осигурување — службите одредени за спроведување на здравственото осигурување односно службите одредени за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување;

2) доставувањето пријави, извештаи и податоци до комуналните заводи за социјално осигурување, според одредбите на Правилникот за водење евиденции во областа на трудот — работните и други организации до службите одредени за спроведување на здравственото осигурување и до службите одредени за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1328/1

1 јули 1971 година

Белград

Заменик-претседател на
Сојузниот совет за труд,
Светозар Цеповски, с. р.

515.

Врз основа на член 174 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71 и 16/71), Сојузниот совет за труд пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ РЕГИСТРИРААТ ВО МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ****Член 1**

Со овој правилник се одредуваат податоците што се регистрираат во матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензии (во понатамошниот текст: матичната евиденција), обрасците што служат за доставување на податоците заради устројување и водење на матичната евиденција и начинот на нивното пополнување и доставување.

Член 2

Во матичната евиденција се регистрираат податоците содржани во обрасците што се пропишани со овој правилник, а што служат за доставување на податоците за устројување и водење на матичната евиденција.

Регистрирањето на податоците во матичната евиденција се врши на начинот кој ѝ одговара на техничката опрема што заедниците на пензиското и инвалидското осигурување во републиките односно во автономните покраини (во понатамошниот текст: заедниците на пензиското и инвалидското осигурување) ја користат за водење на матичната евиденција.

Член 3

Пријавите на податоците за устројување и водење на матичната евиденција (чл. 11, 19, 22, 25 и 26 од Уредбата за матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензии — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/71) се доставуваат на следните обрасци, и тоа:

— Пријава на податоците за устројување на матичната евиденција за осигурениците — на образецот ПС;

— Пријава на осигурување — на образецот М-1;

— Одјава на осигурување — на образецот М-2;

— Пријава за промената во текот на осигурувањето — на образецот М-3;

— Пријава на податоците за утврдениот личен доход и за стажот на осигурувањето — на образецот М-4;

— Пријава на податоците за личниот доход остварен со примање надоместок на личниот доход по основ на здравственото осигурување — на образецот М-5;

— Пријава на податоците за личниот доход остварен со примање на надоместок на личниот доход и на материјално обезбедување по основ на инвалидско осигурување — на образецот М-6;

— Пријава на податоците за дополнително утврдениот пензиски стаж односно за наголемувањето на стажот на осигурувањето — на образецот М-7;

— Пријава за промената на податоците за личниот доход и за стажот на осигурувањето — на образецот М-8;

— Пријава за промената на податоците за личниот доход остварен со примање надоместок на личниот доход по основ на здравственото осигурување — на образецот М-9;

— Пријава за промената на податоците за личниот доход остварен со примање надоместок на личниот доход и материјално обезбедување по основ на инвалидското осигурување — на образецот М-10;

— Пријава на податоците за уживателот на инвалидска пензија — на образецот П-1;

— Пријава на податоците за уживателот на старосна пензија — на образецот П-2;

— Пријава на податоците за уживателот на семејна пензија — на образецот П-3;

— Пријава на податоците за уживателот на правото на инвалиднина — на образецот П-4;

— Пријава за промената на податоците за уживателот на инвалидска пензија — на образецот П-5;

— Пријава за промената на податоците за уживателот на старосна пензија — на образецот П-6;

— Пријава за промената на податоците за уживателот на семејна пензија — на образецот П-7;

— Пријава за промената на податоците за уживателот на правото на инвалиднина — на образецот П-8.

Обрасците ПС, М-1 до М-10 и П-1 до П-8, како и Начинот на пополнувањето на обрасците на пријавите на податоците за матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензии, се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 4

Осигуреникот во работен однос ја поднесува пријавата ПС преку работната и друга организација и државен орган (во понатамошниот текст: организацијата) во која е запослен.

Осигуреникот запослен кај две или повеќе организации ја поднесува пријавата ПС преку организацијата кај која се наоѓа неговата работна книшка.

Осигуреникот запослен кај приватен работодавец пријавата ПС ѝ ја поднесува на службата што собранието на заедницата на пензиското и инвалидското осигурување со свој општ акт ќе ја одреди за вршење на работите за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување (во понатамошниот текст: службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување).

Осигуреникот што врши самостојна дејност пријавата ПС ѝ ја поднесува на службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување. Ако е осигурен во посебна заедница на социјалното осигурување, осигуреникот оваа пријава ѝ ја поднесува на службата што ги врши работите за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување за таа заедница.

Осигуреникот кој по престанокот на задолжителното осигурување продолжил да уплатува придонес за своето осигурување, пријавата ПС ѝ ја под-

несува на службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување кај која е пријавен на продолжено осигурување.

Лицето што не е пријавено на осигурување, а е должно да ја поднесе пријавата ПС, оваа пријава ѝ ја поднесува на службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување според местото на своето живеалиште.

Член 5

Уживател на пензија со пензиски стаж помал од 40 години — маж односно помал од 35 години — жена, учесник на НОВ пред 9 септември 1943 година односно до 13 октомври 1945 година со пензиски стаж помал од 35 години — маж, односно помал од 30 години — жена кој повторно стапил во работен однос и работи со половина или повеќе од половина на полното работно време пријавата ПС за стаж на осигурување наполнет по денот на пензионирањето ја поднесува преку организацијата во која е запослен.

Осигуреникот од став 1 на овој член, кој врши дејност по основ на која е осигурен, пријавата ПС за стаж на осигурување наполнет по денот на пензионирањето ѝ ја поднесува на службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување според местото на своето живеалиште.

Член 6

Осигуреникот — југословенски државјанин запослен на територијата на Југославија кај меѓународни организации, кај странски дипломатски или конзуларни претставништва, кај други претставништва, или во лична служба кај странски државјани со дипломатски имунитет пријавата ПС ѝ ја поднесува на службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување кај која е пријавен на осигурување

Член 7

Југословенските работници кои во времето на поднесувањето на пријавата ПС ќе се затечат во работен однос заснован со странски работодавец, како и работниците на југословенските организации кои ќе се затечат на изведување работи во странство, пријавата ПС ѝ ја поднесуваат на службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување според местото на своето живеалиште.

Осигурениците од став 1 на овој член кои за времето поминато на работа во странство биле пријавени на инвалидско и пензиско осигурување во Југославија и самите го плаќале придонесот за тоа осигурување, пријавата ПС ѝ ја поднесуваат на службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување кај која биле пријавени на осигурување.

Осигуреникот — југословенски државјанин запослен кај меѓународни и други организации во странство по основ на меѓународен договор, пријавата ПС ѝ ја поднесува на службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување кај која е пријавен на осигурување.

Член 8

Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување при приемот на пријавата ПС ја утврдува веродостојноста на документацијата

врз основа на која е пополнета пријавата, точноста и потполноста на податоците внесени во пријавата, и правилноста на пополнувањето на пријавата.

По извршениот прием на пријавата ПС, службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување заедно со потврда за приемот на пријавата им ја враќа на организацијата односно на осигуреникот документацијата доставена кон пријавата.

Организацијата му ја враќа на осигуреникот примената потврда за прием на пријавата ПС и документацијата.

Член 9

Организациите и службите за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување можат да ја утврдат со договор организацијата и планот на работата за пополнување и доставување на пријавите ПС и за обезбедување податоци за нивното пополнување.

Член 10

Пријавите П-1 до П-8 ги пополнува службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување во два примерока, од кои еден примерок ѝ се доставува на матичната евиденција, а другиот примерок останува во досието на осигуреникот.

Член 11

Пријавата ПС и пријавите П-1 до П-4 за сите уживатели на пензии и уживатели на инвалидина кои во тоа својство ќе се затечат во времето одредено за поднесување на пријавите П-1 до П-4 се поднесуваат на начинот и во рокот од програмата за устројување на матичната евиденција (член 35 од Уредбата за матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензии).

Пријавите М-1 до М-4 и пријавата М-8 службата за спроведување на инвалидското и пензиското осигурување ѝ ги доставува на матичната евиденција веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на нивниот прием од страна на организацијата односно осигуреникот.

Член 12

Кога матичната евиденција од една заедница на пензиското и инвалидското осигурување ѝ дава податоци на друга заедница на пензиското и инвалидското осигурување за осигуреникот, податоците се даваат по оној редослед по кој се внесени во обрасците пропишани со овој правилник.

Член 13

Техничките елементи на обрасците пропишани со овој правилник, што служат за потребите на машинската обработка на податоците, ги даваат матичните евиденции на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување, зависно од техничките барања на опремата што ја користат за водење на матичната евиденција.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 1327/1
1 јули 1971 година
Белград

Заменик-претседател на
Сојузниот совет за труд,
Светозар Пеповски, с. р.

- ОБРАЗЕЦ ПС 1

ПРИЈАВА
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА МАТИЧНАТА
ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАНИЦИТЕ

1

МАТИЧЕН БРОЈ

2

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА
ОБВРЗНИКОТ ЗА УПЛАТА НА
ПРИДОНОСОТ

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

3	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ (пишуваат со печатни букви)		
4	МОМИНСКО ПРЕЗИМЕ (за мажени)		
5	ДАТУМ НА РАБАЊЕТО		
6	ПОЛ	МАШКИ 1	ЖЕНСКИ 2
7	ЗАНИМАЊЕ		
8	ВИД НА ЗАВРШЕНОТО УЧИЛИШТЕ		
9	ОСНОВ НА ОСИГУРУВАЊЕТО		

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

10	УЧЕ- СТВО ВО РОВ	НЕПРЕКИНАТО ДО КРАЈОТ НА ВОЈНАТА, А ОД								УЧЕСТВОТО ВО РОВ ЗАВРШЕНО ПРЕД КРАЈОТ НА РОЈНАТА	ИМА УЧЕСТВО ВО РОВ	
		1941		1942	1943		1944	1945				
		ПОСЛЕД НА СЛОМЕНИЦА	ПР-П ПОСЛЕД НА СЛОМЕНИЦА		ПРЕД 9 IX	ОД 9 IX			БИВНИ ГРАЃАНИ НА ИТАЛИЈА ВО ОБЛАСТИТЕ ПРИПОЈНИ КОН СФРЈ ДО 13 X			ОД 14 X
		1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	0
11	ВОЕН ЗАРОВНИК СО ПРАВО НА ЗГОТМУВАЊЕ НА ПЕНЗИЈАТА ЗА 30%										НЕ 0	ДА 1
12	ВОЕН ИНВ	ВОЕН ОД ВОЈНИТЕ-МИРОВОБРЕМЕНИ ВОЕН ИНВАЛИД								НЕ 00	АКО У, ДА СЕ ЗАПИШЕ РОВНАТА	
13		ДАТУМ НА ПАСТАПУВАЊЕТО НА ИНВАЛИДИТЕТОТ ОД I КЛАССА										
14		УЖИВАТЕЛ НА ИНВАЛИДИНА ПО ОСНОВ НА ТРЕДНО ОПШТУВАЊЕ		НЕ 0	АКО У, ДА СЕ ЗАПИШЕ РОВНАТА							
15		ЗАВОД ШТО ЈА РОВИ ИНВАЛИДАТА										
16		БРОЈ НА СПИСОТ										
17	УЖИВАТЕЛ НА ДОДАТОК ЗА ПОМОШ И ПЕГА	НЕ 0	ДА 1	ЗАВОД ШТО ЈА РОВИ ИНВАЛИДАТА								
18		БРОЈ НА СПИСОТ										
19	УТВРДЕНА ИНВАЛИДНОСТ	НЕ 0	I КАТЕГОРИЈА 1		II КАТЕГОРИЈА 2		III КАТЕГОРИЈА 3		ОПАСНОСТ ОД ИНВАЛИДНОСТ 4			
20	ПРАВО ПРИЗНАЕНО ПО ОСНОВ НА ПЕНЗИСКОТО ИЛИ ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ	НЕ Е ПРИЗНАЕНО 0	СТАРОСНА ПЕНЗИЈА 1		ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА 2		ЗАПОСЛУВАЊЕ 3		ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА			
21		ЗАВОД ШТО ЈА РОВИ ИНВАЛИДАТА										
22		БРОЈ НА СПИСОТ										

МАТИЧЕН БРОЈ

[illegible]

[illegible]

ТОЧНОСТА НА ЗАПИШАНИТЕ ПОДАТОЦИ ОД ИЗВОРНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈА ЗАВРГУВА КОМУНАЛНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

МЕСТО
НА
ПЕЧАТОТ

МЕСТО.

МЕСТО.
РАБОТНИКОТ НЕПРЕКИНАТО Е ЗАПОСЛЕН

(ПОПИС НА СДГОВОРНИОТ РАБОТНИК)

ВО ОВАА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ____/19 ____ ГОДИНА

ПОТПИС НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА)

АДРЕСА
МЕСТО

УЛИЦА И БРОЈ

(ПОПИС НА ОВЛАСТЕНОГО ЛИЦЕ)

ДАТУМ НА ПРИЕМОТ НА ПРИЛВАТА _____/_____'9____ГОДИНА,

ПРИЈАВА НА ОСИГУРУВАЊЕ

ОБРАЗЕЦ М-1

РЕДЕН БРОЈ	НАЗИВ НА ОБЕЛЕЖЈЕТО	ПРОСТОР ЗА ОДГОВОРИ
1	2	3
1	МАТИЧЕН БРОЈ НА ОСИГУРЕНИКОТ	
2	НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ОБВРЗНИКОТ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ	
3	РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ОБВРЗНИКОТ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ	
4	ШИФРА НА ДЛНОСТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА	
5	РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА-РАБОТНАТА ШИФРА НА РАБОТНИЦИТЕ	ЧАСОВИ ДНЕВНО ЧАСОВИ ДНЕВНО
6	ОСНОВ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	
7	ДАТУМ НА СТАПУВАЊЕ НА РАБОТ ВО ОСИГУРУВАЊЕ	ДЕН МЕСЕЦ ГОДИНА
8		
9	ВО КОЈКУ ОРГАНИЗАЦИЈА Е ЗАПОСЛЕН	1 2 3 4 5
10	ЗАПОСЛУВАЊЕ ВО ПРЕТХОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА	— — — — — СР САП — — — — — ОД — — — — — ДО — — — — —
11	УЖИВАТЕЛ НА ПЕНЗИЈА — ЗАВОД ШТО ЈА ВРШИ ИСПИТАТА	НЕ ДА 0 1
12	ОСИГУРЕНИКОТ ПРЕПАТ Ё СЕ ПРИЈАВУВА НА МАТИЧНАТА РЕВИДЕНЦИЈА	НЕ ДА 0 1 2

13	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ (ПИШУВАЈ СО ПЕЧАТНИ БУКВИ)	
14	МОМИНСКО ПРЕЗИМЕ (ЗА МАЖЕТИ)	
15	ДАТУМ НА РАГАЊЕТО	
16	ПОЛ	МАШКИ ЖЕНСКИ 1 2
17	ЗАПИМАЊЕ	
18	ВИД НА ЗАВРШЕНОТО УЧИЛИШТЕ	
19	АКО Е СЛЕП — ОД КОГА	ДЕН МЕСЕЦ ГОДИНА
20	ВОЕН ОД ВОЈНИТЕ-МИГНОВРЕМЕН ВОЕН ИНВАЛИД	НЕ АКО Е, ДА СЕ ЗАПИШЕ ГРУПАТА 00
21	ДАТУМ НА СТЕКНУВАЊЕТО НА ИНВАЛИДИТЕТ ОД I—IV ГРУПА	

ВО _____, НА _____19____ ГОДИНА.

(ПОТПИС НА ПОДНОСИТЕЛОТ)

МЕСТО НА ПЕЧАТОТ

ПОПОЛНУВА КОМУНАЛНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ			
БРОЈ И ДАТУМ НА ПРИЈАВАТА		БРОЈ И ДАТУМ НА ОДЈАВАТА	
ПРИМИЛ,	СПРОВЕЛ,	ПРИМИЛ,	СПРОВЕЛ,

ОДЈАВА НА ОСИГУРУВАЊЕ

ОБРАЗЕЦ М-2

РЕДЕН БРОЈ	НАЗИВ НА ОБЕЛЕЖЈЕТО	ПРОСТОР ЗА ОДГОВОРИ
1	2	3
1	МАТИЧЕН БРОЈ НА ОСИГУРЕНИКОТ	
2	НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ОБВРЗНИКОТ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ	
3	РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ОБВРЗНИКОТ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ	
4	ШИФРА НА ДЕЈНОСТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА	
5	РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА-РАБОТНА —ТА ЕДИНИЦА НА РАБОТНИЦИТЕ	ЧАСОВИ ДНЕВНО ЧАСОВИ ДНЕВНО
6	ОСНОВ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	
7		
8	ДАТУМ НА ПРЕСТАНОКОТ НА РАБОТАТА — ОСИГУРУВАЊЕТО	ДЕН МЕСЕЦ ГОДИНА
9	ВО КОЈКУ ОРГАНИЗАЦИИ Е ЗАПОСЛЕН	1 2 3 4 5
10	ЗАПОСЛУВАЊЕ ВО ПРЕТХОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА	— — — — — СР САП — — — — — ОД — — — — — ДО — — — — —
11	УЖИВАТЕЛ НА ПЕНЗИЈА — ЗАВОД ШТО ЈА ВРШИ ИСПЛАТАТА	НЕ ДА 0 1
12	ОСИГУРЕНИКОТ ПРВПАТ И СЕ ПРИЈАВУВА НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА	НЕ ДА 0 1 2

13	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ (ПИШУВАЈ СО ПЕЧАТНИ БУКВИ)	
14	МОМИНСКО ПРЕЗИМЕ (ЗА МАЖЕНИ)	
15	ДАТУМ НА РАГАЊЕТО	
16	ПОЛ	МАШКИ ЖЕНСКИ 1 2
17	ЗАНИМАЊЕ	
18	ВИД НА ЗАВРШЕНОТО УЧИЛИШТЕ	
19	АКО Е СЛУГ — ОД КОГА	ДЕН МЕСЕЦ ГОДИНА
20	ВОЕН ОД ВОЕНИТЕ-МИРОВОРМЕН ВОЕН ИНВАЛИД	НЕ АКО Е ДА СЕ ЗАПИШЕ ГРУПАТА 00
21	ДАТУМ НА СТИКНУВАЊЕТО НА ИНВАЛИДИТЕТ ОД I-IV ГРУПА	

ВО _____, НА _____ 19____ ГОДИНА,

(ПОТПИС НА ПОДНОСИТЕЛОТ)

МЕСТО НА ПЕЧАТОТ

ПОПОЛНУВА КОМПЈУТЕРНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ			
БРОЈ И ДАТУМ НА ПРИЈАВАТА		БРОЈ И ДАТУМ НА ОДЈАВАТА	
ПРИЕМАТ	СПРОВЕД	ПРИЕМАТ	СПРОВЕД

ПОТВРДА ЗА ПОДНЕСЕНАТА ПРИЈАВА-ОДЈАВА НА ОСИГУРУВАЊЕ

РЕДЕН БРОЈ	НАЗИВ НА ОБЕЛЕЖЈЕТО	ПРОСТОР ЗА ОДГОВОРИ
1	2	3
1	МАТИЧЕН БРОЈ НА ОСИГУРЕНИКОТ	
2	НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ОБВРЗНИКОТ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ	
3	РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ОБВРЗНИКОТ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ	
4	ЦИФРА НА ДЕЛНОСТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА	
5	РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА-РАБОТ- НИЦА ИЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ	ЧАСОВИ ДНЕВНО ЧАСОВИ ДНЕВНО
6	ОСНОВ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	
7	ДАТУМ НА СТАПУВАЊЕ НА РАБОТА — ВО ОСИГУРУВАЊЕ	ДЕН МЕСЕЦ ГОДИНА
8	ДАТУМ НА	ДЕН МЕСЕЦ ГОДИНА
9	ВО КОЈКУ ОРГАНИЗАЦИЈА Е ЗАПОСЛЕН	1 2 3 4 5
10	ЗАПОСЛУВАЊЕ ПО ПРЕТХОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА	— СР САП — ОД ————— ДО —————
11	УЖИВАТЕЛ НА ПЕНЗИЈА — ЗАВОД ШТО ЈА ВРШИ ИЗПЛАТАТА	НЕ ДА 0 1
12	ОСИГУРЕНИКОТ ПРЕПАТ И СЕ ПРИЈАВУВА НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА	НЕ ДА 0 1 2

13	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ (ПИШУВАЈ СО ПЕЧАТНИ БУКВИ)	
14	МОМИНСКО ПРЕЗИМЕ (ЗА МАЖЕНИ)	
15	ДАТУМ НА РАГАЊЕТО	
16	ПОЛ	МАШКИ ЖЕНСКИ 1 2
17	ЗАНИМАЊЕ	
18	ВИД НА ЗАВРШЕНОТО УЧИЛИШТЕ	
19	АКО Е СЛЕП — ОД КОГА	ДЕН МЕСЕЦ ГОДИНА
20	ВОЕН ОД ВОЈНИТЕ-МИРНОВРГМЕН ВОЕН ИНВАЛИД	НЕ АКО Е, ДА СЕ ЗАПИШЕ ГРУПАТА 00
21	ДАТУМ НА СТЕКНУВАЊЕТО НА ИНВАЛИДИТЕТ ОД I—IV ГРУПА	

ВО _____, НА _____ 19____ ГОДИНА,

(ПОТПИС НА ПОДНОСИТЕЛОТ)

МЕСТО НА ПЕЧАТОТ

ПОПОЛНУВА КОМПЛУТНОСТ ЗАРОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ			
БРОЈ И ДАТУМ НА ПРИЈАВАТА		БРОЈ И ДАТУМ НА ОДЈАВАТА	
ПРИЕМЛ	СПРОВЕЛ	ПРИЕМЛ	СПРОВЕЛ

ОБРАЗЕЦ М-3

ПРИЈАВА
ЗА ПРОМЕНАТА ВО ТЕКОТ
НА ОСИГУРУВАЊЕТО

1	ПРОСТОР ЗА ЕТИКЕТА — ЗАПИШУВАЊЕ НА МАТИЧНИОТ БРОЈ МАТИЧЕН БРОЈ
2	РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ОБВРЗНИКОТ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ

МФ

РЕДЕН БРОЈ	ОБЕЛЕЖЈА КАЈ КОИ Е ДОЈДЕНО ДО ПРОМЕНА
3	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ (ПИШУВАЈ СО ПЧАТНИ БУКВИ)
4	ДАТУМ НА РАГАЊЕТО
5	ПОЛ
	МАШКИЖЕНСКИ

6	ЗАНИМАЊЕ	НАЗИВ			
		ДАТУМ НА ПРОМЕНАТА			
7	ВИД НА ЗАВРШЕНОТО УЧИЛИШТЕ	НАЗИВ			
		ДАТУМ НА ПРОМЕНАТА			
8	ВОЕН ЗАРОВНИК СО ПРАВО НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИЈАТА ЗА 30%		НЕ 0	ДА 1	
9	ВОЕН ОД ВОЈНИТ-МИРОВРЕМЕН ВОЕН ИНВАЛИД	НЕ	АКО Е, ДА СЕ ЗАПИШЕ ГРУПАТА		
		00			
10	ДАТУМ НА ПРОМЕНАТА НА ИНВАЛИДИТЕТОТ ОД I—IV				
11	ВОЕН ИНВАЛИД	ПРОВАНА НА ДАТУМ ОТ ВО РАКНИ НА I—IV ГРУПА	ПРО СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА I—IV ГРУПА	ПРОМЕНА НА ПРЕВИОТ ДАТУМ НА СТЕКНУ- ВАЊЕ НА ПРАВОТО	ПРЕСТАНОК НА ИНВАЛИДИТЕТОТ ОД I—IV ГРУПА
		1	2	3	4

ВО _____ ДА _____ 19 _____ ГОДИНА

ПОПИС НА ПОДСКЕЛОТУ

МЕСТО НА ПЕЧАТОТ

ПОПОЛНУВА КРАЈОТ НА ЛИСТОТ ЗАР ДА СЕ ПОПОЛНИ СО ПОСТАВЊЕ			
БРОЈ И ДАТУМ НА ПРИЈАВАТА		БРОЈ И ДАТУМ НА ОБЈАВАТА	
ПРИЈАВ	ПОПИС	ПОПИС	СЧОВЕЛ

ПРИЈАВА

НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА УТВРДЕНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД

И ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

ЗА 19 ГОДИНА

ЛИСТ БРОЈ

РЕДЕН БРОЈ НА УПОСОТ	МАТИЧЕН БРОЈ	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ	УТВРДЕН СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ			
			МЕСЕЦИ		ДЕНОВИ	
1	2	3	4			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
0						

[illegible]

СО РЕДЕН БРОЈ.....

ПРИЈАВА

НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОСТВА-
РЕН СО ПРИМАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ЛИЧНИОТ
ДОХОД ПО ОСНОВ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ЗА 19[] ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ М-5

КОМУНАЛЕН ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ		ЦИФРА

[]		БРОЈ НА МФ РОДА	БРОЈ НА ПОЗИЦИЈА
[]		[]	[]

ЛИСТ БРОЈ

РЕДЕН БРОЈ НА ЛИСТОТ	ДАТИЧЕН БРОЈ	ЛИЧЕН ДОХОД ШТО СЛУЖИ ЗА ОТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ОТВРДУВАЊЕ СО ПРИМАЊЕ НАДОМЕ- СТОК НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ПО ОСНОВ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ	ЦИФРИ ЗА ГОДИНА		ЛИЧЕН ДОХОД ШТО СЛУЖИ ЗА ОТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ОТВРДУВАЊЕ СО ПРИМАЊЕ НАДОМЕ- СТОК НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ПО ОСНОВ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ	СТАЖ НА ОСИГ УРУВАЊЕ ПО ПРЕСТАНОКОТ ОБВЕЗНИКОТ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ	РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ОБВЕЗНИКОТ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ
			3	4	5		
1	2					6	7
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
0							
1							
2							

3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		

ЗАКЛУЧЕНО СО ЛИСТ БРОЈ.....
СО РЕДЕН БРОЈ.....

ВО _____ НА _____ 19 _____ ГОДИНА _____,

МЕСТО НА ПЕЧАТОТ

(ПОТЪС ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ)

ПРИЈАВА

НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОСТВАРЕН СО ПРИМАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ЛИЧНИОТ
ДОХОД И МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

ЗА 19 ГОДИНА

ЛИСТ БРОЈ... ..

РЕДЕН БРОЈ НА УЧЕСТОК	МАТИЧЕН БРОЈ	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		

ЗАКЛУЧЕНО СО РЕДЕН БРОЈ.....

СО ЛИСТ БРОЈ.....

БРОЈ НА МФ РОЛА БРОЈ НА ПОЗИЦИЈА

[illegible]

(ПОЛИС НА ОБЛАСТНОТО ЛПФ)

ОБРАЗОЦ М-9

ПРИЈАВА
ЗА ПРОМЕНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОС-
ТВАРЕН СО ПРИМАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ЛИЧНИОТ ДОХОД
ПО ОСНОВ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 19[] ГОД.

ПРОСТОР ЗА ЛИЧНИОТ НА МАТИЧНИОТ БРОЈ

МАТИЧЕН
БРОЈ

МФ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

НАЗИВ НА
КОМУНАЛНИОТ
РАБОД

ЛИЧЕН ДОХОД КОЈ СЛУЖИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ОСТВАРЕН СО ПРИМАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ЛИЧНИОТ ДО- ХОД ПО ОСНОВ НА ЗДРАВСТВЕ- НОТО ОСИГУРУВАЊЕ	КУПУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИТЕ ЗА КОИ Е ИЗВ- РШЕНА ИСПИ- ТАТА		ИЗНОС НА ОСНОВОТ НА НАДОМЕСТОКОТ ПО ЧАС		УТВРДЕН СТАЖ НА ОСИ- ГУРУВАЊЕ ПО ПРЕСТАНО- КОТ НА РАБО- ТНИОТ ОДНОС		РЕГИСТАРСКИ ЛИСТ НА ОБВРЗНИ- КОТ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ
	ДИНАРИ	ПАРИ	МЕСЕЦИ	ДЕНА			
	1	2	3	4			
СТАР ПОДАТОК							
НОВ ПОДАТОК							

ПРИЈАВА

ОБРАЗЕЦ М-10

ЗА ПРОМЕНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОСТВА-
РЕН СО ПРИМАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ЛИЧНИОТ ДОХОД И МАТЕ-
РИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1971 ГОДИНА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

НАЗИВ НА КОМУ-
НАЛНИОТ ЗАВОД

ПРОСТОР ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА МАТРИЧНИОТ БРОЈ

МАТИЧЕН
БРОЈ

МФ

СЛУЖБЕНА ОЗНАКА	МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ								НАДОМЕСТОК ПОРАДИ ПОМАЛ ЛИЧЕН ДОХОД НА ДРУГА РАБОТА		НАДОМЕСТОК ПОРАДИ РАБОТА СО СКРАТЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ			
	ПЕРИОД ПОМИНАТ ВО ВРШЕЊЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈА				УТВРДЕН СТАЖ		ДНЕВЕН ОСНОВ ОД КОЈ Е ОДРЕДЕНО МАТЕ-РИЈАЛНО ТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ		ВКУПЕН ИЗНОС		ВКУПЕН БРОЈ ЧАСОВИ	ВКУПЕН ИЗНОС		
	ОД		ДО						ДИНАРИ			ПАРИ		ДИНАРИ
	ДГН	МЕСЕЦ	ДЕН	МЕСЕЦ	ДИНАРИ	ПАРИ	ДИНАРИ		ПАРИ		ДИНАРИ		ПАРИ	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		
СТАР ПОДАТОК														
НОВ ПОДАТОК														

ВО _____, на _____ 19____ ГОДИНА.

МЕСТО НА ПЕЧАТОТ

(ПОТПИС НА ОБЈАСНЕТЕЛОТО ЛИЦЕ)

ОБРАЗЕЦ П-1

ПРИЈАВА
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА УЖИВАТЕЛОТ
НА ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА

ПРОСТОР ЗА ЕТИКЕТА — ЗАПИШУВАЊЕ НА МАТИЧНИОТ БРОЈ	
1	МАТИЧЕН БРОЈ
БРОЈ НА ПРИЈАВНОТО	
2	КОМПАНИИ ЗАВОД

3	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ (ОПИСАНО СО ИЛИ БЕЗ БУКВИ)											
4	ДАТУМ НА РАГАЊЕТО											
5	ПОЛ								МАШКИ	ЖЕНСКИ		
									1	2		
6	ИЗНОС НА ПЕНЗИЈАТА НА ДЕНОТ НА ПОПИСОТ											
7	ДАТУМ ОД КОГА ТЕМЕ ИСПЛАТАТА НА ПЕНЗИЈАТА											
8	ИЗНОС НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК НА ДЕНОТ НА ПОПИСОТ											
9	ИЗНОС НА ДОДАТОЦИТЕ КОН ПЕНЗИЈАТА НА ВОСИТЕЛИТЕ НА МАТИЧАНСКА СПОМЕНИЦА 1941											
9	ЗАПОСЛУЖАЊЕ И ПРОЦЕНТ НА ИСПЛАТАТА НА ПЕНЗИЈАТА				НЕ		ДА					
					0		100%	50%	0%	ЧЛЕН 70 ОД ОЗНО		
					1		2	3				
10	ПЕНЗИЈАТА СЕ ИСПЛАТУВА ВРЗ ТОВАР НА ЗАЕДНИЦАТА				БОСНА И ХЕРЦЕГ	ПРЧА ГОРА	ХРВАТ СКА	МАКЕДОНСКИ ДОНИЈА	СРБИЈА	КОСОВО	ВОЈВОДИНА	
					1	2	3	4	5	6	7	
11	РЕОСИГУРЕН СЛУЧАЈ				НЕ		ДА					
					0		1	2	3			
12	ОБВРСКИ СРЕМА ФОНДОТ НА ИНВАЗИОНОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ											
13	КАТЕГОРИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ				ОПШТИ	ВОЈНИ	СВР	ДОПОЛНИ	УМЕТНИЦИ			
					1	2	3	4	5			
14	ДАТУМ НА СТЕКНУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА											
15	ДАТУМ НА СТЕКНУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ЗАШТИТЕН ДОДАТОК											
16	ПРИХОДИ ШТО ВНИМААТ ВРЗ ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК				НИМАА ЗАШТИТЕН ДОДАТОК	НИМАА ПРИХОДИ	НИМАА ПРИХОДИ					
					0	1	2	3	4	5		
17	ПРОПИС СПОРТД КОЈ Е ПРИЗНАНО ПРАВОТО											
18	ВКУПЕН ВОЈНСКИ СТАЖ											
19	УЧЕСТВО ВО ВОЈНИ ПОСЛУЖБА											
	1941											
	1942											
	1943											
	1944											
	1945											
	ЗАВЕРИТЕЛНО ПРЕД КРАЈОТ НА ВОЈНАТА											
	УЧЕСТВО											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
20	ВОЕН ЗАРОБЕНИК СО ПРАВО НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИЈАТА ЗА 40%								НЕ	ДА		
									0	1		
21	ВОЕН ОД ВОЈНИТЕ-МИРОВОРЕМЕН ВОЕН ИНВАЛИД								НЕ	АКО Е, ДА СЕ ЗАПИСИ ПРИСТАТА		
									00			
22	КАТЕГОРИЈА НА РАБОТНОТО МЕСТО				ВИСОКА	ВИША	СРЕДНА	НИЖА	ВИСОКА КВАЛИФИКАЦИЈА	КВАЛИФИКАЦИЈА	ПОЛУ-ИНВАЛИД	ИНВАЛИД
					1	2	3	4	5	6	7	
23	СТАВКА НА ДУШНОСТА											

24	ПРОИС СИБОРЖ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ						
25	ОСНОВНИТЕ РАБОТИ						
26	ИЗБОР НА СИБОРЖ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ						
27	ОСНОВНИТЕ РАБОТИ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ						
28	ОСНОВНИТЕ РАБОТИ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ						
56	ОСНОВНИТЕ РАБОТИ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ						
31	ОСНОВНИТЕ РАБОТИ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ						
32	ОСНОВНИТЕ РАБОТИ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ						
33	ОСНОВНИТЕ РАБОТИ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ	НЕ	ДА				
		0	1				
34	ОСНОВНИТЕ РАБОТИ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ	НЕ	ДА	50%			
		0	1	2			
35					19		
					19		
					19		
					19		
					19		
					19		
					19		
57	ОСНОВНИТЕ РАБОТИ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ	0	10%	15%	20%		
		0	1	5	2		
58	ОСНОВНИТЕ РАБОТИ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ	0	80%	90%			
		0	8	9			
59	ОСНОВНИТЕ РАБОТИ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ	0	1	2	3	4	
60	ОСНОВНИТЕ РАБОТИ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ	0	1	2	3	4	
61	ОСНОВНИТЕ РАБОТИ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ	0	1	2	3	4	
62	ОСНОВНИТЕ РАБОТИ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ	0	1	2	3	4	
63	ОСНОВНИТЕ РАБОТИ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ	1	2	3	4	5	6
64	ОСНОВНИТЕ РАБОТИ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ						
65	ОСНОВНИТЕ РАБОТИ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ						
66	ОСНОВНИТЕ РАБОТИ КОЈ Е ОПРЕДИНЕН ПОСЛЕДНОТ ОСНОВ						
30	ИНВАЛИДИНА И ДОДАТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА	НЕМА	ИНВАЛИДИНА	ДОДАТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА	ДОПЪТ		
		0	1	2	3		

$M\Phi$ [illegible]

ПОДАТОЦИ ЗА ВОЕНИОТ ОСИГУРЕНИК — ПЕНЗИОНЕР

38	ЧИН-КЛАСА
39	БРОЈ НА ПЕРИОДСКИТЕ ПОКАЧУВАЊА
40	ОСНОВНА ПЛАТА
41	ПОЛОЖАЕН ДОДАТОК
42	АРМИСКИ ДОДАТОК
43	ФУНКЦИОНАЛЕН ДОДАТОК (НА СВОЈОТ-ПОВИСОК ЧИН)
44	ПЕРИОДСКО ПОКАЧУВАЊЕ
	<u>ПОСЕБНИ ДОДАТОЦИ</u>
45	НАЗИВ НА ДОДАТОКОТ
46	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ
47	БРОЈ НА МЕСЕЦИТЕ ЗА КОИ ПРИМАЛ ДОДАТОК
48	НАЗИВ НА ДОДАТОКОТ
49	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ
50	БРОЈ НА МЕСЕЦИТЕ ЗА КОИ ПРИМАЛ ДОДАТОК
51	НАЗИВ НА ДОДАТОКОТ
52	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ
53	БРОЈ НА МЕСЕЦИТЕ ЗА КОИ ПРИМАЛ ДОДАТОК
54	ИЗНОС НА ПЕНЗИЈАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА
55	СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ ПОМИНАТ ВО ВОЕНА СЛУЖБА НАДВОР ОД ПОДРАЧЈЕТО НА РЕПУБЛИКАТА ИЛИ ПОКРАЈИНАТА (ВО ГОДИНИ И МЕСЕЦИ)

ПОТПИС НА РАБОТНИКОТ

ПОТПИС НА ЛИКВИДАТОРОТ

ПОТПИС НА КОМИТЕТО

ВО _____ НА 19 _____ ГОДИНА

ПОДАТОЦИ ЗА ПЕНЗИЈАТА ОДРЕДЕНА СПОРЕД КОНВЕНЦИЈА

	НАЗИВ НА ДРЖАВАТА	ШИФРА НА ДРЖАВАТА			ПЕНЗИСКИ СТАЖ ВО МЕ- СЕЦИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СПОРЕД КОНВЕНЦИЈА			
					ВО СТРАН- СКИ ЗЕМЈИ		ВО ЈУГОСЛА- ВИЈА	
94								
95								
96								
97								
98								

ПОТПИС НА РЕФЕРЕНТОТ _____

ПОТПИС НА ЛИКВИДАТОРОТ _____

ПОТПИС НА КОНТРОЛОРОТ _____

ВО _____, НА 19 _____ ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ П-2

**ПРИЈАВА
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА УЖИВАТЕ ЛОТ
НА СТАРОСНА ПЕНЗИЈА**

ПРОСТОР ЗА ЕТИКЕТА — ЗАПИШУВАЊЕ НА МАТИЧНИОТ БРОЈ	
1 МАТИЧЕН БРОЈ	
БРОЈ НА ПРЕДМЕТОТ	
2 КОМУНАЛЕН ЗАВОД	

3	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ (ПИШУВАЈ СО ПЕЧАТНИ БУКВИ)												
4	ДАТУМ НА РАГАЊЕТО												
5	ПОЛ								МАШКИ 1	ЖЕНСКИ 2			
6	ИЗНОС НА ПЕНЗИЈАТА НА ДЕНОТ НА ПОПИСОТ												
7	ДАТУМ ОД КОГА ТЕЧЕ ИСПЛАТАТА НА ПЕНЗИЈАТА												
8	ИЗНОС НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК НА ДЕНОТ НА ПОПИСОТ												
9	ЗАПОСЛУВАЊЕ И ПРОЦЕНТ НА ИСПЛАТАТА НА ПЕНЗИЈАТА				НЕ 0		ДА 100% 1 50% 2 0% 3						
10	ПЕНЗИЈАТА СЕ ИСПЛАТУВА ВРЗ ТОВАР НА ЗАЕДНИЦАТА			БОСНА И ХЕРЦЕГ 1	ЦРНА ГОРА 2	ХРВАТСКА 3	МАКЕДОНИЈА 4	СЛОВЕНИЈА 5	СРБИЈА 6	КОСОВО ВОЈВОДИНА 7 8			
11	РЕОСИГУРЕН СЛУЧАЈ				НЕ 0		ПРЕТЕЖЕН СТАЖ 1		ГРУПНА ПИСРЕКА НА РАБОТА ВО РАБОТ 2 3				
12	ОБВРСКИ СПРЕМА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ												
13	КАТЕГОРИЈА НА ПЕНЗИОНЕРОТ				ОПШТИ 1	ВОЕНИ 2	СВР 3	ДОГОВОРНИ 4	УМЕТНИЦИ 5				
14	ДАТУМ НА СТЕКНУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА												
15	ДАТУМ НА СТЕКНУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ЗАШТИТЕН ДОДАТОК												
16	ПРИХОДИ ШТО БИЈААТ ВРЗ ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК		ИМА ПРИХОДИ 0	ИМА ПРИХОДИ 1	ИМА ПРИХОДИ ПО ОСНОВ РАБ ОДНОС 2 ОД ПЕНЗИЈА МАЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО 3 КАТАСТАРСКИ 4 ДРУГИ ДОХОДНИ ТИ 5 КОМПЛИ ПРИХОДИ 6								
17	ПРОПИС СПОРЕД КОЈ Е ПРИЗНАЕНО ПРАВОТО												
18	ВКУПЕН ПЕНЗИСКИ СТАЖ												
19	УЧЕСТВО ВО ВОЈНОВ	1941 ПОСРЕД НА Н. Л. ПОСРЕД СПОМЕНИЦА И Л. НА СПОМЕНИЦА		1942	1943 ПРЕД 9 IX ОД 9 IX ДО 13 X ОД 14 X				1944	1945	ЗАВРШЕНО ПРД КРАЈОТ НА ВОЈНАТА	ИМА УЧЕСТВО	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
20	ВОЕН ЗАРОБЕНИК СО ПРАВО НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИЈАТА ЗА 30%										НЕ 0	ДА 1	
21	ВОЕН ОД ВОЈНИТЕ-МИРНОВРЕМЕН ВОЕН ИНВАЛИД						НЕ 00	АКО Е, ДА СЕ ЗАПИШЕ ГРУПАТА					
22	КАТЕГОРИЈА НА РАБОТНОТО МЕСТО				ВИСОКА 1	ВИША 2	СРЕДНА 3	НИЖА 4	ВИСОКА КВАЛИФ. 5	КВАЛИФ. 6	ПОЛУ-КВАЛ. 7	НЕ-КВАЛ. 8	НЕПОЗНАТО 9
23	ГРАНКА НА ДЕЈНОСТА												

24	ПРОПИС СПОРЕД КОЈ Е ОДРЕДЕН ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ				
25	ОСИГУРЕНИЧКИ РАЗРЕД				
26	ИЗНОС НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ПО КОЈ Е ОДРЕДЕНА ПЕНЗИЈАТА КОЈА СЕ ИСПЛАТУВА				
27	ИЗНОС НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ СПОРЕД ОПШТИТЕ ПРОПИСИ				
28	ПРОПИС СПОРЕД КОЈ Е ОДРЕДЕН ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ СПОРЕД ОПШТИТЕ ПРОПИСИ				
29	ПРОЦЕНТ ВО КОЈ Е НАМАЛЕНА ПРЕДВРЕМЕНАТА ПЕНЗИЈА				
30	ИНВАЛИДНИНА И ДОДАТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА	НЕМА 0	ИНВАЛИД- НИНА 1	ДОДАТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА 2	ДВЕТЕ 3
31	ЗА КОЛКУ ГОДИНИ Е ЗЕМЕН ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ				
32	ПОСЛЕДЕН МЕСЕЦ ОД КОЈ Е ЗЕМЕН ЛИЧНИОТ ДОХОД				
33	ПРОМЕНА НА НАЈВИСОКИОТ ПЕНЗИСКИ ОСНОВ	НЕ 0		ДА 1	
34	ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ	НЕ 0	ЗА 5% 1	ЗА 10% И 50% 2	
35	ЛИЧЕН ДОХОД ИЛИ ЗАЕМНИ ВО ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ				19
19					
19					
19					
19					
19					
19					
19					

ПОЛЈАТЦИ ЗА КОЈ Е ОДРЕДЕНА СПОРЕД КОНВЕНЦИЈА

	НАЗИВ НА ДРЖАВАТА	ШИФРА НА ДРЖА- ВАТА	ПЕНЗИСКИ СТАЖ ВО МЕСЕ- ЦИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СПО- РЕД КОНВЕНЦИЈА			
			ВО СТРАНКИ ЗЕМИ	ВО ЈУГОСЛА- ВИЈА		
94						
95						
96						
97						
98						

[illegible]

38	ИМЕНО
39	ПРОСТАТА ДОДАТОК НА ПОДАТОК
40	ОСТАТ НА ДОДАТОК
41	ПОДОБРОТ ДОДАТОК
42	ПОДОБРОТ ДОДАТОК
43	ПОДОБРОТ ДОДАТОК ЗА ПОДОБРОТ ДОДАТОК
44	ПОДОБРОТ ДОДАТОК ЗА ПОДОБРОТ ДОДАТОК
45	ПОДОБРОТ ДОДАТОК
46	ПОДОБРОТ ДОДАТОК
47	ПОДОБРОТ ДОДАТОК ЗА ПОДОБРОТ ДОДАТОК
48	ПОДОБРОТ ДОДАТОК
49	ПОДОБРОТ ДОДАТОК
50	ПОДОБРОТ ДОДАТОК ЗА ПОДОБРОТ ДОДАТОК
51	ИМЕНО НА ДОДАТОКОТ
52	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ
53	БРОЈ НА МЕСТОЦИТЕ ЗА КОИ ПРИПАТУ ДОДАТОК
54	ИЗНОС НА ПЕНЗИЈАТА НА 31 ДЕКАМВРИ 1968 ГОДИНА
55	СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ ПОМИНАТ ВО ВОЈНА СЛУЖБА ПОДВОР ОД ПОДВАРТО НА ГЕНЕРАЛКАТА ИЛИ ПОСРАНИКАТА (во години и месеци)

ПОТРС НА РЕЗЕРВНОТ:

ПОТРС НА ЛИКВИДАТОРОТ:

ПОТРС НА КОМПАСОРОТ:

ДО _____ НА _____ ГОДИНА

ОБРАЗЕЦ П-3

**ПРИЈАВА
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА УЖИВАТЕЛОТ
НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА**

ПРОСТОР ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА — ЗАПИСУВАЊЕ НА МАТИЧНИОТ БРОЈ	
1 МАТИЧЕН БРОЈ	
БРОЈ НА ПРЕДМЕТОТ	
2 КОМУНАЛЕН ЗАВОД	

**ПОДАТОЦИ ЗА УМРЕНИОТ ОСИГУРЕНИК - ПЕНЗИОНЕР ОД КОГО СЕ ИЗВЕДУВА
ПРАВОТО НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА**

3	ИМЕНЕ И КОГЕ (пишуваат со лични букви)													
4	ДАТУМ НА РАГАЉЕТО													
5	ПОЛ					МАШКИ 1		ЖЕНСКИ 2						
13	КАТЕГОРИЈА НА ОСИГУРЕНИКОТ - ПЕНЗИОНЕРОТ		ОПШТИ 1		ВОЕНИ 2		СВР 3		ДОГОВОРНИ 4		УМЕРЕНИЦИ 5			
18	ВКУПЕН ПЕНЗИСКИ СТАЖ													
19	ГОДИНИ	1911	1912				1913				1914	1915	ЗАВРШЕНО ПРЕД КРА ЈОТ НА ГОДИНАТА	ИМА УЧЕСТВО
	ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА ОД КОЈА СЕ ПЕНЗИЈА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			
20	ВОЕН ЗАРОВНИК СО ПРАВО НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИЈАТА ЗА 30%													
	НЕ 0 ДА 1													
21	ВОЕН ОД ВОЈНИТЕ-МИРНОВРЕМЕН ВОЕН ИНВАЛИД													
	НЕ 00 АКО Е, ДА СЕ ЗАПИШЕ ГРУПАТА													
22	КАТЕГОРИЈА НА РАБОТНОТО МЕСТО		ВИСОКА	ВИША	СРЕДНА	НИСКА	ВИСОКА КВАЛИФ.	ВИСОКА КВАЛИФ.	ПОСЛУЖ КВАЛИФ.	ПОСЛУЖ КВАЛИФ.	ПОСЛУЖ КВАЛИФ.	ПОСЛУЖ КВАЛИФ.	ПОСЛУЖ КВАЛИФ.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
23	ГЕМИКА НА ДИШНОСТА													
24	ПРОИС СНОРЕД КОЈ Е ОДРЕДЕН ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ													
25	ОСИГУРНИЧКИ РАЗРЕД													
26	ИЗНОС НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ПО КОЈ Е ОДРЕДЕНА ПЕНЗИЈАТА КОЈА СЕ ИСПЛАТУВА													
27	ИЗНОС НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ СПОРЕД ОПШТИТЕ ПРОПИСИ													
28	ПРОИС СНОРЕД КОЈ Е ОДРЕДЕН ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ СПОРЕД ОПШТИТЕ ПРОПИСИ													
31	ЗА КОЛКУ ГОДИНИ Е ЗЕМЕН ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ													
32	ПОСЛЕДЕН МЕСЕЦ ОД КОЈ Е ЗЕМЕН ЛИЧНИОТ ДОХОД													
33	ПРОМЕНА НА НАЈВИСОКИОТ ПЕНЗИСКИ ОСНОВ													
	НЕ 0 ДА 1													
34	ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ													
	НЕ 0 ЗА 5% 1 МИН. ЈА И 50% 2													
35	ЛИЧЕН ДОХОД ШТО Е ЗЕМЕН ВО ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ЗА ГОДИНАТА													
	19													
	19													
	19													
	19													

35	ПЕЊИЗЕ ДОДОТОК ШТО Е ВЕДЕН ВО ПЕЊИЗКИОТ ОСНОВ НА ПЕНЗИЈАТА:	19
		19
		19
		19
		19
		19

ПОДАТОЦИ ЗА ПЕНЗИЈАТА ШТО МУ БИЛА ПРИЗНАЕНА НА УМРЕН УЖИВАТЕЛ НА ПЕНЗИЈА

17	ПРОПИС СПОРЕД КОЈ Е ПРИЗНАЕНО ПРАВОТО						
14	ДАТУМ НА СТЕКНУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА						
56	ПЕЊИЗКИ ОСНОВ ЗА НЕСРЕЌА ПРИ РАБОТАТА ИЛИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛУВАЊЕ КАЈ КУМУЛАТИВНА ПЕНЗИЈА						
57	ПРОЦЕНТ НА ДОДАТОКОТ НА ИНВАЛИДНОСТ	НЕМА	10 %	15 %	20 %		
		0	1	5	2		
59	УТВРДЕНА КАТЕГОРИЈА НА ИНВАЛИДНОСТ СПОРЕД СИТЕ ПРИЧИНИ (ВКУПНА ИНВАЛИДНОСТ)	НЕ Е УТВРДЕНА	УТВРДЕНА				
		I КАТЕГОРИЈА	II КАТЕГОРИЈА	III КАТЕГОРИЈА	НЕСПОСОБНОСТ ЗА ЈНА		
60		0	1	2	3	4	
		ДАТУМ НА НАСТАПУВАЊЕТО					
61	КАТЕГОРИЈА НА ИНВАЛИДНОСТ СПОРЕД КОЈА Е ОДРЕДЕНА ИНВАЛИДСКАТА ПЕНЗИЈА	НЕ Е УТВРДЕНА	УТВРДЕНА				
		I КАТЕГОРИЈА	II КАТЕГОРИЈА	III КАТЕГОРИЈА	НЕСПОСОБНОСТ ЗА ЈНА		
62		0	1	2	3	4	
		ДАТУМ НА НАСТАПУВАЊЕТО					
63	ПРИЧИНА НА ИНВАЛИДНОСТА	НЕСРЕЌА ПРИ РАБОТАТА	ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛУВАЊЕ	БОЛЕСТ	ПОВРЕДА ВОМ РАБОТА		ПОВРЕКЕ ПРИЧИНИ
					ВО СООБРАК	ДРУГО	
			1	2	3	4	5
64	ПРОЦЕНТ НА ВЛИЈАНИЕТО НА НЕСРЕЌАТА ПРИ РАБОТАТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ЗАБОЛУВАЊЕ ВРЗ ВКУПНАТА ИНВАЛИДНОСТ						

MΦ

37 ПОДАТОЦИ ЗА ПЕНЗИСКИОТ СТАЖ

[illegible]

ПОДАТОЦИ ЗА СЕМЕЈНАТА ПЕНЗИЈА

	НАЗИВ НА ОБЕЛЕЖЈЕТО	СТАР ПОДАТОК	НОВ ПОДАТОК
67	ОСНОВ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СЕМЕЈНАТА ПЕНЗИЈА		
68	ДАТУМ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА		
69	ДАТУМ НА СМРТТА НА ОСИГУРЕНИКОТ ОДНОСНО ПЕНСИОНЕРОТ		
70	ПРИЧИНА НА СМРТТА		
71	ПРОИС ПОРЕД КОЈ Е ОСТВАРЕНО ПРАВОТО НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА (закон, став, закон)		
72	ИЗНОС НА ПЕНЗИЈАТА ШТО СЛУЖЕЛА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СЕМЕЈНАТА ПЕНЗИЈА		
06	ИЗНОС НА ПЕНЗИЈАТА НА ДЕНОТ НА ПОПИСОТ		
07	ДАТУМ ОД КОГА ТЕЧЕ ИСПЛАТАТА НА ПЕНЗИЈАТА		
08	ИЗНОС НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК НА ДЕНОТ НА ПОПИСОТ		
15	ДАТУМ НА СТЕКНУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ЗАШТИТЕН ДОДАТОК		
93	ИЗНОС НА ДОДАТОЦИТЕ КОН ПЕНЗИЈАТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“		
16	ПРИХОДИ ШТО ВЛИЈААТ ВРЗ ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК		
10	ПЕНЗИЈАТА СЕ ИСПЛАТУВА ВРЗ ТОВАР НА ЗАЕДНИЦИТА		
11	ГОСОСИГУРЕН СЛУЧАЈ		
12	ОБВРЗКИ СРЕМА ФОНДОТ НА ИПО		
73	БРОЈ НА СОЗНАВАТЕЛИТЕ НА СЕМЕЈНАТА ПЕНЗИЈА		
74	ГРУПА УЖИВАТЕЛИ НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА		

75	ПОДАТОЦИ ЗАЧЕНО ВНЕ НА СЕМЕЈСТВО	ИРЕЗЕНЕ И ПОШЕ	СТЕПЕН НА РОДИНИСТВО	ДАТУМ НА РАБАНЫТО			СЛУЖБЕНА ОЗНАКА	СЕ ШКОЛУВАТИ МЕСПО- СОБ ЗА РАБОТА И РАБОТНО	МЕСЕЦ И ГО- ДИНА НА КО- НТРОЛНИОТ ПРЕГЛЕД		НЕ УЖИВА ИНВАНТИД УЖИВА ИНВАНТИД 1
				ДЕН	МЕСЕЦ	ГОДИНА			МЕСЕЦ	ГОДИНА	
1		2	3	4			5	6	7		8
01	СТАР ПОДАТОК										
	НОВ ПОДАТОК										
02	СТАР ПОДАТОК										
	НОВ ПОДАТОК										
03	СТАР ПОДАТОК										
	НОВ ПОДАТОК										
04	СТАР ПОДАТОК										
	НОВ ПОДАТОК										
05	СТАР ПОДАТОК										
	НОВ ПОДАТОК										
06	СТАР ПОДАТОК										
	НОВ ПОДАТОК										
07	СТАР ПОДАТОК										
	НОВ ПОДАТОК										
08	СТАР ПОДАТОК										
	НОВ ПОДАТОК										
09	СТАР ПОДАТОК										
	НОВ ПОДАТОК										
10	СТАР ПОДАТОК										
	НОВ ПОДАТОК										

ПОДАТОЦИ ЗА УЖИВАЊЕТА НА ПЕНЗИЈА ВО ЛИЦИТЕ

38	ЧИН-КАСА,
39	БРОЈ НА ИНДИВИДУАЛНО ПОКАЧИВЪЛ
40	ОСНОВНА СТАТА
41	ПОЛОЖАЕН ДОДАТОК
42	АРМИСКИ ДОДАТОК
43	ФУНКЦИОНАЛЕН ДОДАТОК (ВАЖЕЊЕ ДО 1968 ГОДИНА)
44	ПЕРИОДСКО ПОКАЧИВЪЛ
	ПОСТЕРНИ ДОДАТОЦИ
45	НАЗИВ НА ДОДАТОК ОТ
46	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ
47	БРОЈ НА МЕСЕЦИТЕ ЗА КОИ Е ДАНАТ ДОДАТОК
48	НАЗИВ НА ДОДАТОКОТ
49	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ
50	БРОЈ НА МЕСЕЦИТЕ ЗА КОИ Е ДАНАТ ДОДАТОК
51	НАЗИВ НА ДОДАТОКОТ
52	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ
53	БРОЈ НА МЕСЕЦИТЕ ЗА КОИ Е ДАНАТ ДОДАТОК
54	ИЗНОС НА ПЕНЗИЈАТА ЗА 31 ДЕКАМВРИ 1968 ГОДИНА
55	СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ ПОСТАВЕН ПО ПРАВИЛА НАДВОР ОД ПОДАВАЊЕТО НА РЕГУЛАЦИЈА И ИНДИВИДУАЛНАТА ПО ТОДИНИ И МЕСЕЦИ

ПОТВОР НА РЕФЕРЕНТОТ _____

ПОТВОР НА ПРЕДАВАЧОТ _____

ПОТВОР НА КОМУ СЕ ДАВА _____

ПОДАТОЦИ ЗА ПЕНЗИЈАТА ОДРЕДЕНА СПОРЕД КОНВЕНЦИЈА

	ИМЕНО НА ДРЖАВАТА	ШИФРА НА ДРЖАВАТА	ПЕНЗИСКИ СТАЖ ВО МЕСЕЦИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СПОРЕД КОНВЕНЦИЈА			
			ВО СТРАНСКА ЗЕМЈА		ВО ЈУГОСЛАВИЈА	
94						
95						
96						
97						
98						

ПОТПИС НА ТЕРФЕРЕНТОТ: _____

ПОТПИС НА ТЕРКЕЦИТОРОТ: _____

ПОТПИС НА КОНТРОЛОРОТ: _____

во _____ на 19 _____ година.

ОБРАЗЕЦ П-4

ПРИЈАВА
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА УЖИВАТЕЛОТ
НА ПРАВОТО НА ИНВАЛИДНИНА

1

ПРОСТОР ЗА ЕТИКЕТА — ЗАПИШУВАЊЕ НА МАТИЧНИОТ БРОЈ

МАТИЧЕН БРОЈ

2

БРОЈ НА ПРЕДМЕТОТ

КОМУНАЛЕН ЗАВОД

3	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ (ПИШУВАЈ СО ПЕЧАТНИ БУКВИ)						
4	ДАТУМ НА РАГАЊЕТО						
5	ПОЛ					МАШКИ	ЖЕНСКИ
						1	2
76	СТАТУС НА УЖИВАТЕЛ НА ПРАВО НА ИНВАЛИДНИНА — ДОДАТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА	АКТИВЕН ОСИГУРЕНИК	ИНВАЛИДСКИ ПЕНЗИОН	СТАРОСЕН ПЕНЗИОНЕР	СЕМЕЕН ПЕНЗИОНЕР	УЖИВАТЕЛ НА ЗАПОСЛ. РЕХАБИЛ.	УЖИВАТЕЛ НА ЗАПОСЛ. ДРУГО
		1	2	3	4	5	6 7
77	УЖИВАТЕЛ НА ИНВАЛИДНИНА ПО ОСНОВ НА ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ					НЕ АКО Е, ДА СЕ ЗАПИСИЕ СТЕПЕНОТ	
						0	
78	ДАТУМ НА НАСТАНУВАЊЕТО НА ТЕЛЕСНОТО ОШТЕТУВАЊЕ						
79	ДАТУМ ОД КОГА ТЕНЕ ИСПЛАТАТА НА ИНВАЛИДНИНАТА						

80	ИЗНОС НА ИНВАЛИДНИНАТА							
81	ПРИЧИНА НА ТЕЛЕСНОТО ОШТЕТУВАЊЕ	ИЗМЕНА	НЕСРЕКА ПРИ РАБОТАТА	ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛУВ	БОЛЕСТ	ПОВРЕДА ВОН РАБОТА	ПОВРЕКИ ПРИЧИНИ	
		0	1	2	3	4	5	
82	ИНВАЛИДНИНАТА СЕ ИСПЛАТУВА ВРЗ ТОВАР НА ЗАЕДНИЦАТА	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА	ЦРНА ГОРА	ХРВАТСКА	МАКЕДОНИЈА	СЛОВЕНИЈА	КОСОВО БОЈВОДИНА	
		1	2	3	4	5	6	7 8
11	ГОСИГУРЕН СЛУЧАЈ					НЕ ГРУПНА НЕСРЕКА НА РАБОТА ВОН РАБОТА		
						0 2 3		
83	ЗА КОЛКУ ТЕЛЕСНИ ОШТЕТУВАЊА Е ОДРЕДЕНО ПРАВОТО НА ИНВАЛИДНИНА							
84	ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ СПОРЕД ЛИСТАТА НА ТЕЛЕСНИТЕ ОШТЕТУВАЊА			ГЛАВА ОД ЛТО	ТОЧКА ОД ЛТО	%		
85	ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ СПОРЕД ЛИСТАТА НА ТЕЛЕСНИТЕ ОШТЕТУВАЊА			ГЛАВА ОД ЛТО	ТОЧКА ОД ЛТО	%		
86	ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ СПОРЕД ЛИСТАТА НА ТЕЛЕСНИТЕ ОШТЕТУВАЊА			ГЛАВА ОД ЛТО	ТОЧКА ОД ЛТО	%		
87	ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ СПОРЕД ЛИСТАТА НА ТЕЛЕСНИТЕ ОШТЕТУВАЊА			ГЛАВА ОД ЛТО	ТОЧКА ОД ЛТО	%		
88	ПРОЦЕНТ НА ТЕЛЕСНОТО ОШТЕТУВАЊЕ ПРЕДИЗВИКАНО СО НЕСРЕКА ПРИ РАБОТА ИЛИ СО ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА КУМУЛАЦИЈА							
89	ДАТУМ ОД КОГА ТЕНЕ ИСПЛАТАТА НА ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА							
90	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА							
91	ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА СЕ ИСПЛАТУВА ВРЗ ТОВАР НА ЗАЕДНИЦАТА*	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА	ЦРНА ГОРА	ХРВАТСКА	МАКЕДОНИЈА	СЛОВЕНИЈА	КОСОВО БОЈВОДИНА	
		1	2	3	4	5	6	7 8
92	СЛЕП И ОД КОГА (ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)							

ПОТПИС НА РЕФЕРЕНТОТ: _____

ПОТПИС НА ЛИКВИДАТОРОТ: _____

ПОТПИС НА КОНТРОЛОРОТ: _____

ВО _____, НА 19 _____ ГОДИНА,

ПРИЈАВА
ЗА ПРОМЕНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ
ЗА УЖИВАТЕЛОТ НА ИНВАЛИД-
СКА ПЕНЗИЈА

ПРОСТОР ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА МАТИЧНИОТ БРОЈ

МАТИЧЕН БРОЈ

МФ

ДАТУМ НА ПРОМЕНАТА

ШИФРА НА ПРОМЕНАТА

ДЕН

МЕС

ГОД

03	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ	СТАР ПОДАТОК	
		НОВ ПОДАТОК	

	НАЗИВ НА ОБЕДЕЖЈЕТО	СТАР ПОДАТОК	НОВ ПОДАТОК
01	МАТИЧЕН БРОЈ		
	БРОЈ НА ПРЕДМЕТОТ		
02	КОМУНАЛЕН ЗАВОД		
04	ДАТУМ НА РАГАЊЕТО		
05	ПОЛ		
06	ИЗНОС НА ПЕНЗИЈАТА НА ДЕНОТ НА ПОПИСОТ		
07	ДАТУМ ОД КОГА ТЕЧЕ ИСПЛАТАТА НА ПЕНЗИЈАТА		
08	ИЗНОС НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК НА ДЕНОТ НА ПОПИСОТ		
93	ИЗНОС НА ДОДАТОЦИТЕ КОН ПЕНЗИЈАТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“		
09	ЗАПОСЛУВАЊЕ И ПРОЦЕНТ НА ИСПЛАТАТА НА ПЕНЗИЈАТА		
10	ПЕНЗИЈАТА СЕ ИСПЛАТУВА ВРЗ ТОВАР НА ЗАЕДНИЦИТА		
11	ГЕОСИГУРЕН СЛУЧАЈ		
12	ОБРВСКИ СПРЕМА ФОНДОТ НА ИПО		
13	КАТЕГОРИЈА НА ПЕНЗИОНЕРОТ		
14	ДАТУМ НА СТЕКНУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА		
15	ДАТУМ НА СТЕКНУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ЗАШТИТЕН ДОДАТОК		
16	ПРИХОДИ ШТО ВЛИЈААТ ВРЗ ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК		
17	ПРОПИС СПОРЕД КОЈ Е ПРИЗНАЕНО ПРАВОТО		
18	ВКУПЕН ПЕНЗИСКИ СТАЖ		
19	УЧЕСТВО ВО НОВ		
20	ВОЕН ЗАРОВНИК СО ПРАВО НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИЈАТА ЗА 30%		
21	ВОЕН ОД ВОЈНИТЕ-МИРНОВРЕМЕН ВОЕН ИНВАЛИД		
22	КАТЕГОРИЈА НА РАБОТНОТО МЕСТО		
23	ГРАНКА НА ДЕЛНОСТА		
24	ПРОПИС СПОРЕД КОЈ Е ОДРЕДЕН ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ		
25	ОСИГУРЕНИЧКИ РАЗРЕД		
26	ИЗНОС НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ СПОРЕД КОЈ Е ОДРЕДЕНА ПЕНЗИЈАТА ШТО СЕ ИСПЛАТУВА		
27	ИЗНОС НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ СПОРЕД ОПШТИТЕ ПРОПИСИ		

	НАЗИВ НА ОБЕЛЕЖЈЕТО		СТАР ПОДАТОК	НОВ ПОДАТОК
28	ПРОПИС СПОРЕД КОЈ Е ОДРЕДЕН ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ СПОРЕД ОПШТИТЕ ПРОПИСИ			
56	ПЕНЗИСКИ ОСНОВ ЗА НЕСРЕКАТА ПРИ РАБОТАТА ИЛИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ЗАБОЛУВАЊЕ КАЈ КУМУЛАТИВНА ПЕНЗИЈА			
31	ЗА КОЛКУ ГОДИНИ Е ЗЕМЕН ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ			
32	ПОСЛЕДЕН МЕСЕЦ ОД КОЈ Е ЗЕМЕН ЛИЧНИОТ ДОХОД			
33	ПРИМНА НА НАЈВИСОКИОТ ПЕНЗИСКИ ОСНОВ			
34	ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ			
35	ЛИЧЕН ДОХОД ШТО Е ЗЕМЕН ВО ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ЗА ГОДИНАТА	19		
		19		
		19		
		19		
		19		
		19		
		19		
57	ПРОЦЕНТ НА ДОДАТОКОТ НА ИНВАЛИДНОСТ			
58	ПРОЦЕНТ ВО КОЈ Е ОДРЕДЕНА ПРИВРЕМЕНАТА ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА			
59	ОПРЕДЕНА КАТЕГОРИЈА НА ИНВАЛИДНОСТ СПОРЕД СИСТ. ПРИЛИНИ (ВКУПНА ИНВАЛИДНОСТ)			
50	ДАТУМ НА НАСТАПУВАЊЕТО НА УТВРДЕНАТА КАТЕГОРИЈА НА ИНВАЛИДНОСТ			
61	КАТЕГОРИЈА НА ИНВАЛИДНОСТ СПОРЕД КОЈА Е ОДРЕДЕНА ИНВАЛИДСКАТА ПЕНЗИЈА			
62	ДАТУМ НА НАСТАПУВАЊЕТО НА КАТЕГОРИЈАТА НА ИНВАЛИДНОСТ СПОРЕД КОЈА Е ОДРЕДЕНА ИНВАЛИДСКАТА ПЕНЗИЈА			
63	ПРИЛИНА НА ИНВАЛИДНОСТА			
64	ПРОЦЕНТ НА ВЛИЈАНИЕТО НА НЕСРЕКАТА ПРИ РАБОТАТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ЗАБОЛУВАЊЕ ВРЗ ВКУПНАТА ИНВАЛИДНОСТ			
65	ДИЈАГНОЗА НА БОЛЕСТА			
66	ДАТУМ НА КОНТРОЛНИОТ ПРЕГЛЕД (МЕСЕЦ И ГОДИНА)			
30	ИНВАЛИДНИНА И ДОДАТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА			
94				
95	ПОДАТОЦИ ЗА ПЕНЗИЈАТА ОДРЕДЕНА СПОРЕД КОНВЕНЦИЈА			
96				
97				
98				

[illegible]

ПОДАТОЦИ ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА НА ВОЕНИ ОСИГУРЕНИЦИ

	НАЗИВ НА ОБЕЛЕЖЈЕТО		СТАР ПОДАТОК	НОВ ПОДАТОК
38	ЧИП-КТАСА			
39	БРОЈ НА ПЕРИОДСКИТЕ ПОКЛУЧАЊА			
40	ОСНОВНА ПЛАТА			
41	ПОЛОЖАГН ДОДАТОК			
42	АРМИСКИ ДОДАТОК			
43	ФУНКЦИОНАЛЕН ДОДАТОК (НА СВОЈОТ-ПОВИСОК ЧИП)			
44	ПЕРИОДСКО ПОКЛУЧАЊЕ			
45	НАЗИВ НА ДОДАТОКОТ			
46	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ			
47	БРОЈ НА МЕСЕЦИТЕ ЗА КОИ ПРИМАТ ДОДАТОК			
48	НАЗИВ НА ДОДАТОКОТ			
49	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ			
50	БРОЈ НА МЕСЕЦИТЕ ЗА КОИ ПРИМАТ ДОДАТОК			
51	НАЗИВ НА ДОДАТОКОТ			
52	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ			
53	БРОЈ НА МЕСЕЦИТЕ ЗА КОИ ПРИМАТ ДОДАТОК			
54	ИЗНОС НА ПЕНЗИЈАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА			
55	СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ ПОМИНАТ ВО ВОЕНА СЛУЖБА НАДВОР ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКАТА ИЛИ ПОКРАЈИНАТА (ГОДИ И МЕС)			

ПОСТАВНИК НА РЕВИЗОРОТ _____

ПОСТАВНИК НА ИНСПЕКТОРОТ _____

ПОСТАВНИК НА КОНТРОЛНОТО _____

О _____, НА _____ 19__ ГОДИНА.

ПРОСТОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА МАТИЧНИОТ БРОЈ	
МАТИЧНИ БРОЈ	
МФ	
ДАТУМ НА ПРОМЕНАТА	
ШИФРА НА ПРОМ.	ДЕН МЕС ГОД

03	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ	СТАР ПОДАТОК		
		НОВ ПОДАТОК		

	НАЗИВ НА ОБЕЛЖЈЕТО		СТАР ДОДАТОК	НОВ ДОДАТОК
01	НАТИЧЕН КНОЈ			
	БРОЈ НА ПРЕДМЕТОТ			
02	КОМУНАЛЕН ЗАВОД			
04	ДАТУМ НА РАГАЊЕТО			
05	ПОЛ			
06	ИЗНОС НА ПЕНЗИЈАТА НА ДЕНОТ НА ПОПИСОТ			
07	ДАТУМ ОД КОГА ТЕЧЕ ИСПЛАТАТА НА ПЕНЗИЈАТА			
08	ИЗНОС НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК НА ДЕНОТ НА ПОПИСОТ			
93	ИЗНОС НА ДОДАТОЦИТЕ КОН ПЕНЗИЈАТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА "ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941"			
09	ЗАПОСЛУВАЊЕ И ПРОЦЕНТ НА ИСПЛАТАТА НА ПЕНЗИЈАТА			
10	ПЕНЗИЈАТА СЕ ИСПЛАТУВА ВРЗ ТОВАР НА ЗАЕДНИЦИТА			
11	ПРОСИГУРЕН СЛУЧАЈ			
12	ОБРЕСКИ СПРЕМА ФОНДОТ НА ИПО			
13	КАТЕГОРИЈА НА ПЕНЗИОНЕРОТ			
14	ДАТУМ НА СТЕКНУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА			
15	ДАТУМ НА СТЕКНУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ЗАШТИТЕН ДОДАТОК			
16	ПРИХОДИ ШТО ВЛИААТ ВРЗ ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК			
17	ПРОПИС СПОРЕД КОЈ Е ПРИЗНАЕНО ПРАВОТО			
18	ВКУПЕН ПЕНЗИСКИ СТАЖ			
19	УЧЕСТВО ВО ПОВ			
20	ВОЕН ЗАРОВЕНИК СО ПРАВО НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИЈАТА ЗА 30%			
21	БОЕН ОД ВОЈНИТЕ-МИРНОВРЕМЕНИ ВОЕНИ ИНВАЛИДИ			
22	КАТЕГОРИЈА НА РАБОТНОТО МЕСТО			
23	ПЛАЌКА НА ДЕЛНОСТА			
24	ПРОПИС СПОРЕД КОЈ Е ОДРЕДЕН ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ			
25	ОСЛУЖБЕНИЧКИ РАЗРЕД			
26	ИЗНОС НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ СПОРЕД КОЈ Е ОДРЕДЕНА ПЕНЗИЈАТА ШТО СЕ ИСПЛАТУВА			
27	ИЗНОС НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ СПОРЕД ОПШТИТЕ ПРОПИСИ			

	НАЗИВ НА ОБЕЛЕЖЈЕТО		СТАР ПОДАТОК	НОВ ПОДАТОК
28	ПРОИС СПОРЕД КОЈ Е ОДРЕДЕН ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ СПОРЕД ОПИШАНЕТО ПРОИСИ			
29	ПРОЦЕНТ ВО КОЈ Е НАМАЛЕНА ПРЕДВРЕМЕНАТА ПЕНЗИЈА			
30	ИНВАЛИДИННА И ДОДАТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА			
31	ЗА КОЛКУ ГОДИНИ Е ЗЕМЕН ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ			
32	ПОСЛЕДЕН МЕСЕЦ ОД КОЈ Е ЗЕМЕН ЛИЧНИОТ ДОХОД			
33	ПРИМЕНА НА НАЈВИСОКИОТ ПЕНЗИСКИ ОСНОВ			
34	ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ			
35	ЛИЧЕН ДОХОД ИЛИ Е. В. В. ВО ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ЗА ГОДИНАТА	19		
		19		
		19		
		19		
		19		
		19		
		19		
		19		
94				
95				
96	ПОДАТОЦИ ЗА ПЕНЗИЈАТА ОДРЕДЕНА СПОРЕД КОНВЕНЦИЈАТА			
97				
98				

$M\Phi$

37 ПОДАТОЦИ ЗА ПЕНЗИСКИОТ СТАЖ

[illegible]

ПОДАТОЦИ ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА НА ВОЈНИ ОСИГУРЕНИЦИ

	НАЗИВ НА ОБЈЕКТИТО	СТАР ПОДАТОК	НОВ ПОДАТОК
38	ЛИНК-КА		
39	БРОЈ НА ПЕРИОДИЧНИЕ ПОКАЗУВАЊА		
40	ОСНОВНА ПЛАТА		
41	ПОСРЕДЕН ДОДАТОК		
42	АРМИСКИ ДОДАТОК		
43	ФУНКЦИОНАЛЕН ДОДАТОК (НА СРОТ-ПОВИСОК ЧИН)		
44	ПРЕПОСЛО ПОКАЗУВАЊЕ		
45	НАМЕН НА ДОДАТОКОТ		
46	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ		
47	БРОЈ НА МЕСЕЦИТЕ ЗА КОИ ПРИМАЛ ДОДАТОК		
48	НАМЕН НА ДОДАТОКОТ		
49	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ		
50	БРОЈ НА МЕСЕЦИТЕ ЗА КОИ ПРИМАЛ ДОДАТОК		
51	НАМЕН НА ДОДАТОКОТ		
52	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ		
53	БРОЈ НА МЕСЕЦИТЕ ЗА КОИ ПРИМАЛ ДОДАТОК		
54	ВРЕЊЕ НА ПЕНЗИЈАТА НА 31 ДЕКИМВРИ 1968 ГОД.		
55	СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ ПОМИНАТ ВО ВОЕНА СЛУЖБА НАТВОР ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИ- КАТА "НА ПОКРАИНАТА (ГОД И МЕС)		

ПОДПИС НА РЕФЕРЕНТОТ _____

ПОДПИС НА ТИКРИДАТОРОТ _____

ПОДПИС НА КОНТРОЛОРОТ _____

Во _____, на _____ 19____ година.

ОБРАЗЕЦ П-7

ПРИЈАВА
ЗА ПРОМЕНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ
ЗА УЖИВАТЕ ЛОТ НА СЕМЕЈНА
ПЕНЗИЈА

	ПРОСТОР ЗА ЗАПИСУВАЊЕ НА МАТИЧНИОТ БРОЈ
МАТИЧЕН БРОЈ	
МФ	
ДАТУМ НА ПРОМЕНАТА	
ШИФРА НА ПРОМЕНАТА	

03	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ	СТАР ПОДАТОК	
		НОВ ПОДАТОК	

	НАЗИВ НА ОБЕЗБЕЖУВАЊЕТО	СТАР ПОДАТОК	НОВ ПОДАТОК
01	МАТИЧЕН БРОЈ		
02	ЛОТ НА ОБЕЗБЕЖУВАЊЕТО		
04	КОММУНАЛЕН ЗАБОД		
04	ДАТУМ НА РАБОНОТО		
05	ЛОТ		
13	КАТЕГОРИЈА НА ОБЕЗБЕЖУВАЊЕТО — ПЕНЗИОНЕРОТ		
18	ТРАЈЕН ПЕНЗИСКИ СТАЖ		
19	УМРЕЖО ВО НОВ		
20	ЛОТ НА ПРОМЕНИК СО ПРАВО НА ЗГО ВБРАЊАЊЕ НА ПЕНЗИЈА ЗА		
21	ЛОТ НА ВОДИТЕЛНИТЕ ВОДИТЕЛИ СО ПЕНЗИЈА		
22	КАТЕГОРИЈА НА РАБОНОТО		
23	ПРОСТА НА РАБОНОТО		
24	ПРОСТА НА РАБОНОТО КОЈ Е ОДНОДНИ ПРОСТА НА РАБОНОТО		
25	ОДНОДНИ РАБОНОТ		
26	ПРОСТА НА РАБОНОТО КОЈ Е ОДНОДНИ ПРОСТА НА РАБОНОТО		
27	ПРОСТА НА РАБОНОТО КОЈ Е ОДНОДНИ ПРОСТА НА РАБОНОТО		
28	ПРОСТА НА РАБОНОТО КОЈ Е ОДНОДНИ ПРОСТА НА РАБОНОТО		
31	ПРОСТА НА РАБОНОТО КОЈ Е ОДНОДНИ ПРОСТА НА РАБОНОТО		
32	ПРОСТА НА РАБОНОТО КОЈ Е ОДНОДНИ ПРОСТА НА РАБОНОТО		
33	ПРОСТА НА РАБОНОТО КОЈ Е ОДНОДНИ ПРОСТА НА РАБОНОТО		
34	ПРОСТА НА РАБОНОТО КОЈ Е ОДНОДНИ ПРОСТА НА РАБОНОТО		
35	ПРОСТА НА РАБОНОТО КОЈ Е ОДНОДНИ ПРОСТА НА РАБОНОТО		

	НАЗИВ НА ОБЕЛЕЖЈЕТО		СТАР ПОДАТОК	НОВ ПОДАТОК
35	НИЧЕН ДОХОД ШТО Е ЗАМЕН ВО ФИЗИЧКИОТ ОСНОВ ЗА ГОДИНАТА	19 19 19		

ПОДАТОЦИ ЗА ВОЕНИОТ ОСИГУРЕНИК — ПЕНЗИОНЕР

	НАЗИВ НА ОБЕЛЕЖЈЕТО		СТАР ПОДАТОК	НОВ ПОДАТОК
38	ЧИН-КЛАСА			
39	БРОЈ НА ПЕРИОДСКИТЕ ПОКАЧУВАЊА			
40	ОСНОВНА ПЛАТА			
41	ПОЛОЖАЕН ДОДАТОК			
42	АРМИСКИ ДОДАТОК			
43	ФУНКЦИОНАЛЕН ДОДАТОК (НА СВОЈОТ-ПОВИСОК ЧИН)			
44	ПЕРИОДСКО ПОКАЧУВАЊЕ			
45	НАЗИВ НА ДОДАТОКОТ			
46	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ			
47	БРОЈ НА МЕСЕЦИТЕ ЗА КОИ ПРИМАТ ДОДАТОК			
48	НАЗИВ НА ДОДАТОКОТ			
49	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ			
50	БРОЈ НА МЕСЕЦИТЕ ЗА КОИ ПРИМАТ ДОДАТОК			
51	НАЗИВ НА ДОДАТОКОТ			
52	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ			
53	БРОЈ НА МЕСЕЦИТЕ ЗА КОИ ПРИМАТ ДОДАТОК			
54	ИЗНОС НА ПЕНЗИЈАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА			
55	СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ ПОМИНАТ ВО ВОЈНА СЛУЖБА НАДВОР ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКАТА ИЛИ ПОКРАЈИНАТА (ГОД И МЕС)			

ПОДАТОЦИ ЗА ПЕНЗИЈАТА ШТО МУ БИЛА ПРИЗНАЕНА НА УМРЕН УЖИВАТЕЛ НА ПЕНЗИЈА

	НАЗИВ НА ОБЕЛЕЖЈЕТО		СТАР ПОДАТОК	НОВ ПОДАТОК
17	ПРОПИС СПОРЕД КОЈ Е ПРИЗНАЕНО ПРАВОТО			
18	ДАТУМ НА СТЕКНУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА			
56	ПЕНЗИСКИ ОСНОВ ЗА НЕСРЕКАТА ПРИ РАБОТАТА ИЛИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ЗАБОЛУВАЊЕ КАЈ КУМУЛАТИВНА ПЕНЗИЈА			
57	ПРОЦЕНТ НА ДОДАТОКОТ НА ИНВАЛИДНОСТ			
59	СЛУЖБЕНА КАТЕГОРИЈА НА ИНВАЛИДНОСТ СПОРЕД СИСТЕМИТЕ ПРИЛИЧНИ (ВКУПНА ИНВАЛИДНОСТ)			
60	ДАТУМ НА НАСТАПУВАЊЕТО НА УТВРДЕНА КАТЕГОРИЈА НА ИНВАЛИДНОСТ СПОРЕД СИСТЕМИТЕ ПРИЛИЧНИ			
61	КАТЕГОРИЈА НА ИНВАЛИДНОСТ СПОРЕД КОЈА Е ОДРЕДЕНА ИНВАЛИДСКАТА ПЕНЗИЈА			
62	ДАТУМ НА НАСТАПУВАЊЕТО НА КАТЕГОРИЈАТА НА ИНВАЛИДНОСТ СПОРЕД КОЈА Е ОДРЕДЕНА ИНВАЛИДСКАТА ПЕНЗИЈА			
63	ПРИЛИЧНИ НА ИНВАЛИДНОСТА			
64	ПРОЦЕНТ НА ВЛИЈАНИЕТО НА НЕСРЕКАТА ПРИ РАБОТАТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ЗАБОЛУВАЊЕ ВОЗВКУПНАТА ИНВАЛИДНОСТ			

$\mathbb{M}\Phi$ [illegible]

ПОДАТОЦИ ЗА СЕМЕЈНАТА ПЕНЗИЈА

67	ОСНОВ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СЕМЕЛНАТА ПЕНЗИЈА	ИНВАЛИДСКА		СТАРОСНА							
		1		2							
68	ДАТУМ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА СЕМЕЛНА ПЕНЗИЈА										
69	ДАТУМ НА СМРТТА НА ОСИГУРЕНИКОТ ОДНОСНО ПЕНЗИОНЕРОТ										
70	ПРИЧИНА НА СМРТТА	ПОВРЕДА ПРИ РАБ	ПРОФЕС ЗАБОЛУВ	БОЛЕСТ	ПОВРЕДА ВОИ ОД РАБОТ	ПОВЕЌЕ ПРИЧИНИ	ЖРТВА НА ОДШЕСТ ТЕРОР	ЗАГИНАЛ КАКО БО- РЕЦ	НЕПОЗНАТ		
		1	2	3	4	6	7	8	9		
71	ПРОИС СПОРЕД КОЈ Е ПРИЗНАЕНО ПРАВОТО НА СЕМЕЛНА ПЕНЗИЈА (ЧЛЕН, СТАВ, ЗАКОН)										
72	ИЗНОС НА ПЕНЗИЈАТА ШТО СЛУЖЕЛА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СЕМЕЛНАТА ПЕНЗИЈА										
06	ИЗНОС НА ПЕНЗИЈАТА НА ДЕНОТ НА ПОПИСОТ										
07	ДАТУМ ОД КОГА ТЕЧЕ ИСПЛАТАТА НА ПЕНЗИЈАТА										
08	ИЗНОС НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК НА ДЕНОТ НА ПОПИСОТ										
15	ДАТУМ НА СТЕКНУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ЗАШТИТЕН ДОДАТОК										
93	ИЗНОС НА ДОДАТОЦИТЕ КОН ПЕНЗИЈАТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941										
16	ПРИХОД ШТО ВЛИЈАЕ ВРЗ ПРАВОТО НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК	НЕ ПРИ- МА ЗАШТ ДОДАТОК		НЕСМА ПРИХОДИ	ИНА ПРИХОДИ						
		0	1	2	3	4	5	6			
10	ПЕНЗИЈАТА СЕ ИСПЛАТУВА ВРЗ ТОВАР НА ЗАЕДНИ ЦАТА	БОСНА И ХЕРЦЕГ	ЧРНАГОРА	ХРВАТСКА	МАКЕДО- НИЈА	СЛОВЕ- НИЈА	СРБИЈА	КОСОВО	ЈУГОСЛА- ВИЈА		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
11	РЕОСИГУРЕН СЛУЧАЈ	НЕ		ПРЕИЖЕН СЛУАЈ		ГРУПНА НЕСРЕКА					
		0		1		ТИП РАБОЈАТА		ВОИ ОД РА- БОТА			
		0		1		2		3			
12	ОВЕРСКИ СПРЕМА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ										
73	БРОЈ НА СОУЖИВАТЕЛИТЕ НА СЕМЕЛНАТА ПЕНЗИЈА										
74	ГРУПА УЖИВАТЕЛИ НА СЕМЕЛНА ПЕНЗИЈА	ВДОВИЦА	ВДОВИЦА И ЕДНО ДЕТЕ	ВДОВИЦА СО ДВЕ ДЕЦА	ВДОВИЦА СО ТРИ И ПОВЕЌЕ ДЕЦА	ЕДНО ДЕТЕ	ДВЕ ДЕЦА	ТРИ ДЕЦА	ЧЕТИРИ И ПОВЕЌЕ ДЕЦА	ЧЛЕНОВИ НА ПОСЛЕ- ДНОТО СЕМЕЈСТВО	ЧЛЕНОВИ НА ПОСЛЕ- ДНОТО СЕМЕЈСТВО
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

[illegible]

	НАЗИВ НА ОБЕЛЕЖЈЕТО		СТАР ПОДАТОК	НОВ ПОДАТОК
94	ПОДАТОЦИ ЗА ПЕНЗИЈАТА ОДРЕДЕНА СПОРЕД КОНВЕНЦИЈА			
95				
96				
97				
98				

ОБРАЗЕЦ П-8

ПРИЈАВА

ЗА ПРОМЕНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ

ЗА УЖИВАТЕЛОТ НА ПРАВО НА

ИНВАЛИДНИНА

ПРОСТОР ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА МАТИЧНИОТ БРОЈ

МАТИЧЕН БРОЈ

МФ

ДАТУМ НА ПРОМЕНАТА

ШИФРА НА ПРОМЕНАТА

03	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ	СТАР ПОДАТОК	
		НОВ ПОДАТОК	

	НАЗИВ НА ОБЕЛЕЖЈЕТО	СТАР ПОДАТОК	НОВ ПОДАТОК
01	МАТИЧЕН БРОЈ		
	БРОЈ НА ПРЕДМЕТОТ		
02	КОМУНАЛЕН ЗАВОД		
04	ДАТУМ НА РАЃАЊЕТО		
05	ПОЛ		
76	СТАТУС НА УЖИВАТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА ИНВАЛИДНИНА - ДОДАТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА		
77	УЖИВАТЕЛ НА ИНВАЛИДНИНА ПО ОСНОВ НА ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ		
78	ДАТУМ НА НАСТАНУВАЊЕТО НА ТЕЛЕСНОТО ОШТЕТУВАЊЕ		
79	ДАТУМ ОД КОГА ТЕЧЕ ИСПЛАТАТА НА ИНВАЛИДНИНАТА		
80	ИЗНОС НА ИНВАЛИДНИНАТА		
81	ПРИЧИНА НА ТЕЛЕСНОТО ОШТЕТУВАЊЕ		
82	ИНВАЛИДНИНАТА СЕ ИСПЛАТУВА ВРЗ ТОВАР НА ЗАЕДНИЦАТА		
11	РЕОСИГУРЕН СЛУЧАЈ		
83	ЗА КОЛКУ ТЕЛЕСНИ ОШТЕТУВАЊА Е ОДРЕДЕНО ПРАВОТО НА ИНВАЛИДНИНА		
84	ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ СПОРЕД ЛИСТАТА НА ТЕЛЕСНИТЕ ОШТЕТУВАЊА		
85	ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ СПОРЕД ЛИСТАТА НА ТЕЛЕСНИТЕ ОШТЕТУВАЊА		
86	ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ СПОРЕД ЛИСТАТА НА ТЕЛЕСНИТЕ ОШТЕТУВАЊА		
87	ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ СПОРЕД ЛИСТАТА НА ТЕЛЕСНИТЕ ОШТЕТУВАЊА		
88	ПРОЦЕНТ НА ТЕЛЕСНОТО ОШТЕТУВАЊЕ ПРЕДИЗВИКАНО СО НЕСРЕКА ПРИ РАБОТАТА ИЛИ СО ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА КУМУЛАЦИЈА		
89	ДАТУМ ОД КОГА ТЕЧЕ ИСПЛАТАТА НА ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА		
90	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА		
91	ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА СЕ ИСПЛАТУВА ВРЗ ТОВАР НА ЗАЕДНИЦАТА		
92	СЛЕП И ОД КОГА (ДЕН, МЕСЕЦ, ГОДИНА)		

НАЧИНИ НА ПОПОЛНУВАЊЕТО НА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИЈАВИТЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ

I. ОБЈАСНЕНИЕ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА УСТРОЈУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

1. Со ова објаснение, на единствен и еднообразен начин, се регулира пополнувањето на пријавите што служат за устројување и водење на матичната евиденција.

2. Пополнувањето на обрасците се врши:

1) со запишување на податоците со големи печатни букви или со арапски брзеви;

2) со заокружување на бројот што се наоѓа под или покрај соодветното прашање односно одговор.

3. Податоците се внесуваат со мастило или со хемиски молив, читливо, без бришоње и пречртување. Во случај на погрешно внесување податоци, се пополнува нов образец.

4. Обрасците на пријавите за устројување и водење на матичната евиденција ги содржат следните обележја:

I За осигурениците:

1. Матичен број,
2. Комунален завод за социјално осигурување,
3. Шифра,
4. Назив и седиште на обврзникот за уплата на придонесот,

5. Регистарски број на обврзникот за уплата на придонесот,

6. Гранка — шифра на дејноста на организацијата

7. Работно време на:

- организацијата
- работната единица
- работниците,

8. Презиме и име,

9. Моминско презиме (за мажени).

10. Датум на раѓањето,

11. Пол,

12. Занимање,

13. Занимање: назив, датум на промената,

14. Вид на завршеното училиште,

15. Вид на завршеното училиште: назив, датум на промената.

16. Основ на осигурувањето,

17. Осигуреникот признат и се пријавува на матичната евиденција

18. Датум на стапувањето на работа — во осигурување

19. Датум на престанокот на работата — осигурувањето,

20. Во колку организации е запослен,

21. Запослување во претходната организација,

22. Учество во НОВ,

23. Воен заробеник со право на зголемување на пензијата за 30%

24. Воен инвалид:

— воен од војните-мирновремен воен инвалид

— датум на стекнувањето (настапувањето) на инвалидитетот од I—IV група,

25. Воен инвалид:

— датум на промената на инвалидитетот од I—IV група

— причина на промената,

26. Уживател на инвалидинна по основ на телесно оштетување,

27. Уживател на додаток за помош и нега,

28. Ако е слеп и од кога,

29. Утврдена инвалидност,

30. Право признаено по основ на пензиското или инвалидското осигурување:

— вид на правото

— завод што ја врши исплатата

— број на списокот.

31. Податоци за пензискиот стаж до 31 декември 1964 година и податоци за стажот на осигурувањето од 1 јануари 1965 година, односно податоци за работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење.

32. Лист. број,

33. Утврден стаж на осигурување (месеци, денови),

34. Утврден личен доход,

35. Податоци за времето поминато на работното место на кое стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење,

36. Промена на податоците од образецот М-4,

37. Личен доход кој служи за утврдување на пензискиот основ, остварен со примање надоместок на личниот доход по основ на здравственото осигурување,

38. Промена на податоците од образецот М-5,

39. Личен доход остварен со примање надоместок на личниот доход и материјално обезбедување од инвалидското осигурување,

40. Промена на податоците од образецот М-6.

II. За уживател на пензија:

1. Матичен број,

2. Број на предметот,

3. Комунален завод,

4. Презиме и име,

5. Датум на раѓањето,

6. Пол,

7. Износ на пензијата на денот на пописот,

8. Датум од кога тече исплатата на пензијата,

9. Износ на заштитниот додаток на денот на пописот,

10. Износ на додатокот кон пензија на носителите на „Партизанска споменица 1941“,

11. Запослување и процент на исплатувањето на пензијата,

12. Пензијата се исплатува врз товар на заедницата,

13. Ресигурирен случај,

14. Обврски спрема фондот на пензиското и инвалидското осигурување,

15. Категорија на пензиснерот,

16. Датум на стекнувањето на правото на пензија

17. Датум на стекнувањето на правото на заштитен додаток,

18. Приходи што влијаат врз заштитниот додаток,

19. Прописи според кои е признаено правото,

20. Вкупен пензиски стаж,

21. Учество во НОВ,

22. Воен заробеник со право на зголемување на пензијата за 30%,

23. Воен од војните-мирновремен воен инвалид,

24. Категорија на работното место,

25. Грана на дејноста.

26. Пропис според кој е одреден пензискиот основ,

27. Осигуренички разред,

28. Износ на пензискиот основ според кој е одредена пензијата што се исплатува,

29. Износ на пензискиот основ според спшитите прописи,

30. Пропис според кој е одреден пензискиот основ според спшитите прописи,

31. Пензиски основ за несреќа при работата или за професионално заболување кај кумулативна пензија.

32. Процент во кој е намалена предвремената пензија.

33. За колку години е земен личниот доход за утврдување на пензискиот основ.

34. Последниот месец за кој е земен личниот доход.

35. Примена на највисокиот пензиски основ.

36. Ограничување на пензискиот основ.

37. Личен доход што е земен во пензискиот основ за една година.

38. Процент на додашокот на инвалидност.

39. Процент во кој е одредена приремената инвалидска пензија.

40. Утврдена категорија на инвалидност според сите причини (вкупна инвалидност):

— категорија на инвалидността,

— датум на настапувањето

41. Категорија на инвалидност според која е одредена инвалидската пензија.

42. Причина на инвалидността.

43. Процент на влијанието на несреќата при работата или на професионалното заболување врз вкупната инвалидност.

44. Дијагноза на болеста.

45. Датум на контролниот преглед (месец и година).

46. Инвалиднина и додаток за помош и нега.

47. Податоци за пензискиот стаж.

48. Податоци за уживателите на пензија на воени осигуреници:

— чин-класа,

— број на периодски покачувања,

— посебни додатоци,

— назив на додатокот,

— број на месеците за кои примал додаток,

— износ на додатокот,

— основна плата,

— положен додаток,

— армиски додаток,

— функционален додаток (на својот — пови-
сок чин),

— периодско покачување,

— износ на пензијата на 31 декември 1968 година,

— стаж на осигурување поминат во воена служба надвор од територијата на републиката или покраината (во години и месеци).

49. Основ за одредување на семејната пензија.

50. Датум на остварувањето на правото на семејна пензија.

51. Датум на смртта на осигуреникот — односно на пензионерот.

52. Причина на смртта.

53. Прописи според кои е признаено правото на семејна пензија (член, став на закон).

54. Износ на пензијата што служела за одредување на семејната пензија.

55. Број на уживатели на семејна пензија.

56. Група уживатели на семејна пензија.

57. Податоци за членовите на семејството.

58. Статус на уживател на право на инвалиднина-додаток за помош и нега.

59. Уживател на инвалиднина по основ на телесно оштетување.

60. Датум на настанувањето на телесното оштетување.

61. Датум од кога тече исплатата на инвалиднината.

62. Износ на инвалиднината.

63. Причина на телесното оштетување

64. Инвалиднината се исплатува врз товар на заедницата.

65. Реосигурен случај.

66. За колку телесни оштетувања е одредено правото на инвалиднина.

67. Телесно оштетување според Листата на телесните оштетувања.

68. Процент на телесното оштетување предизвикано со несреќа при работата или со професионално заболување во случај на кумулација.

69. Датум од кога тече исплатата на додатокот за помош и нега.

70. Износ на додатокот за помош и нега.

71. Датокот за помош и нега се исплатува врз товар на заедницата.

72. Слепи од кога (ден, месец и година).

II ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА УСТРОЈУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ

Реден број	Назив	Начин на пополнување	Обрасци
1	2	3	4
1	МАТИЧЕН БРОЈ	Да се прилепи етикета со матичниот број односно да се запише матичниот број	ПС, М-1, М-2, М-3, М-4, М-5, М-6, М-7, М-8
2	КОМУНАЛЕН ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	Да се запише називот и седиштето на заводот што ја поднесува пријавата	М-5, М-6, М-9, М-10
3	ШИФРА	Пополнува службата на социјалното осигурување.	ПС, М-1, М-2, М-3, М-4, М-5, М-6, М-7, М-8
4	НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ОБВРЗНИКОТ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ	Да се запише називот и седиштето на обврзникот за уплата на придонесот (на работната или друга организација, на припаѓајќи работодавец или друг подносител на пријава) кој ја поднесува пријавата за осигуреникот.	ПС, М-1, М-2, М-3, М-4, М-5, М-6, М-7, М-8

1	2	3	4
		На пример: „Енергоинвест“, Сараево; „Индустрија на машини и леарници“, Тузла; Основно училиште, Подуево; Марковиќ, Марко — автомеханичарски дуќан, Шабац и сл.	
5 РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ОБВРЗНИКОТ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ	Во предвидените куќички да се запише бројот под кој обврзникот за уплата на придонесот е запишан во „Регистарот на обврзниците за уплата на придонесот“, кој регистар го води надлежниот комунален завод за социјално осигурување		M-1 M-2, M-3, M-4, M-5, M-8, M-9
6 ГРАНКА — ШИФРА НА ДЕЈНОСТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА	Во предвидените куќички да се запише шифрата на дејноста на организацијата според Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи според дејностите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/64, 50/64 и 13/65). Ако се во прашање лица што вршат самостојни дејности, односно договорни осигуреници и лица запослени кај приватни работодавци што не се опфатени со наведената номенклатура, називот на дејноста да се запише во слободниот простор над куќичката.		M-1, M-2, M-4
7 РАБОТНО ВРЕМЕ НА: — организацијата — работната единица — работниците	Да се запише полното работно време за организацијата, односно за работните единици на организацијата (седум, осум часови). Да се запише полното работно време за работното место на кое работникот работи во организацијата и за кое се пријавува на осигурување, без оглед на редовното работно време на организацијата. На пример: ако редовното работно време на организацијата е 7 часови, а работникот работи само 4 часа — да се запише 4, или ако работникот работи 7 часови — да се запише 7.		M-1, M-2, M-4
8 ПРЕЗИМЕ И ИМЕ	Да се запише презимето и името на осигуреникот според податоците од личната карта. На пример: Марковиќ Веселин или Марковиќ — Петровиќ Даница или Петровиќ Ана-Марија (ако во личната карта се наведени обете имиња или презимиња).		ПС, M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7, M-8
9 МОМИНСКО ПРЕЗИМЕ (за мажени)	За мажени да се запише моминското презиме. За немажени, како и за мажени што го задржале моминското презиме, да се запише водорамна линија.		ПС, M-1, M-2, M-3
10 ДАТУМ НА РАЃАЊЕТО	Да се запише денот, месецот и годината на раѓањето на осигуреникот според податоците од личната карта. Денот и годината да се запишат со број, а месецот со букви.		ПС, M-1, M-2, M-3
11 ПОЛ	Да се заокружи ознаката „1“ — за маж, а ознаката „2“ — за жена.		ПС, M-1, M-2, M-3
12 ЗАНИМАЊЕ	Да се запише занимањето што го врши осигуреникот во моментот на пописот. Ако осигуреникот има повеќе занимања, да се запише главното занимање. Како главно занимање да се запише видот на работата за чие вршење осигуреникот троши најголем дел од работното време. На пример: копач на јаглен во јама; автомеханичар; градежен столар; бравар; рачен словослагач; месар; учител на основно училиште; професор на гимназија; судија; геометар; дактилограф, итн. Да не се запишуваат општите називи за одделни групи занимања, како на пример: работник; службеник; металец; графичар и сл. Називот на занимањето да се запише според „Абеледниот список на занимањата“ — на Сојузниот завод за статистика, Белград, применета при пописот на населението во 1971 година.		ПС, M-1, M-2, M-3
13 ЗАНИМАЊЕ: — назив	Да се запише новото занимање на осигуреникот.		M-3

1	2	3	4
		Да не се запишуваат општите називи за одделни групи занимања, како на пример: работник, службеник, металец, графичар и слично.	
		Називот на новото занимање да се запише според „Абecedниот список на занимањата“ — на Сојузниот завод за статистика, Белград.	
	— датум на промената	Да се запише денот, месецот и годината кога настанала промената во занимањето.	M-3
14	ВИД НА ЗАВРШЕНОТО УЧИЛИШТЕ	Да се запише називот на најмногу завршеното училиште. На пример: основно училиште; училиште за квалификувани работници; осумгодишно училиште; гимназија со голема матура; средно техничко училиште; виша школа за социјални работници; виша економско-комерцијална школа; електротехнички факултет, и сл. За осигуреник кој не завршил училиште да се запише „не го завршил училиштето“, а за непотполно завршено училиште да се запише бројот на завршените одделенија (класови) на соодветното училиште, на пример: „завршени 3 одделенија основно училиште“ и сл.	ПС, M-1, M-2, M-3
15	ВИД НА ЗАВРШЕНОТО УЧИЛИШТЕ:	Да се запише називот на дополнително завршеното училиште.	M-3
	— назив		
	— датум на промената	Да се запише датумот на дополнително завршеното училиште врз основа на јавната исправа за завршеното училиште, врз основа на која исправа и се поднесува пријавата за промената.	M-3
16	ОСНОВ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	1) Да се запише еден од следните одговори означен со наводници: а) „работен однос“; б) „основ изедначен со работен однос“ (за членовите на претставнички тела, членовите на занаетчиски задруги, членовите на рибарски задруги, членовите на претставнички тела и нивни органи на постојани должности и избраниците лица на постојани должности во општествени организации и сл.); в) „работен однос во странство“ (кај меѓународни или други организации по основ на меѓународни договори и кај странски работодавец ако за тоа време не се задолжително пензиски осигурени кај странски носител на социјалното осигурување); г) „дејност на договорни осигуреници“; д) дејност на самостојни занаетчии и угости-тели“; е) „уметничка дејност“; е) „продолжено осигурување (за лицата кои по престанокот на задолжителното осигурување продолжиле со плаќањето на придонесот според член 130 од Основниот закон за пензиското осигурување); ж) „доброволно осигурување“; 2) Како основ на осигурувањето да се запише, во следните случаи, еден од следните одговори означен со наводници: а) „пријавен кај заводот за запослување“ (за лицето што било пријавено на 1 јануари 1955 година или подоцна — ако уредно се пријавило во рок од 30 дена од денот на престанокот на работниот однос или на друго својство и продолжило редовно да се пријавува); б) „лице на боледување“ — по престанокот на работата за време на приклучувањето на надоместокот на личниот доход според прописите за здравственото осигурување (член 128 став 1 на ОЗЗПО); в) „инвалид на трудот“ — за времето на вршењето на професионалната рехабилитација (член 128 став 2 на ОЗЗПО);	ПС, M-1, M-2

1	2	3	4
		г) „воен од војните-мировремен воен инвалид или слеп“ — за времето на вршењето на професионалната рехабилитација на која е уплатен од надлежната организација (член 128 став 2 на ОЗЗПО); д) „нема основ за осигурување — се пријавува на заводот за запослување“ (лице кое не е осигурено ниту по еден основ, а се пријавува кај заводот за запослување); ѐ) „нема основ за осигурување — не се пријавува на заводот за запослување“ (лице кое не е осигурено ниту по еден основ на осигурување и не се пријавува кај заводот за запослување).	
17	ОСИГУРЕНИКОТ ПРВПАТ Ы СЕ ПРИЈАВУВА НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА	За осигуреникот кој првпат стапува во осигурување односно кој првпат ѝ се пријавува на матичната евиденција (нема матичен број), а на кого веќе му е утврден пензискиот стаж, да се заокружи ознаката „1“. За осигуреникот кој првпат стапува во осигурување односно кој првпат ѝ се пријавува на матичната евиденција, а кој нема утврден пензиски стаж, да се заокружи ознаката „2“. За осигуреникот за кого се заокружува ознаката „1“ потребно е да се воспостави и заедно со Пријавата на осигурувањето М-1 да се достави и Пријава на податоците за матичната евиденција за осигурениците (ПС). Ако осигуреникот не ѝ се пријавува првпат на матичната евиденција и има матичен број, да се заокружи ознаката „0“.	M-1, M-2
18	ДАТУМ НА СТАПУВАЊЕТО НА РАБОТА — ВО ОСИГУРУВАЊЕ	Да се запише денот, месецот и годината под кој датум работникот се пријавува на осигурување.	M-1, M-2
19	ДАТУМ НА ПРЕСТАНОКОТ НА РАБОТАТА — НА ОСИГУРУВАЊЕТО	Да се запише денот, месецот и годината под кој датум работникот се одјавува од осигурување.	M-2
20	ВО КОЛКУ ОРГАНИЗАЦИИ Е ЗАПОСЛЕН	Да се заокружи бројот на организациите кај кои осигуреникот е истовремено запослен: на пример: ако осигуреникот е запослен во една организација со работно време од 2 часа, а работи уште во две организации — да се заокружи ознаката „3“; ако осигуреникот работи само во организацијата што ја поднесува пријавата — да се заокружи ознаката „1“.	M-1
21	ЗАПОСЛУВАЊЕ ВО ПРЕТХОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА	Да се запише називот и седиштето на организацијата во која осигуреникот бил запослен непосредно пред стапувањето на работа во организацијата што ја поднесува Пријавата на осигурувањето, да се назначи републиката односно покраината на чија територија било седиштето на претходната организација, како и денот, месецот и годината од кога до кога осигуреникот работел во претходната организација. Ако осигуреникот пред стапувањето во осигурување вршил самостојна дејност по основ на која бил осигурен, треба да се запише називот на дејноста или друг основ на осигурувањето, да се назначи републиката односно покраината на чија територија е вршена таа дејност, како и времето на траењето на таа дејност односно осигурување. За осигуреникот кој првпат стапува во осигурување, просторот предвиден за одговор треба да се препрта со дијагонална линија.	M-1
22	УЧЕСТЕО ВО НОВ	Да се заокружи ознаката под периодот од кој учеството во НОВ е признаено во двојно траење непрекинато до крајот на војната. На пример, ако на осигуреникот му е признаено времето од 15 август 1941 до 18 септември 1942 година во двојно траење, па повторно од 16 октомври 1943 до 15 мај 1945 година исто така во двојно траење, да се заокружи ознаката „5“, бидејќи од тогаш па до крајот на војната неговото учество трае непрекинато.	ПС

1	2	3	4
		Ако се работи за осигуреник чие учество во НОВ се завршило пред крајот на војната, да се заокружи ознаката „9“. Ако осигуреникот не е учесник на НОВ, да се заокружи ознаката „0“.	
23	ВОЕН ЗАРОБЕНИК СО ПРАВО НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИЈАТА ЗА 30%	Да се заокружи ознаката „1“ за осигуреникот на кого како воен заробеник со посебно решение му е признаено правото на зголемување на пензијата за 30%.	ПС
24	ВОЕНИ ИНВАЛИДИ: — воени од војните-мировременни воени инвалиди — датум на стекнувањето (настапувањето) на инвалидитетот од I — IV група	Ако тоа не е случај, да се заокружи ознаката „0“. За осигуреникот кој не е воен инвалид да се заокружи ознаката „00“. Ако осигуреникот е воен инвалид од војната, да се прецрта текстот „мировремен“ и да се запише соодветната група на инвалидитет од I до X група; ако осигуреникот е мировремен воен инвалид, да се прецрта текстот „воен од војните“ и да се запише соодветната група на инвалидитет од I до X група. За осигуреникот — воен инвалид од I до IV група да се запише датумот од кога првпат му е признаено својството на воен инвалид во рамките на овие групи. На пример: ако осигуреникот во моментот на полисот има својство на воен инвалид од III група кое му е признаено на 1 април 1959 а својство на инвалид од IV група му е признаено на 1 јули 1951 година, да се запише 1 јули 1951 година. Денот и годината да се запише со број, а месецот со букви. За осигуреникот кој дополнително се здобил со својството на воен од војните — мировремен воен инвалид, односно на кој му е променета групата на инвалидитетот, да се прецрта текстот „воен од војните“ односно „мировремен“ и да се запише новата група на инвалидитетот.	ПС, М-1, М-2, М-3
25	ВОЕНИ ИНВАЛИДИ: — датум на промената на инвалидитетот од I—IV група - причина на промената	Да се запише денот, месецот и годината на стекнувањето односно промената на инвалидитетот од I до IV група, односно престанокот на инвалидитетот од тие групи. Да се заокружи ознаката што ѝ одговара на причината на промената. На пример: а) ако дошло до промена на инвалидитетот во рамките на I до IV група, т. е. ако осигуреникот порано имал инвалидитет од IV група а сега инвалидитет од II група — да се заокружи ознаката „1“; б) ако осигуреникот порано бил инвалид од V до X група или немал инвалидитет, а сега настапил инвалидитет на една од I до IV група, да се заокружи ознаката „2“; в) ако осигуреникот имал инвалидитет на една од I до IV група почнувајќи од 1 јануари 1965 година па со обнова на постапката е утврдена промена во датумот на инвалидитетот, на пример: 1 октомври 1964 година, или инвалидитетот е утврден со подоцнежен датум, на пример на 1 август 1968 година — да се заокружи ознаката „3“; г) ако кај осигуреникот настапил престанок на инвалидитетот од I до IV група, било да го загубил инвалидитетот, било да е утврден инвалидитет од V до X група — да се заокружи ознаката „4“.	ПС, М-1, М-2 М-3 М-3
26	УЖИВАТЕЛ НА ИНВАЛИДНИНА ПО ОСНОВ НА ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ	За осигуреникот кој не е уживател на инвалиднина по основ на телесно оштетување да се заокружи ознаката „0“. За уживателот на инвалиднина да се запише степенот на телесното оштетување (I до VIII степен). Одговор на прашањето 15 да се запише само за уживателот на инвалиднина по основ на телесно оштетување, со запишување на седиштето на заводот што ја врши исплатата — на пример: Мурска Собота, Валево, Тузла. Како одговор на прашањето 16 треба да се запише бројот на решението врз основа на кое се врши исплатата, на пример: Ин. 21260.	ПС

1	2	3	4
27	УЖИВАТЕЛ НА ДОДАТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА	За осигуреникот кој не е уживател на додаток за помош и нега да се заокружи ознаката „0“ и во просторот предвиден за одговор да се запише црга („—“). За уживателот на додатокот за помош и нега да се заокружи ознаката „1“ и да се запише седиштето на заводот што ја врши исплатата. Како одговор на прашањето 18 треба да се запише бројот на решението врз основа на кое се врши исплатата.	ПС
28	АКО Е СЛЕП И ОД КОГА	Да се пополнува за слеп осигуреник кој од надлежниот орган има доказ за својството на слепо лице и на кое врз основа на тој факт му се зголемува стажот на осигурувањето во смисла на член 42 став 2 и член 40а од ОЗЗПО. За таквиот осигуреник да се запише денот, месецот и годината од кога е слеп.	М-1
29	УТВРДЕНА ИНВАЛИДНОСТ	За осигуреникот кај кого не е утврдена инвалидност во смисла на Основниот закон за инвалидското осигурување, да се заокружи ознаката „0“. За осигуреникот на кого му е утврдена инвалидноста, да се заокружи ознаката „1“, „2“ или „3“, зависно од утврдената категорија на инвалидноста. Ако е утврдена опасност од настанување на инвалидност, да се заокружи ознаката „4“.	ПС
30	ПРАВО ПРИЗНАЕНО ПО ОСНОВ НА ПЕНЗИСКОТО ИЛИ ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ: — вид на правото	За осигуреникот на кого не му е признаено правото од инвалидското или пензиското осигурување да се заокружи ознаката „0“. За осигуреникот на кого му е признаено правото од инвалидското или пензиското осигурување (независно од тоа дали исплатата се врши или не) да се заокружи ознаката под одговорот кој го означува признаеното право. На пример: ако на осигуреникот му е признаено правото на старосна пензија, да се заокружи ознаката „1“, а на професионална рехабилитација да се заокружи ознаката „4“.	ПС
	— завод што ја врши исплатата	Да се запише заводот што ја врши исплатата на пензијата.	ПС
	— број на списокот	Да се запише бројот на решението врз основа на кое се врши исплатата.	ПС
31	ПОДАТОЦИ ЗА ПЕНЗИСКИОТ СТАЖ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1964 ГОДИНА И ПОДАТОЦИ ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ОД 1 ЈАНУАРИ 1965 ГОДИНА, ОДНОСНО ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО НАГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ	Да се запишат податоците за утврдените периоди на пензиски стаж наполнет на 31 декември 1964 година, податоци за стажот на осигурувањето наполнет по 1 јануари 1965 година до денот на поднесувањето на пријавата ПС, и податоци за периодите на стажот што осигуреникот ги поминал на работни места на кои стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење.	ПС
		Податоците да се запишат по хронолошки ред, и тоа прво податоците за утврдените периоди на пензиски стаж (до 31 декември 1964 година), а потоа податоците за стажот на осигурувањето (од 1 јануари 1965 година). Пензискиот стаж односно стажот на осигурувањето да се запише посебно за секој период на траење, без оглед дали е во прашање посебен стаж, стаж на осигурување или стаж на осигурување кој се смета со наголемено траење. Ако осигуреникот работел кај ист работодавец на различни работи, со различна стапка на зголемување на стажот на осигуру-	

1	2	3	4
---	---	---	---

вањето, секој период на таква работа треба да се запише посебно. Посебно треба да се запише и во случај кога пензискиот стаж односно стажот на осигурувањето се разликува според видот на стажот, републиката, покраината или државата во која е наполнет, односно според траењето на работата.

На пример: осигуреникот располага со документација според која му е утврден пензиски стаж од 1 април 1939 до 26 мај 1969 година, како и дека во периодот од 1 јули 1963 година до 30 ноември 1968 година работел непрекинато на работното место на копач во јама. Во таков случај да се запише прво утврдениот пензиски стаж од 1 април 1939 до 31 декември 1964 година, а потоа да се запише стажот од 1 јануари 1965 до 26 мај 1969 година а под тоа да се запише и периодот од 1 јули 1963 до 30 ноември 1968 година, со назив на работното место на кое стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење.

Податоците за утврдениот пензиски стаж односно за стажот на осигурувањето да се запишуваат почнувајќи од првиот ред (алинеи) континуирано на следниот начин:

ПС, М-7

— колона 1 — назив и седиште на организацијата (работодавецот) или вид на посебниот стаж

Да се запише називот и седиштето на организацијата, на органот или на работодавецот кај кого осигуреникот поминал определено време во работен однос.

На пример: „Товарна автомобил“., Марибор; Градежно претпријатие „Рад“, Белград; Земјоделска задруга, Биело Поле; Стеван Мајсторовиќ — автоелектричарски дуќан, Белград и сл.

Ако е во прашање посебен стаж, да се запише видот на стажот, на пример: „НОВ — сметано во двојно траење“, „НОВ — сметано во еднократно траење“, „на воени должности, во заробеништво и во војните од 1912 до 1920 година“, „во вршење на самостојна дејност на занаетчија, трговец или угостител“, и сл.

Ако осигуреникот кај иста организација односно кај ист работодавец работел два или повеќе пати, секој одделен период треба посебно да се запише на тој начин што во првиот ред ќе се запише полниот назив и седиштето на организацијата односно на работодавецот, а во следните редови, под полниот назив и седиштето на организацијата односно на работодавецот, ќе се запише зборот: „Detto“.

Ако полниот назив и седиштето на организацијата односно на работодавецот не можат да се запишат во една рубрика (не е дозволено да се запишуваат во две рубрики), може да се скуси текстот на називот и на седиштето на организацијата односно на работодавецот, но така што тој да остане јасен, логичен и разбирлив.

Ако организацијата односно работодавецот се непознати, да се запише: „непознато“.

— колона 2 — социјалистичка република
— покраина, односно држава

Да се запишат податоците за социјалистичката република, социјалистичката автономна покраина, односно државата, според нивните сегашни територијални граници, имајќи го предвид седиштето на организацијата, односно на работната единица, погонот или работодавецот за секој период на запослување.

ПС, М-7

На пример: за осигуреникот кој работел во Бродоградилштето, Риека пред Втората светска војна да се запише — Хрватска; за осигуреникот запослен во Тутуновиот комбинат — Прилеп да се запише — Македонија и сл. Ако се во прашање периоди на посебен стаж (на пример: водење на самостојна трговска дејност) да се запише републиката или покраината според местото на вршењето на дејноста.

1	2	3	4
— колона 3 — до- кази за стажот (орган што го до- нел решението, број на решени- ето или на рабо- тната книшка и друго)	Да се запише називот на органот што го донел ре- шението за утврдувањето на пензискиот стаж, бро- јот и датумот на решението, односно регистарскиот број на работната книшка.		ПС, М-7
	Ако пензискиот стаж е запишан во работната книшка врз основа на решение, да се запишат по- датоците за органот што го донел решението и бро- јот на решението, а не регистарскиот број на работ- ната книшка.		
	Ако ист доказ служи за запишување на повеќе периоди или видови на пензиски стаж, во следниот односно во следните редови, под запишаниот доказ, ќе се запише зборот: „Delto“.		
— колона 4 — службена ознака	Пополнува службата на социјалното осигурување.		ПС, М-7
— колони 5 и 6 (ден, месец, и година)	Да се запише датумот на почетокот и на престано- кот на периодот на утврдениот пензиски стаж на тој начин што во колоната 5 ќе се запише денот, месецот и годината на почетокот на периодот, а во колоната 6 — денот, месецот и годината на заврше- токот на периодот. Денот, месецот и годината да се запишат со две бројки така што под денот и месе- цот кои содржат една бројка ќе се запише „0“, а кај годината — последните две бројки.		ПС, М-7
	На пример: ако пензискиот стаж траел од 5 февру- ари 1905 до 17 мај 1925 година во колоната 5: да се запише /0/5 0/2 0/5/, а во колоната 6 /1/7/0/52/5/.		
— колона 7 — тра- ење на стажот (години, месе- ци, денови)	Да се запишат податоците за траењето на стажот како што е тоа утврдено со решението на надлеж- ниот орган односно како што е тоа запишано во ра- ботната книшка. На пример: ако посебниот стаж е утврден во двојно траење да се запише „двојно“, а ако е утврден во еднокатно траење да се запише „еднократно“.		ПС, М-7
	Податоците да се внесуваат со запишување прво на бројот на годините, потоа на бројот на месеците па на бројот на деновите на траењето на утврдениот пензиски стаж. Годините, месеците и деновите да се запишат со по две бројки, така што пред подато- ците што содржат една бројка треба да се запише „0“. Ако траењето на стажот не е изразено со некој од податоците (година, месец и ден) — во просторот предвиден за податоците да се запише ознаката „00“.		
	На пример: ако траењето на стажот изнесува 12 го- дини, 2 месеца и 9 дена — да се запише /1/2/0/2/0/9/, или ако трае 5 години и 11 месеци — да се запише /0/5/1/1/0/0/, или ако изнесува само 15 дена — да се запише /0/0/0/0/1/5/.		
— колона 8 — со- цијалистичка ре- публика — пок- раина, односно држава	Пополнува службата на социјалното осигурување.		ПС, М-7
— колона 9 — вид на стажот	Пополнува службата на социјалното осигурување		ПС, М-7
— колона 10 — траење на рабо- тата	Да се запише соодветната шифра за траењето на работата во текот на годината односно денот според Кодексот на шифрите.		
— колона 11 — вид на промената на пензискиот стаж	Да се запише соодветната шифра според Кодексот на шифрите, зависно од тоа како се менува порано регистрираниот пензиски стаж во матичната еви- денција (се брише, се запишува, се намалува или се наголемува).		М-7
	Податоците за работата на осигуреникот на работ- ните места на кои стажот на осигурувањето се сме- та со наголемено траење, да се запише посебно за секој период траење на таа работа и за секое ра- ботно место, на следниот начин:		

1	2	3	4
— колона 1 — назив на работното место на кое стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење	Да се запише називот на работното место согласно со Законот за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење („Службен лист на СФРЈ“ бр 17/68 и 20/69), односно називот на работното место според кое се врши наголемувањето на стажот. На пример, ако работникот работел на работно место на топење на руда во железарници кај ТН печки“, да се запише „топилничар на руда кај ТН печки“.		
— Колона 2 — социјалистичка република — покраина, односно држава	Да се запише црта („—“).		
— колона 3 — докази врз основа на кои се врши наголемување на стажот	Да се запише називот на органот што го донел решението за наголемување на стажот, бројот и датумот на решението.		
— колона 4 — службена ознака	Пополнува службата на социјалното осигурување.		
— колона 5 и 6 (Ден, месец, и година)	Да се запише датумот на почетокот и на престанокот на периодот во кој осигуреникот работел на работното место на кое стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење.		
— колона 7 — траење на стажот	Да се запише црта („—“).		
— колона 8 — социјалистичка република — покраина, односно држава	Да се запише црта („—“).		
— колона 9 — вид на стажот	Пополнува службата на социјалното осигурување.		
— колона 10 — траење на работата	Пополнува службата на социјалното осигурување.		
32 ЛИСТ. БРОЈ	Да се запише редниот број на листот.	M-4, M-5, M-6	
33 УТВРДЕН СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ (МЕСЕЦИ, ДЕНОВИ)	Да се запише бројот на месеците и на деновите на стажот на осигурувањето што организацијата го утврдила според одредбите на Основниот закон за пензиското осигурување. Ако податокот „месеци односно денови“ содржи само една бројка, пред неа да се запише ознаката „0“. На пример, стажот на осигурувањето изнесува 9 месеци и 8 дена, да се запише /0/9/0.8/; или изнесува 11 месеци, да се запише /1/1/0/0/, а ако е утврдено само 5 дена да се запише /0/0/0/5/.	M-4	
34 УТВРДЕН ЛИЧЕН ДОХОД:			
— колона 5 — за вкупен број часови	Да се запише вкупниот број на часовите за кои е исплатен личен доход за работата во полно работно време, за работата во време покусо од полното работно време и за работата во време подолго од полното работно време во периодот за кој е утврден личниот доход, без податоците за бројот на часовите за кои е исплатен надоместок на личниот доход според прописите за здравственото осигурување било до 30 дена или над 30 дена ботедување. Ако бројот на часовите е помал од 1000, пред тој број да се запише ознаката „0“. На пример: ако времето за кое е утврден личниот доход изнесува 276 часови, да се запише /0/2/5/6/, а ако изнесува 37 часа — да се запише /0/0/8/4/. Забелешка: Времето до 30 минути да се занемари, а времето над 30 минути да се смета како полн час.	M-4	

1	2	3	4
— колона 6 — (динари, пари)	Да се запише вкупниот износ на личниот доход што осигуреникот го остварил врз основа на годишната пресметка (завршната сметка) врз основа на резултатите на трудот постигнати на своето работно место, утврден во смисла на одредбите од Основниот закон за личниот доход кој служи за утврдување на пензискиот основ и на основот за плаќање придонес за социјално осигурување на работниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66).		
	Во вкупниот износ на личниот доход во организацијата се зема и основот од кој е определен надоместокот на личниот доход според прописите за работните односи, не вклучувајќи го износот кој е исплатен според прописите за здравственото осигурување. Ако вкупниот износ на утврдениот личен доход изнесува помалку од 100.000,00 динари, пред износот да се запишат нули. На пример: ако вкупниот износ на утврдениот личен доход е остварен во височина од 8.600,00 динари — да се запише /0/0/8/6/0/0/0/0/, а ако е остварен во височина од 605,00 динари — да се запише /0/0/0/6/0/5/0/0/.		
— колона 7 — број на часовите	Да се искаже вкупниот број на часовите поминати на боледување до 30 дена во текот на календарската година за кое се поднесува пријава и за кое е исплатен надоместок на личниот доход врз товар на подносителот на пријавата.		
	Забелешка: Времето до 30 минути да се занемари, а времето над 30 минути да се смета како полн час.		
— колона 8 — година од која е земен основот	Да се запишат две последни бројки на годината од која е земен основот за определување на надоместокот на личниот доход по основ на здравственото осигурување. На пример, ако основот за надоместок на личниот доход е земен од 1969 година — да се запише во кукичките /6/9/, а ако е основот земен од 1970 година — да се запише /7/0/.		
35 ПОДАТОЦИ ЗА ВРЕМЕТО ПОМИНАТО НА РАБОТНОТО МЕСТО НА КОЕ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО НАГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ	Да се пополнува само ако осигуреникот во текот на годината за која се утврдуваат стажот на осигурувањето и личниот доход работел на работни места на кои стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење. Во противно, овие колони да не се пополнуваат туку со водорамна линија да се прецртаат.		M-4
— колона 9 — ефективно траење (месеци, денови)	Да се запише во ефективно траење утврденото време што осигуреникот го поминал на работни места на кои стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење.		
	За осигуреникот кој во текот на годината во повеќе наврати работел на работни места на кои стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење, да се запише кумулираниот стаж за оној период што го поминал на исто работно место со ист степен на наголемување на стажот на осигурувањето. Времето поминато на работни места со различен степен на зголемување на стажот, да се запише посебно. Ако податоците се однесуваат на ист осигуреник и на ист стаж на осигурување кој е запишан во колона 4, потребно е да се запише матичниот број а не да се пополнуваат колоните 3 до 7.		
— колона 10 — назив на работното место	Да се запише називот на работното место од Законот за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење, т.е. оној назив на работното место според кое се врши наголемувањето на работниот стаж. На пример, ако работникот работел на работно место на топење руда во железарници кај ТН печки, да се запише: „топилничар на руда кај ТН печки“.		
— колона 11 — цифри	Пополнува службата на социјалното осигурување.		

1	2	3	4
36	ПРОМЕНИ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ОБРАЗЕЦОТ М-4	Колоните 2 до 8 се пополнуваат зависно од тоа кој податок е променет. Пополнувањето се врши на тој начин што во соодветната колона, во првиот ред („стар податок“) се запишува податокот кој порано е доставен по пат на пријавата М-4, а во вториот ред („нов податок“) — се запишува новиот податок. На пример: Ако се менува само податокот за утврдениот стаж на осигурување, да се пополни колоната 2 — „стар“ и „нов“ податок, а сите други колони да се прецртаат со водорамна линија, или ако се менува износот на утврдениот личен доход и вкупниот број на часовите за кои тој личен доход е утврден, да се пополнат само колоните 3 и 4 — „стар“ и „нов“ податок, а сите други колони (колони 2, 5, 6, 7, 8 и 9) да се прецртаат со водорамна линија, или ако се менува ефективното траење на времето поминато на работно место на кое стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење, да се пополни само колоната 7 — „стар“ и „нов“ податок, а сите други колони да се прецртаат со водорамна линија. Запишувањето на податоците во колоните 2 до 8 да се врши на начинот објаснет за пополнување на образецот М-4	М-8
— колона 9 — шифра		Пополнува службата на социјалното осигурување.	
37	ЛИЧЕН ДОХОД КОЈ СЛУЖИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ, ОСТВАРЕН СО ПРИМАЊЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ:	Да се запише вкупниот број часови за кои на осигуреникот му е исплатен надоместок на личниот доход. Ако бројот на часовите е помал од 1000, пред бројот да се запишат нули. На пример: ако надоместокот е исплатен за 44 часа — да се запише /0/0/4/4/, а ако е исплатен за 8 часа — да се запише /0/0/0/8/. Забелешка: времето до 30 минути да се занемари, а времето над 30 минути да се смета како полн час. Да се запише износот на основата на надоместокот по час од кој основ на осигуреникот му е определена височината на надоместокот на личниот доход. Забелешка. Ако кај осигуреникот во текот на примањето на надоместокот на личниот доход настапила една или повеќе промени на износот на основот (зголемувања според член 56 на ОЗЗЗО и др.), потребно е да се искажат податоците во два или повеќе редови. Во таков случај да се запише матичниот број и да се пополни бројот на часовите за кои е извршена исплата (колона 4), износот на основот на надоместокот по час (колона 5), утврдениот стаж на осигурување по престанокот на работниот однос (колона 6) и регистарскиот број (колона 7). На пример: Ако за осигуреникот што се наоѓал на боледување од 1 јули 1968 до 31 октомври 1969 година настапила промена на основот на 1 јули 1969 а податоците се даваат за 1969 година, во колоните 2 до 7 да се запишат податоците за периодот од 1 јануари 1969 до 30 јуни 1969 година (кога е исплатуван надоместок по еден основ), а во колоните 4 до 7 да се запишат податоците за периодот од 1 јули 1969 до 31 октомври 1969 година (кога примил надоместок по друг основ). Во овој случај, во колоната 6 да се запише црта („—“) бидејќи не	М-5
— колона 4 — вкупен број на часовите за кои е извршена исплата			
— колона 5 — износ на основот на надоместокот по час (дигитали — пари)			

1	2	3	4
		е во прашање осигуреник за кој се искажуваат податоци за утврдениот стаж на осигурување по престанокот на работниот однос.	
— колона 6 — утврден стаж на осигурување по престанокот на работниот однос (месеци и денови)		Да се запише утврдениот стаж на осигурување — периодот на времето што осигуреникот го поминал на боледување по престанокот на работниот однос, за кое време примал надоместок на личниот доход според прописите за здравственото осигурување (член 128 став 1 точка 1 од Основниот закон за пензиското осигурување). На пример: ако осигуреникот примал надоместок на личниот доход од здравственото осигурување од 1 јули 1969 до 31 декември 1969 година, а работниот однос му престанал на 15 септември 1969 (кога истекол отказниот рок или др), утврдениот стаж на осигурување би изнесувал 3 месеци и 15 дена, бидејќи осигуреникот го поминал на боледување, по престанокот на работниот однос времето од 15 септември 1969 до 31 декември 1969 година. Ако податокот „месеци односно денови“ содржи само една бројка, пред неа да се запише ознаката „0“. На пример: утврдениот стаж на осигурување изнесува 4 месеци и 6 дена — да се запише /0/4/0/6/, или утврдениот стаж на осигурување изнесува 11 месеци — да се запише /1/1/0/0/, односно утврдениот стаж на осигурување изнесува само 15 дена — да се запише /0/0/1/5/. Во противно да се запише црта („—“)	
38 ПРОМЕНИ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ОБРАЗЕЦОТ М-5		Колоните 1 до 4 се пополнуваат зависно од тоа кој податок е променет. Пополнувањето се врши на тој начин што во соодветната колона — во првиот ред („стар податок“) се запишува податокот кој порано е доставен по пат на образецот М-5, а во вториот ред („нов податок“) — се запишува новиот податок. На пример. Ако се менува само податокот за утврдениот вкупен број часови за кои е извршена исплата, да се пополни колоната 1 („стар“ и „нов“ податок), а сите други колони да се прецртаат со водорамна линија, или ако се менува износот на основот на надоместокот по час да се пополни само колоната 2 („стар“ и „нов“ податок), а сите други колони (колони 1, 2 и 4) да се прецртаат со водорамна линија.	М 9
39 ЛИЧЕН ДОХОД ОСТВАРЕН СО ПРИМАЊЕ НАДОМЕСТОЦИ И МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ:			
— материјално обезбедување		Се пополнува само за осигуреникот кој во текот на годината се наоѓал на професионална рехабилитација.	М-6
— колони 4 и 5 — период поминат во вршење рехабилитација:			
— колона (ден, месец)		Да се запише денот и месецот на почетокот на рехабилитацијата.	
		Ако денот односно месецот содржи само една бројка, пред неа да се запише ознаката „0“. На пример, ако осигуреникот стапил на рехабилитација на 1 јули 1970 а пријавата се поднесува за 1971 година — да се запише /0/1/0/1/, бидејќи во 1971 година се продолжило со вршење на рехабилитацијата Меѓутоа, ако осигуреникот стапил на рехабилитација во текот на 1971 година, на пример на 1 јули, како почетокот на рехабилитацијата да се запише /0/1/0/7/.	
— колона 5 (ден, месец)		Да се запише денот и месецот на завршетокот на рехабилитацијата, на начинот предвиден за колоната 4. На пример: ако пријавата се поднесува за 1971 година, а осигуреникот во 1971 година се	

1	2	3	4
		наоѓал на рехабилитација до крајот на годината — да се запише /3 1/1/2/. Меѓутоа, ако осигуреникот во текот на 1971 година престанал со рехабилитацијата — на пример, на 10 август — да се запише /1/0 0/8/ Забелешка: Ако осигуреникот, во текот на годината за која се поднесува пријава, ја прекинувал рехабилитацијата, потребно е секој период на вршењето на рехабилитацијата да се искаже посебно.	
	— колона 6 — утврден стаж (месеци денови)	Да се запише стажот на осигурувањето за секој период на времето (колони 4 и 5) во кој осигуреникот се наоѓал на вршење рехабилитацијата. Ако податокот „месеци односно денови“ содржи само една бројка, пред неа да се запише ознаката „0“. На пример: утврдениот стаж на осигурување изнесува 9 месеци и 18 дена — да се запише /0/9/1/8/; или, утврдениот стаж на осигурување изнесува 9 месеци — да се запише /0/9/0/0/, односно утврдениот стаж на осигурување изнесува 6 дена — да се запише /0 0 0/6/.	
	— колона 7 — дневен основ од кој е одредено материјалното обезбедување (динари, пари)	Да се запише дневниот износ на основот од кој на осигуреникот му е одредена височината на материјалното обезбедување. Ако на осигуреникот му е изменет дневниот основ во текот на вршењето на професионалната рехабилитација односно извршено повеќе промени на дневниот износ на основот (зголемување според член 56 на ОЗЗЗО, зголемување во обнова на постапката и др.), во таков случај е потребно да се пополнат колоните 2 до 7 односно колоните 2 и 4 до 7 за секој период во кој височината на основот била еднаква.	
	— колона 8 — надоместок поради помал личен доход на друга работа (вкупен износ, динари, пари)	Да се запише вкупниот износ на надоместокот на исплатениот личен доход пореди помал личен доход на друга работа. Ако осигуреникот во текот на 1970 година примил износ на надоместок за 1970 година и износ на разликата на надоместокот за 1969 година, при поднесувањето на пријавата М-6 за 1970 година да се запише вкупниот износ на надоместокот кој се однесува само за 1970 година, а не и износот на разликата за 1969 година. Ако вкупниот износ на надоместокот е помал од 100 000,00 динари, пред него да се запишат нули. На пример: ако вкупниот износ на надоместокот е остварен во височина од 75.600,00 динари — да се запише /0/7/5/6/0/0/0/0/; или, ако вкупниот износ на надоместокот е 735,00 динари — да се запише /0/6 0/7/3/5/0/0/.	
	— надоместок поради работа со скратено работно време:		
	— колона 9 — вкупен број часови	Да се запише вкупниот број на часовите за кои е исплатен надоместок поради работа со скратено работно време. Ако бројот на часовите е помал од 1 000, пред бројот да се запише ознаката „0“. На пример: ако времето за кое е исплатен надоместок изнесува 756 часови — да се запише /0/7/5/6/, а ако изнесува 34 часа — да се запише /0/0/3/4/. Забелешка: Времето до 30 минути да се занемари, а времето над 30 минути да се смета како полн час.	
	— колона 10 — вкупен износ (динари, пари)	Да се запише вкупниот износ на надоместокот исплатен поради работа со скратено работно време	

1	2	3	4
		Ако осигуреникот во текот на 1970 година, за која се поднесува пријава, примил износ на надоместок за 1970 година и износ на разликата на надоместокот за 1969 година, во пријавата да се внесат податоци само за 1970 година.	
		На ист начин да се постапува и со бројот на часовите. Ако вкупниот износ на исплатениот надоместок изнесува помалку од 100.000,00 динари, пред него да се запишат нули. На пример: ако вкупниот износ на исплатениот надоместок е остварен во височина од 6.200,00 динари — да се запише /0/0/6/2/0/0/0/0/; или, ако вкупниот износ е 703,00 динари — да се запише /0/0/0/7/0/3/0/0/.	
40	ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ОБРАЗОЦОТ М-6	Колоните 2 до 5 се однесуваат на податоците во врска со материјалното обезбедување.	М-10
	— колони 2 до 5 — материјално обезбедување	Ако не се менува дневниот основ од кој е одредено материјалното обезбедување, туку се менува периодот поминат во вршење на рехабилитацијата, тогаш треба да се пополнат колоните 2, 3 и 4, и тоа најпрво да се запише соодветниот „стар податок“, а потоа во истите колони да се запише „нов податок“. Сите други колони се прецртуваат со водорамна линија.	
	— колона 6 — надоместок поради помал личен доход на друга работа (вкупен износ, динари, пари)	Да се пополнува само во случај на промена на податоците во врска со надоместокот поради помал личен доход на друга работа. Во колоната 6 да се запише „стар податок“ кој порано ѝ е доставен на матичната евиденција преку образецот М-6, а потоа во истата колона во вториот ред да се запише „нов податок“.	
	— колони 7 и 8 — надоместок поради работа со скратено работно време	Да се пополнува само во случај на промена на податоците во врска со надоместокот поради работа со скратено работно време, било во вкупниот број на часовите или во вкупниот износ на надоместокот. Потребно е најпрво да се запишат податоците во колоната 7 односно 8 („стар податок“, а потоа во истите колони да се запише „нов податок“. Другите колони 2 до 6 да се прецртаат со водорамна линија. Ако во текот на годината осигуреникот ги примал сите три видови од наведените надоместоци, секоја промена да се запише во соодветната колона во истиот образец. За осигуреникот кој во истата година примил надоместок поради помал личен доход на друга работа и надоместок поради работа со скратено работно време, да се запишат податоците што се менуваат во колоните 6 до 8, а да се прецртаат колоните 2 до 5.	

III. ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗОЦИТЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА УСТРОЈУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ

Реден број	Назив	Начин на пополнување	Обрасци
1	2	3	4
1	МАТИЧЕН БРОЈ	Да се прилепи етикета со матичниот број	П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7, П-8
		Ако матичниот број е порано одреден на исто лице како активен осигуреник, да се запише тој матичен број	
2	БРОЈ НА ПРЕДМЕТОТ	Да се запише бројот на предметот на уживателот на пензија по кој се врши исплата. Бројот да се запише во предвидениот простор без алфабетски ред (ИН, П, М и сл.), кој го означува видот на правото. Ако бројот на предметот не содржи шест цифри, пред бројот да се додадат нули.	П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7, П-8
		На пример: ако бројот на предметот е ИН 3856, да се запише /0/0/3/8/5/6/.	

1	2	3	4
3	КОМУНАЛЕН ЗАВОД	Да се запишат називот и седиштето на комуналниот завод кај кој се наоѓа пензиско-инвалидскиот предмет.	П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7, П-8
4	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ	Да се запише презимето и името на уживателот на пензијата. На пример: Марковиќ Веселин или Марковиќ-Петровиќ Даница или Петровиќ Ана-Марија.	П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7, П-8
5	ДАТУМ НА РАЃАЊЕТО	Да се запише денот, месецот и годината на раѓањето на уживателот на пензијата. Ако нема податоци за денот и месецот на раѓањето, да се запише само годината на раѓањето. Податокот за датумот на раѓањето се запишува, по правило, од изворот на матичната книга на родените.	П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7, П-8
6	ПОЛ	Да се заокружи бројот под соодветниот пол.	П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7, П-8
7	ИЗНОС НА ПЕНЗИЈАТА НА ДЕНОТ НА ПОПИСОТ	Да се запише износот на пензијата (без заштитниот додаток) што му припаѓа на уживателот на денот на пописот вклучувајќи ги и сите зголемувања според чл. 97, 100 и 102 од ОЗЗПО, без оглед во кој износ се исплатува поради запослување или вршење на самостојна дејност, како и без оглед на евентуални забрани и др.	П-1, П-2, П-3, П-3, П-6, П-7
8	ДАТУМ ОД КОГА ТЕЧЕ ИСПЛАТАТА НА ПЕНЗИЈАТА	Да се запише денот, месецот и годината од кога првпат пензијата е ставена да тече, односно од кога се врши исплатата на пензијата. Ако е во прашање повторно одредување на пензијата (член 38 став 1, член 103, член 54 ст. 2 и 3 и член 64 ст. 2 и 3 на ОЗЗПО и член 57 на ОЗМО) да се запише датумот под кој се исплатува пензијата одредена според тие одредби. Ако правото е остварено пред 15 мај 1945 година, кога не е можно да се утврди точниот датум на првото ставање на пензијата да тече, да се запише првиот датум кој е познат, а како најдоцнежен да се запише 6 ноември 1945 година — за преземените пензии на државните службеници, односно 1 јануари 1947 година — за преземените пензии на другите бивши носители на социјалното осигурување. Привремено запирање на исплатата на пензијата поради запослување или вршење на самостојна дејност, и повторно ставање да тече пензијата, нема влијание за запишување на овој податок.	П-1, П-2, П-3, П-6, П-7
9	ИЗНОС НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК НА ДЕНОТ НА ПОПИСОТ	Да се запише износот на заштитниот додаток на денот на пописот. Износот на заштитниот додаток да се запише и во случај кога не се врши исплата поради запослување или престој во странство на уживателот на пензија.	П-1, П-2, П-3, П-3, П-6, П-7
10	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“	Да се запише износот односно збирот на износите на додатоците кон пензијата на носителите на „Партизанска споменица 1941“ од решението со кое е утврден тој додаток.	П-1, П-2, П-3, П-3, П-6, П-7
11	ЗАПОСЛУВАЊЕ И ПРОЦЕНТ НА ИСПЛАТЕНАТА ПЕНЗИЈА	Да се заокружи бројот под соодветниот текст. На пример: ако уживателот на пензијата е запослен и пензијата се исплатува во 100%-тен износ, да се заокружи ознаката „1“, а ако не се исплатува — ознаката „3“.	П-1, П-2, П-5, П-6
12	ПЕНЗИЈАТА СЕ ИСПЛАТУВА ВРЗ ТОВАР НА ЗАЕДНИЦАТА	Да се заокружи бројот под називот на заедницата врз чиј товар се врши исплатата.	П-1, П-2, П-3, П-3, П-6, П-7

1	2	3	4
13	РЕОСИГУРЕН СЛУЧАЈ	Да се заокружи бројот под видот на реосигурениот случај. Ако не е во прашање реосигурен случај, да се заокружи ознаката „0“.	П-1, П-6, П-2, П-7, П-3, П-5,
14	ОБВРСКИ СПРЕМА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ	Да се запише носителот на обврската спрема фондот на пензиското и инвалидското осигурување.	П-1, П-6, П-2, П-7, П-3, П-5,
15	КАТЕГОРИЈА НА ПЕНЗИОНЕРОТ	Да се заокружи бројот под соодветната категорија на пензионерот односно умрениот осигуреник. За воените осигуреници и за работниците на определени должности на органите на внатрешните работи, да се заокружи ознаката „2“ или ознаката „3“ само во случај кога на осигуреникот му престанала службата во ЈНА или во органите на внатрешните работи — по решение на државниот секретар за народна одбрана односно на сојузниот или републичкиот секретар за внатрешни работи — со право на пензија или е умрен како активен осигуреник на односната категорија.	П-1, П-6, П-2, П-7, П-3, П-5,
16	ДАТУМ НА СТЕКНУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА	Да се запише датумот на стекнувањето на правото на пензија. Ако инвалидската или старосната пензија е повторно одредена врз основа на запослување или на остварен личен доход по пензионирањето, како датум на стекнување на правото да се запише датумот од кога повторно е одредена пензијата. Ако не се познати денот и месецот на стекнувањето на правото на пензија туку само годината, да се запише само годината. Ако правото на пензија е остварено пред 15 мај 1945 година, кога не е можно да се утврди точниот датум на првото ставање на пензијата да тече, да се запише првиот датум што е познат, а како најдоцнежен да се запише 6 ноември 1945 година — за преземените пензии на државните службеници, односно 1 јануари 1947 година — за преземените пензии на другите бивши носители на социјалното осигурување. Кај семејните пензии да се постапи како под редниот број 19.	П-1, П-6, П-2, П-7, П-3, П-5,
17	ДАТУМ НА СТЕКНУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ЗАШТИТЕН ДОДАТОК	Да се запише последниот датум на стекнувањето на правото на заштитен додаток, под услов правото да траело континуирано. Привремено запирање на исплатата на заштитниот додаток поради запослување или престој во странство нема влијание врз запишувањето на тој додаток.	П-1, П-6, П-2, П-7, П-3, П-5,
18	ПРИХОДИ ШТО ВЛИЈААТ ВРЗ ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК	Да се заокружи бројот под соодветниот текст. Ако не е признаено правото на заштитен додаток, да се заокружи ознаката „0“. Меѓутоа, ако е признаено правото на заштитен додаток а осигуреникот нема приходи, да се заокружи ознаката „1“. Ознаките „2“ до „6“ да се заокружат зависно од видот на приходите што не влијаеле врз стекнувањето на правото на заштитниот додаток (приходи помали од имотниот цензус).	П-1, П-6, П-2, П-7, П-3, П-5,
19	ПРОМЕНИ СПОРЕД КОЈ Е ПРИЗНАЕНО ПРАВОТО	Да се запише членот, ставот и точката на законот според кој е признаено правото (со кратенки ЗЗПО, ОЗЗПО, ЗИО, ОЗИО), ако правото е признаено според прописите важечки по 1 јануари 1958 година за пензиското осигурување односно по 1 јануари 1959 година за инвалидското осигурување. Меѓутоа, ако правото е признаено според прописите до напред наведените датуми да се запише: „пред 1 јануари 1958 година“ за пензиското осигурување односно „пред 1 јануари 1959 година“ за инвалидското осигурување.	П-1, П-6, П-2, П-7, П-3, П-5,

1	2	3	4
		На ист начин да се постапи и кога е во прашање семејна пензија по смртта на уживателот на пензијата. Во противно дијагонално да се прецртаат податоците.	
20	ВКУПЕН ПЕН- ЗИСКИ СТАЖ	Да се запише вкупниот пензиски стаж врз основа на кој е одредена пензијата. Да се запише прво бројот на годините, потоа бројот на месеците и бројот на деновите на траењето на пензискиот стаж. За пензијата одредена според член 80 на ОЗИО (повеќе причини) да се запише пензискиот стаж врз основа на кој е одредена пензијата по основ на боледување или повреда вон од работата. Исто така да се постапи и ако пензијата по основ на болест или повреда вон од работата не е одредена (не се исполнети услови за тој дел на пензија) а се исполнети условите по основ на несреќа при работата. За корисниците на пензија според член 54 став 3 и член 64 став 3 од ОЗЗПО да се запише вкупниот пензиски стаж врз основа на кој е одредена пензијата според одредбите на тие членови. За корисниците на пензии на кои пензијата им е одредена по конвенција, да се запише вкупниот пензиски стаж врз основа на кој е одреден вкупниот износ на пензијата. Во случај на смрт на уживателот на пензија одредена според член 54 став 3 и член 64 став 3 од ОЗЗПО — да се запише вкупниот пензиски стаж врз основа на кој е одредена пензијата според тие одредби. За корисникот на пензија на кого пензијата му е одредена по конвенција, да се запише вкупниот пензиски стаж по основ на кој е одреден вкупниот износ на пензијата.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7
21	УЧЕСТВО ВО НОВ	Да се заокружи ознаката на периодот од кој до кој учеството во НОВ е признаено во двојно траење непрекинато до крајот на војната. На пример, ако на осигуреникот му е признаено времето од 15 јули 1941 до 18 септември 1942 година во двојно траење, па повторно од 16 октомври 1943 до 15 мај 1945 година исто така во двојно траење, да се заокружи ознаката „5“, бидејќи од тогаш па до крајот на војната неговото учество трае непрекинато. Ако е во прашање осигуреник чие учество во НОВ се завршило пред крајот на војната, да се заокружи ознаката „9“. Ако осигуреникот не е учесник во НОВ, да се заокружи ознаката „0“. Осигуреникот кој загинал во текот на НОВ (член 243 од ОЗЗПО) се третира како учесник на НОВ до крајот на војната.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7
22	ВОЕН ЗАРОБЕ- НИК СО ПРАВО НА ЗГОЛЕМУВА- ЊЕ НА ПЕНЗИЈА- ТА ЗА 30%	Да се заокружи ознаката под текстот. За уживателот на пензија односно за умрен осигуреник на кого со посебно решение му е признаено правото на зголемување на пензијата за 30%, да се заокружи ознаката „1“.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7
23	ВОЕН ОД ВОЈНИТЕ — МИРНОВРЕМЕН ВОЕН ИНВАЛИД	За уживателот на пензија кој не е ниту воен од војните ниту мирновремен воен инвалид да се заокружи ознаката „00“. За уживателот на пензија односно за умрен осигуреник на кого му е признаено својството на воен од војните или на мирновремен воен инвалид, да се запише групата на инвалидитетот и да се прецрта несоодветниот текст „воен од војните“ односно „мирновремен“.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7
24	КАТЕГОРИЈА НА РАБОТНО МЕСТО	Да се заокружи ознаката под категоријата на работното место, ако со решение за правото на пензија е утврдена. Во противно да се заокружи ознаката „9“.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7

1	2	3	4
	За уживателот на пензија односно за умрен осигуреник на кого пензискиот основ му е одреден според должината на пензискиот стаж и според категоријата на работното место, ознаката да се заокружи зависно од стручната подготовка што се барала за работата на работното место на кое уживателот на пензија работел непосредно пред пензионирањето (ако за тоа место имал пропишана стручна подготовка) или во одреден временски период пред пензионирањето. За уживателот на старосна пензија односно за умрен осигуреник на кого пензискиот основ му е утврден според остварениот личен доход, да се заокружи ознаката зависно од стручната подготовка што се барала за работата на работното место на кое уживателот на пензијата односно умрениот осигуреник работел непосредно пред пензионирањето односно пред смртта. За уживателот на инвалидска пензија односно за умрен осигуреник на кого пензискиот основ му е утврден според остварениот личен доход, да се заокружи ознаката која ѝ одговара на категоријата на работното место зависно од стручната подготовка што се барала за работата на работното место на кое уживателот на пензијата односно умрениот осигуреник работел непосредно пред настапувањето на инвалидност односно пред смртта, а не според категоријата на работното место според која е оценувана способноста за друга соодветна работа. За случаите од чл. 66, 67, 68, 254 и 256 на ОЗИО, да се заокружи ознаката која ѝ одговара на категоријата на работното место според која е одреден осигуреничкиот разред. За договорните осигуреници да се заокружи ознаката која ѝ одговара на категоријата на работното место според која по договорите е извршено распоредување во осигуреничките разреди односно во основиците на осигурувањето. За уживателот на пензија односно за умрен уживател на пензија кој се наоѓал на одредени должности во органите на внатрешните работи, да се заокружи одредената ознака според категоријата на работното место, ако според републичките прописи категоријата на работното место влијаела врз утврдувањето на височината на пензијата.		
25	ГРАНКА НА ДЕЈНОСТА	Да се запише гранката на дејноста.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7
26	ПРОПИС СПОРЕД КОЈ Е ОДРЕДЕН ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ	Да се запише членот, ставот и точката на законот (со кратенките: ОЗЗПО или ОЗИО) според кој е одреден пензискиот основ и одредена пензијата што се исплатува, односно од која е одредена семејната пензија.	П-1, П-2, П-3
27	ОСИГУРЕНИЧКИ РАЗРЕД	Да се запише осигуреничкиот разред во смисла на член 216 од ОЗЗПО или соодветен осигуренички разред по договорите односно по одлуките донесени според член 240 од ОЗЗПО, а според кој е утврден пензискиот основ.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7
		Ако е одредена кумулативна инвалидска пензија по основ на повеќе причини, да се запише осигуреничкиот разред според кој е одреден делот на пензијата поради инвалидност по основ на болест или повреда вон од работа.	
28	ИЗНОС НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ СПОРЕД КОЈ Е ОДРЕДЕНА ПЕНЗИЈА ШТО СЕ ИСПЛАТУВА	Да се запише износот на пензискиот основ од кој е одредена пензијата која се исплатува, вклучувајќи го пензискиот основ одреден според член 236а или член 236 став 3 од ОЗЗПО.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7
		Ако е одредена кумулативна инвалидска пензија по основ на повеќе причини, да се запише пензискиот основ одреден по основ на болест или повреда вон од работа.	

1	2	3	4
29	ИЗНОС НА ПЕН- ЗИСКИОТ ОСНОВ СПОРЕД ОПШТИ- ТЕ ПРОПИСИ	Да се запише пензискиот основ што би му припаѓал на осигуреникот односно на умрениот осигуреник — уживател на пензија според општите прописи, но по кој не е одредена пензија што се исплатува (случаи на учесници на НОВ пред 9 септември 1943 до 13 октомври 1943 година кога пензискиот основ според општите прописи е понизок од т. нар. гаран-тираниот пензиски основ по кој е одредена пензијата што се исплатува). За пензиите на воените осигуреници односно на работниците на одредени должности во органите на внатрешни-те работи, кои се усогласени со 1 јануари 1969 го-дина односно со 1 јануари 1970 година во смисла на член 232д на ОЗЗПО, да се запише основот од кој била одредена пензијата пред усогласувањето.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7
30	ПРОПИС СПОРЕД КОЈ Е ОДРЕДЕН ПЕНЗИСКИОТ ОС- НОВ СПОРЕД ОПШТИТЕ ПРО- ПИСИ	Да се запише членот, ставот и точката на законот (со кратенките: ОЗИО или ОЗЗПО) според кој бил утврден пензискиот основ по општите прописи, но по кој не е одредена пензијата што се исплатува.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7
31	ПЕНЗИСКИ ОС- НОВ ЗА НЕСРЕ- КА ПРИ РАБОТА- ТА ИЛИ ЗА ПРО- ФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛУВАЊЕ КАЈ КУМУЛА- ТИВНА ПЕНЗИЈА	Да се запише пензискиот основ за несреќа при ра-ботата или за професионално заболување кај инва-лидска пензија одредена по основ на повеќе при-чини.	П-1, П-3, П-5, П-7
		За семејните пензии запишувањето да се врши на начинот предвиден за податокот под редниот број 19.	
32	ПРОЦЕНТ ЗА КОЈ Е НАМАЛЕНА ПРЕДВРЕМЕНА- ТА ПЕНЗИЈА	Да се запише процентот на намалувањето на пред-времената старосна пензија, т.е. процентот за кој е намалена старосната пензија поради порано оде-ње во пензија пред наполнувањето 60 години воз-раст (маж) односно 55 години возраст (жена).	П-2, П-6
33	ЗА КОЛКУ ГО- ДИНИ Е ЗЕМЕН ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ	Да се запише бројот на месеците односно на го-дините осигурување од кои е земен личниот доход за утврдување на пензискиот основ.	П-1 П-2, П-3, П-5, П-6, П-7
		Бројот на месеците да се запише при одредувањето на пензискиот основ за: — носителите на „Партизанска споменица 1941“; — борците на НОВ од пред 9 септември 1943 година (до 13 октомври 1943) на кои во пензискиот основ им е засметан боречкиот додаток (член 238 став 3 од ОЗЗПО, член 70 став 3 од ОЗИО); — работниците на одредени должности во органите на внатрешните работи; — осигурениците на кои пензискиот основ им е утврден со примена на член 218 од ОЗЗПО; — осигурениците на кои правото на пензија им е признаено во преодниот период со примена на чл. 231 и 232 од ОЗЗПО; — осигурениците на кои пензискиот основ им е утврден со примена на член 264 од ОЗИО, со тоа што како цел месец да се земе и месецот од кој делум се земени предвид и личните доходи. Бројот на осигурениците да се запише во случаите кога пензискиот основ е утврден со примена на член 30 став 3 од ОЗЗПО. За договорните осигуреници да се запише соодвет-ниот број месеци односно години осигурување за-висно од тоа на кој начин е формиран пензискиот основ.	

1	2	3	4
		За воениот осигуреник, односно за работникот на одредени должности во органите на внатрешните работи, на кого пензијата му е одредена со примена на член 54 став 3 од ОЗЗПО односно со примена на член 64 став 3 од ОЗЗПО, соодветниот податок се внесува според бројот на годините осигурување за кои се земени предвид личните доходи.	
		За уживателите на пензија на кои пензискиот основ не им е утврден врз основа на остварените лични доходи, односно за воените осигуреници на кои пензијата не им е одредена со примена на член 54 став 3 од ОЗЗПО, да се запише водорамна црта.	
34	ПОСЛЕДЕН МЕСЕЦ ОД КОЈ Е ЗЕМЕН ЛИЧНИОТ ДОХОД	Да се запише последниот месец (со букви) од кој е земен личниот доход за утврдување на пензискиот основ од последната година. Ако пензијата не е одредена според личниот доход, да се запише водорамна црта.	П-1, П-6, П-2, П-7, П-3, П-5,
		За воените осигуреници да се запише месец „декември“.	
35	ПРИМЕНА НА НАЈВИСОКИОТ ПЕНЗИСКИ ОСНОВ	Да се заокружи бројот под текстот (на одговорите).	П-1, П-6, П-2, П-7, П-3, П-5,
36	ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ	Да се заокружи бројот под текстот (на одговорите).	П-1, П-6, П-2, П-7, П-3, П-5,
37	ЛИЧЕН ДОХОД КОЈ Е ЗЕМЕН ВО ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ЗА ГОДИНАТА	Податокот за личниот доход да се запише во предвидениот простор, на следниот начин: Да се запише годината (последните две бројки на годината) во која е остварен личниот доход, како и просечните месечни износи на личниот доход што влегуваат во пензискиот основ, и тоа валоризираниот износ за оние години за кои е извршена валоризација, односно невалоризираниот износ за оние години за кои не се врши валоризација. Запишувањето се врши по хронолошки ред по годините. На пример: ако личниот доход е земен само за една година осигурување — податокот да се запише во првиот ред Ако просечниот месечен износ на личниот доход не е утврден врз основа на остварените лични доходи само од една календарска година туку од две или повеќе календарски години, во просторот предвиден за годината да се запише последната година од која се земени личните доходи, а потоа да се запише просечниот месечен валоризиран износ на личниот доход (во случаите од член 218 на ОЗЗПО). Ако пензијата не е одредена врз основа на личниот доход или е одредена пред 1 јануари 1965 година, податоците за личниот доход да не се запишуваат туку да се прецртаат. На ист начин да се постапи ако податоците само делум се внесуваат.	П-1, П-6, П-2, П-7, П-3, П-5,
38	ПРОЦЕНТ НА ДОДАТОКОТ НА ИНВАЛИДНОСТ	Да се заокружи бројот под текстот на одговорот, зависно од тоа дали е или не е признаен додатокот на инвалидност и во кој процент. Ако семејната пензија е одредена од старосната пензија, да се заокружи ознаката „0“ и да се постапи на начинот предвиден под редниот број 19.	П-1, П-3
39	ПРОЦЕНТ ВО КОЈ Е ОДРЕДЕНА ПРИВРЕМЕНАТА ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА	Да се заокружи бројот под текстот на одговорот, зависно од тоа дали е или не е одредена привремена пензија и во кој процент.	П-1, П-3

1	2	3	4
40	УТВРДЕНА КАТЕГОРИЈА НА ИНВАЛИДНОСТ СПОРЕД СИТЕ ПРИЧИНИ (ВКУПНА ИНВАЛИДНОСТ):		П-1, П-3, П-5, П-7
—	категорија на инвалидност	Да се заокружи бројот под тексот на одговорот, зависно од тоа дали е или не е утврдена инвалидност и од која категорија, односно дали е утврдена неспособност за служба во ЈНА. Како категорија на инвалидност се подразбира онаа категорија што е утврдена според која и да е причина (болест, несреќа при работата, итн.), без оглед дали пензијата е одредена според односната категорија или не. Ако пензијата е одредена од старосната пензија, да се заокружи ознаката „0“ и да се постапи на начинот предвиден под редниот број 19.	
—	датум на настапувањето	Да се запише датумот на настапувањето на инвалидност. Ако осигуреникот го остварил правото на инвалиднина според прописите важечки до 31 декември 1958 година а тоа право на 1 јануари 1959 година е преведено на инвалидска пензија во смисла на одредбите од Законот за инвалидското осигурување, како датум на настапувањето на инвалидност се зема оној датум што е наведен во образложението на решението за преведувањето на инвалидската пензија со 1 јануари 1959 година односно со 1 јануари 1965 година под услов по 1 јануари 1959 година да не настапила промена во категоријата на инвалидност. Како датум на настапувањето на неспособноста за служба во ЈНА — да се запише датумот кога военно лекарската комисија ја утврдила неспособноста, без оглед што под подоцнежен датум е утврден преставок на службата во ЈНА, односно датумот на пензионирањето. Ако семејната пензија е одредена од старосната пензија, да се заокружи ознаката „0“ и да се постапи на начинот предвиден под редниот број 19.	П-1, П-3, П-5, П-7
41	КАТЕГОРИЈА НА ИНВАЛИДНОСТ СПОРЕД КОЈА Е ОДРЕДЕНА ИНВАЛИДСКАТА ПЕНЗИЈА	Да се пополни само во случај кога инвалидност настанала како последица на повеќе причини (болест и несреќа при работата) па инвалидската пензија е одредена според категоријата на инвалидност по основ на несреќа при работата, како попополна. Пополнувањето да се врши на начинот предвиден под редниот број 40 односно за семејните пензии под редниот број 19.	П-1, П-3, П-5, П-7
42	ПРИЧИНА НА ИНВАЛИДНОСТА	Да се заокружи бројот под соодветниот текст — на причината на настапувањето на инвалидност.	П-1, П-3, П-5, П-7
43	ПРОЦЕНТ НА ВЛИЈАНИЕТО НА НЕСРЕКАТА ПРИ РАБОТАТА ИЛИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ЗАБОЛУВАЊЕ ВРЗ ВКУПНАТА ИНВАЛИДНОСТ	Да се запише процентот на влијанието на несреќата при работата или на професионалното заболување врз вкупната инвалидност. Процентот се запишува само ако инвалидската пензија е одредена по основ на болест и по основ на несреќа при работата. На пример: ако врз вкупната инвалидност влијаела болест со 40% а несреќа при работата со 60%, да се запише процентот кој се однесува на несреќата при работата.	П-1, П-3, П-5, П-7
44	ДИЈАГНОЗА НА БОЛЕСТА	Од наодот на инвалидската комисија да се запише дијагнозата на главната болест од која е предизвикана инвалидност.	П-1, П-5
45	ДАТУМ НА КОНТРОЛНИОТ ПРЕГЛЕД (МЕСЕЦ И ГОДИНА)	Да се запишат месецот и годината на контролниот преглед.	П-1, П-5
46	ИНВАЛИДНИНА И ДОДАТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА	Да се заокружи бројот под текстот на одговорот, зависно од тоа дали е признаено правото на инвалиднина „1“ односно правото на додаток за помош и нега „2“ или двете права „3“, или овие права не се признаени „0“.	П-1, П-2, П-5, П-6

1	2	3	4
47	ПОДАТОЦИ ЗА ПЕНЗИСКИОТ СТАЖ	Утврдениот пензиски стаж (стажот на осигурување и посебниот стаж) да се запише по видовите во кумулативно траење за периодите поминати на територијата на иста република, покраина или држава. Ако стажот од ист вид е поминат на територијата на повеќе републики, покраини или држави, да се запише посебно истиот вид на стажот за секоја република, покраина односно држава. Ако уживателот на пензија односно умрениот осигуреник работел на работни места на кои стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење, периодите на стажот на осигурувањето да се запишат по внесувањето на утврдениот пензиски стаж.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7
— колона 1 —	стаж на осигурување или вид на посебен стаж односно назив на работното место на кое стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење	Да се запише видот на стажот на осигурувањето, односно видот на посебниот стаж. Стажот на осигурувањето односно посебниот стаж наполнет на територијата на повеќе републики, покраини или држави, да се запише посебно — во два или повеќе редови. На ист начин да се постапи ако во рамките на ист вид стаж, стажот се разликува со оглед на „траењето на работата“. На пример: ако осигураникот во периодот од 1 јули 1939 до 15 август 1962 година работел непрекинато или со прекини со полно работно време, кај иста или кај различни организации односно работодавци, на територијата само на една република, во колоната 1 да се запише „работен однос со полно работно време“ бидејќи е во прашање вид на стаж на осигурување поминато на територијата на една република и исто траење на работата. Меѓутоа, ако во тој период на осигурување работел на територијата на две републики или со различно траење на работата, податокот за тој стаж треба да се запише во два реда (посебно стажот на осигурување наполнет на територијата на една република а посебно на територијата на друга република).	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7
— колона 2 —	службена ознака	Начинот на пополнувањето го одредува службата на социјалното осигурување.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7
— колона 3 и 4	(период од — до)	Во колоните 3 и 4 да се запишат почетниот и завршниот датум за одреден стаж. На пример: ако работниот однос траел непрекинато од 1 јули 1939 до 15 август 1962 година — да се запише /0/1/0/7/3/9/ и /1/5/0/8/6/2/. Меѓутоа, ако осигуреникот во наведениот период работел со прекини а во прашање е ист вид стаж во иста република односно држава, без оглед на организацијата односно работодавецот, треба да се запишат почетниот и завршниот датум на тој стаж на напред наведениот начин. На пример: осигуреникот работел од 1 јули 1939 до 15 мај 1940 година кај ЈЖ во Љубљана, од 1 септември 1940 до 15 мај 1945 година кај Рудникот Трбовле а од 16 февруари 1946 до 15 август 1962 година кај Претпријатието за регулација на Сава. Во тој случај во колоната „од“ да се запише /0/1/0/7/3/9/, а во колоната „до“ да се запише /1/5/0/8/6/2/. Ако учеството во НОВ не траело непрекинато до крајот на годината, треба посебно да се искажат одделните прекини.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7

1	2	3	4
		На пример: ако осигуреникот учествувал во НОВ од 1 ноември 1942 до 31 мај 1943 година и повторно од 1 август 1944 до 15 мај 1945 година, да се запише и тоа посебно во еден ред: во колоната 4 — /0/1/0'9 4/2/ и во колоната 5 — /3/1/0/5/4/3/, а во вториот ред: во колоната 4 — /0/1/0/2/4/4/ и во колоната 5 — /1/5/0/5/4/5/.	
— колона 5 — траење на стажот	Да се запише времето на траењето на одделен стаж во ефективно траење (без оглед дали стажот е признаен во наголемено траење или во двојно траење). Ако осигуреникот работел со најмалку половина работно време пред 1 јануари 1965 година, да се запише онолку колку му е признаено во стаж. Ако е во прашање запослување по 1 јануари 1965 година со најмалку половина работно време кое е пресметано на полно работно време, да се запише признаеното време на траењето.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
	Ако во стаж на осигурување е признаено времето поминато на сезонски работи, да се запише признаеното време на траењето на работата.		
— колона 6 — социјалистичка република — покраина односно држава	Во предвидениот простор за шифрирање да се запише шифрата според Кодексот на шифрите.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
— колона 7 — вид на стаж	Во предвидениот простор за шифрирање да се запише шифрата според Кодексот за шифрите.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
— колона 8 — траење на работата	Периодите поминати на работа на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење да се запишат по запишувањето на последниот податок за пензискиот стаж. Стажот на осигурувањето поминат на работни места со наголемено траење да се запише посебно (во посебен ред) за секое работно место, со оглед на називот и стапката на наголемувањето, односно со оглед на територијата на републиката или покраината во која е наполнет.		
— колона 1 — назив на работното место на кое стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење	Да се запише (со одредени кратенки) називот на работното место согласно со Законот за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/68 и 20/69), односно називот на работното место според кое се врши наголемување на стажот. На пример: ако работникот работел на работно место на топење на руда во железарници кај ТХ печки, да се запише: „топилничар на руда кај ТХ печки“.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
— колона 3 — (ден, месец и година)	Да се запише на наведениот начин датумот на почетокот и на престанокот на периодот во кој осигуреникот работел на работно место на кое стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
— колона 4 — (ден, месец и година)			
— колона 5 — траење на стажот	Да не се пополнува кога се во прашање случаи на стаж на осигурување кој се наголемува.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
— колона 6 — социјалистичка република — покраина односно држава	Во предвидениот простор за шифрирање да се запише шифрата според Кодексот на шифрите.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	

1	2	3	4
— колона 7 — вид на стажот	Во предвидениот простор за шифрирање да се запише шифрата според Кодексот на шифрите.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
— податоци за пензија одредена според конвенција	Рубриките 94 до 98 да се пополнат само ако пензијата е одредена врз основа на конвенции за социјалното осигурување склучени помеѓу Југославија и странски држави. Во противно да се прецртаат тие рубрики. При пополнувањето, во предвидениот простор под „назив на државата“ — да се запише државата со која е склучена конвенцијата по која е одредена пензијата Во просторот предвиден за запишување на податоците за пензискиот стаж да се запише во месеци стажот во странската земја врз основа на кој е одреден аликуотниот дел на пензијата по конвенцијата, а во полето под ознаката „во Југославија“ да се запише бројот на месеците на пензискиот стаж признаен по конвенцијата врз основа на кој е одреден износот на делот на пензијата според југословенските прописи. Ако бројот на месеците на пензискиот стаж е помал од 100, пред утврдениот број на месеците да се запише нула. На пример: ако е утврден стаж 62 месеци — да се запише /0/6/2/; или ако пензискиот стаж е 148 месеци — да се запише /1/4/8/.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
48 ПОДАТОЦИ ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА НА ВОЕНИ ОСИГУРЕНИЦИ	Рубриките 38 до 45 да се пополнат само ако пензијата е одредена според посебни прописи за воените осигуреници по ОЗЗПО и ОЗИО. Во противно да се прецртаат тие рубрики.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
— чин — класа	Да се запише чинот односно класата на воениот осигуреник во моментот на пензионирањето односно смртта.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
— број на периодските покачувања	Да се заокружи соодветниот број, зависно од тоа дали воениот осигуреник имал или не периодски покачувања и колку.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
— посебни додатоци	Овие податоци да се запишат само ако воениот осигуреник примал во текот на одредениот период некој од посебните додатоци.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
— назив на додатокот	Да се запише називот на посебниот додаток (на пример: летачки додаток, командно-трупен додаток, итн.).	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
— износ на додатокот	Да се запише износот на посебниот додаток.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
— број на месеците за кои примал додаток	Да се запише секој вид на посебниот додаток — бројот на месеците за кои воениот осигуреник примал посебен додаток во последните пет години осигурување до денот на престанокот на активната воена служба односно до пензионирање. Ако додатокот за бројот на месеците содржи само една бројка, под неа да се запише нула.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
— основна плата	Да се запише износот на основната плата што му припаѓала на воениот осигуреник според чинот односно класата во часот на пензионирањето за месец декември последната година пред годината на пензионирањето. За воените осигуреници односно за умрените воени осигуреници, кои пензијата ја оствариле до крајот на 1967 година, да се запише износот на платата кој на воениот осигуреник би му припаѓал на 31 декември 1967 година (член 232в од ОЗЗПО).	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	

1	2	3	4
— положаен додато- ток	Да се запише износот на положајниот додаток според чинот односно класата според која е одредена пензијата, односно според која е усогласена пензијата според член 232в на ОЗЗПО.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
— армиски додато- ток	Да се запише износот на армискиот додаток според чинот односно класата според која е одредена пензијата, односно според која е усогласена пензијата според член 232в на ОЗЗПО.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
— функционален додато- ток (на својот — повисок чин)	Да се прецрта несоодветниот текст „својот“ или „повисок“ чин и да се запише износот на функционалниот додаток во моментот на пензионирањето односно усогласувањето на пензијата.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
— периодско покачување	Да се запише износот на периодското покачување во моментот на пензионирањето односно усогласувањето на пензијата.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
— износ на пензијата на 31 декември 1968 година	За случаите од член 232в на ОЗЗПО, да се запише полниот износ на пензијата, кој му припаѓал на военит пензионер на 31 декември 1968 година, т. е. на денот пред усогласувањето на пензијата со 1 јануари 1969 година, без оглед дали пензијата на тој ден се исплатувала во полн износ или не.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
— стаж на осигурување поминат во воена служба надвор од територијата на републиката или покраината (во години и месеци)	Да се запише должината на траењето на стажаот на осигурувањето поминат во воена служба надвор од територијата на републиката или покраината врз чиј товар на фондот на пензиското и инвалидското осигурување се врши исплатата на пензијата.	П-1, П-2, П-3, П-5, П-6, П-7	
49 ОСНОВ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА	Да се заокружи бројот под текстот на одговорот, зависно од тоа која пензија е земена како основ за одредување на семејната пензија.	П-3, П-7	
50 ДАТУМ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА	Да се запише кога првпат е остварено правото на семејна пензија.	П-3, П-7	
51 ДАТУМ НА СМРТТА НА ОСИГУРЕНИКОТ ОДНОСНО НА ПЕНЗИОНЕРОТ	Да се запише датумот на смртта на осигуреникот односно на пензионерот според кој е остварено правото на семејна пензија. Датумот се запишува врз основа на извори од матичната книга на умрените.	П-3, П-7	
52 ПРИЧИНА НА СМРТТА	Да се заокружи бројот под текстот на одговорот, зависно од причината на смртта на осигуреникот односно на пензионерот	П-3, П-7	
53 ПРОПИС СПОРЕД КОЈ Е ПРИЗНАЕНО ПРАВОТО НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА (ЧЛЕН, СТАВ НА ЗАКОН)	Да се запише членот, ставот и точката на законот (со кратенките: ЗЗПО, ОЗЗПО, ЗИО, ОЗИО) според кој било признаено правото, ако правото е признаено според прописите важечки по 1 јануари 1953 за пензиското осигурување односно по 1 јануари 1959 за инвалидското осигурување Меѓутоа, ако правото е признаено според прописите важечки до погоре наведените датуми да се запише: „пред 1 јануари 1953“ „пред 1 јануари 1959“ за инвалидското осигурување	П-3, П-7	
54 ИЗНОС НА ПЕНЗИЈАТА ШТО СЛУЖЕЛА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СЕМЕЈНАТА ПЕНЗИЈА	Да се запише износот на пензијата — без заштитниот додаток — што му припаѓала на уживателот на пензијата во моментот на смртта односно износот на пензијата што служи како основ за одредување на семејната пензија. За случаите кога правото на семејна пензија е признаено пред 31 декември 1964 година треба да се запише износот на инвалидската односно старосната пензија што би му припаѓал на умрениот осигуреник на 1 јануари 1953 година.	П-3, П-7	

1	2	3	4	5
55	БРОЈ НА СОУЖИВАТЕЛИТЕ НА СЕМЕЈНАТА ПЕНЗИЈА	Да се запише бројот на соуживателите на семејната пензија без оглед во каков процент е одредена пензијата според член 92 на ОЗЗПО. На пример: пензијата е признаена за две вдовици и две деца (т.е. за 4 члена) во височина од 90%, во предвидениот простор да се запише /0/4/.	П-3, П-7	
56	ГРУПА УЖИВАТЕЛИ НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА	Да се заокружи соодветниот број под одредената група уживатели на семејна пензија.	П-3, П-7	
57	ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО:	Да се запишат податоци за членот на семејството кој ужива право на семејна пензија.	П-3, П-7	
	— колона 2 — презиме и име	Да се запише презимето и името на уживателот на семејна пензија.	П-3, П-7	
	— колона 3 — степен на роднинството	Да се запише шифрата според Кодексот на шифрите.	П-3, П-7	
	— колона 4 — датум на раѓањето	Да се запише денот, месецот и годината на раѓањето на уживателот на семејна пензија.	П-3, П-7	
	— колона 5 — службена ознака	Да не се пополнува.	П-3, П-7	
	— колона 6 — школување, неспособност, друго	Да се запише шифрата според Кодексот на шифрите.	П-3, П-7	
	— колона 7 — месец и година на контролниот преглед	Да се запише месецот и годината на контролниот преглед.	П-3, П-7	
58	СТАТУС НА УЖИВАТЕЛ НА ПРАВОТО НА ИНВАЛИДНИНА — НА ДОДАТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА	Да се заокружи бројот под соодветниот текст. Ако уживателот на инвалиднина нема ниту еден од статусите наведени од 1 до 6, да се заокружи ознаката „7“.	П-4, П-8	
		Ако образецот П-4 се пополнува за уживател на инвалиднина, на кој му е признаено правото на инвалидска, старосна или семејна пензија, а исплатата на пензијата е привремено запрена поради запослување односно вршење на самостојна дејност, да се заокружи ознаката „2“, „3“ или „4“ а не ознаката „1“. Ако е во прашање уживател на правото на запослување, без оглед дали работи на друга соодветна работа или чека да биде упатен, да се заокружи ознаката „6“ а не ознаката „1“.		
59	УЖИВАТЕЛ НА ИНВАЛИДНИНА ПО ОСНОВ НА ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ	Ако е во прашање уживател на инвалиднина, да се заокружи нулата.	П-4, П-8	
		За уживателот на инвалиднина да се запише со арапски број степенот на телесното оштетување според вкупниот процент на телесното оштетување во смисла на член 85 од ОЗИО.		
60	ДАТУМ НА НАСТАНУВАЊЕТО НА ТЕЛЕСНОТО ОШТЕТУВАЊЕ	Да се запише денот и годината на настанувањето на телесното оштетување.	П-4, П-8	
		Ако инвалиднината е признаена врз основа на повеќе телесни оштетувања, што настанале во различни временски периоди, да се запише датумот на настанувањето на последното телесно оштетување. На пример: едно телесно оштетување настанило на 23 април 1960 година, а друго на 15 јули 1964 година — да се запише 15 јули 1964 година.		
61	ДАТУМ ОД КОГА ТЕЧЕ ИСПЛАТАТА НА ИНВАЛИДНИНАТА	Да се запише денот, месецот и годината од кога се исплатува инвалиднината што осигуреникот ја ужива.	П-4, П-8	

1	2	3	4
62	ИЗНОС НА ИНВАЛИДНИНАТА	Да се запише износот на инвалиднината што му припаѓа на уживателот на денот на пописот.	П-4, П-8
63	ПРИЧИНА НА ТЕЛЕСНОТО ОШТЕТУВАЊЕ	Да се заокружи бројот под соодветниот текст — на причината за настапување на телесното оштетување. Ознаката „0“ да се заокружи во случај на доставување пријава за признаеното право на додаток за помош и нега.	П-4, П-8
64	ИНВАЛИДНИНАТА СЕ ИСПЛАТУВА ВРЗ ТОВАР НА ЗАЕДНИЦАТА	Да се заокружи бројот под текстот на заедницата врз чиј товар се врши исплатата.	П-4, П-8
65	РЕОСИГУРЕН СЛУЧАЈ	Да се заокружи бројот под видот на реосигурениот случај.	П-4, П-8
66	ЗА КОЛКУ ТЕЛЕСНИ ОШТЕТУВАЊА Е ОДРЕДЕНО ПРАВОТО НА ИНВАЛИДНИНА	Да се запише бројот на телесните оштетувања врз основа на кои е утврден вкупниот процент на телесните оштетувања, а според кој е одредена височината на инвалиднината.	П-4, П-8
67	ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ СПОРЕД ЛИСТАТА НА ТЕЛЕСНИТЕ ОШТЕТУВАЊА	Во просторот под текстот „Глава од ЛТО“ да се запише со римски број главата од Листата на телесните оштетувања (подгрупите да не се запишуваат). Во просторот под текстот „Точка ЛТО“ да се запише редниот број со арапски број од односната глава на Листата на телесните оштетувања за утврденото телесно оштетување. Ако кон редниот број во Листата на телесните оштетувања се наоѓа алфабетска ознака (на пример 2а) таа ознака треба да се запише. Во просторот под процентот да се запише соодветниот процент за утврденото телесно оштетување. На пример: ако е утврдено телесно оштетување „загуба на сите прсти од двете шаки“ да се запише во просторот под текстот „Глава од ЛТО“ — I, под текстот „Точка од ЛТО“ — 76, а под ознаката на процентот — 100.	П-4, П-8
68	ПРОЦЕНТ НА ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ ПРЕДИЗВИКАНО СО НЕСРЕКА ПРИ РАБОТАТА ИЛИ СО ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА КУМУЛАЦИЈА	Да се запише соодветниот процент според кој е одреден дел на инвалиднината по основ на телесно оштетување предизвикано со несреќа при работата или со професионално заболување, кој се усогласува во смисла на член 97 од ОЗЗПО.	П-4, П-8
69	ДАТУМ ОД КОГА ТЕЧЕ ИСПЛАТАТА НА ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА	Да се запише датумот од кога додатокот за помош и нега се исплатува. Привремено запирање на исплатата на додатокот (член 81 став 4 на ОЗИО) нема влијание врз запишувањето на податокот.	П-4, П-8
70	ИЗНОС НА ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА	Да се запише износот на додатокот што на осигуреникот му припаѓа во моментот на пописот.	П-4, П-8
71	ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА СЕ ИСПЛАТУВА ВРЗ ТОВАР НА ЗАЕДНИЦАТА	Да се заокружи бројот под текстот на заедницата врз чиј товар се врши исплатата.	П-4, П-8
72	СЛЕП И ОД КОГА (ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)	Ако на осигуреникот му е признаено правото на додаток за помош и нега како на слеп осигуреник, да се запише датумот на настапувањето на слепилото.	П-4, П-8

516.

Врз основа на член 174 став 3 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71 и 16/71), Сојузниот завод за социјално осигурување пропишува

УПАТСТВО

ЗА МАТИЧНИОТ БРОЈ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА

1. Со ова упатство се утврдуваат начинот на образувањето и користењето на матичниот број на осигурениците и на уживателите на пензија, распределбата на матичните броеви врз заедниците на пензиското и инвалидското осигурување во републиките односно во автономните покраини и начинот на водењето на евиденцијата за издадените матични броеви.

2. За устројување и водење на матичната евиденција и за обработка на податоците регистрирани во матичната евиденција се одредува матичен број на осигуреникот и на уживателот на пензија.

Матичниот број се состои од единаесет цифри распоредени во четири групи, и тоа:

I група цифри: република-покраина една цифра);

II група цифри: ден, месец и година на раѓањето на осигуреникот-уживателот на пензија (шест цифри).

III група цифри: регистарски број од 001 до 999 (три цифри). Мажи од 001 до 499, жени од 501 до 999;

IV група цифри: контролен број (една цифра).

Одредувањето на матичниот број се врши со помош на електронски сметач, врз основа на поднесените податоци за осигурениците и за уживателите на пензија.

Контролниот број на матичниот број се образува според модулот 11.

3. За собирање и поврзување на документацијата за потребите на устројувањето и водењето на матичната евиденција, се воведува личен број на осигуреникот и на уживателот на пензија (во понатамошниот текст: личниот број).

Личниот број се состои од десет цифри кои се делат на две групи.

Првата група се состои од осум цифри од природна низа броеви (основен дел на личниот број), а втората група од две цифри (контролен дел на личниот број).

Контролниот дел на личниот број се образува одвоено за секоја одделна цифра.

Првата цифра на контролниот дел на личниот број се образува според модулот 10, а втората цифра на контролниот дел на личниот број се образува според модулот 11.

4. Личниот број се печати со помош на електронски сметач во вид на етикета, димензии 10,5×61 mm, на бела бзедрвна хартија, со лепило што овозможува константно лепење за неопределено време и што е отпорно на температура од -20°C до +90°C.

За секој личен број се печатат две етикети.

5. Личните броеви се печатат според основниот дел на личниот број во распон од 10,000.000 до 89,999.999, со пресметаните контролни броеви.

Контингентот на личните броеви од став 1 на оваа точка се распределува на социјалистичките републики и автономните покраини, и тоа на:

Босна и Херцеговина	од 10,000.000 до 19,999.999
Црна Гора	од 20,000.000 до 29,999.999
Хрватска	од 30,000.000 до 39,999.999
Македонија	од 40,000.000 до 49,999.999
Словенија	од 50,000.000 до 59,999.999
Србија	од 60,000.000 до 69,999.999
Косово	од 70,000.000 до 79,999.999
Војводина	од 80,000.000 до 89,999.999

6. Заедниците на пензиското и инвалидското осигурување, во рамките на контингентот на личните броеви од точка 5 став 2 на ова упатство, вршат распределба на личните броеви по службите за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување.

7. Службите за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување устројуваат и водат регистар на осигурениците и регистар на издадените лични броеви.

Регистарот на осигурениците се води по строга азбука и содржи презиме и име на осигуреникот — уживателот на пензија и личен број.

Регистарот на издадените лични броеви се води по растечка низа на личниот број и содржи име и презиме на осигуреникот — уживателот на пензија.

Начинот и обликот за водење на регистарот на осигурениците и на регистарот на издадените лични броеви го пропишуваат заедниците на пензиското и инвалидското осигурување.

8. Етикети со отпечатен личен број се ставаат:

а) за осигуреникот:

1) на „Пријавата на податоците за матичната евиденција за осигурениците“ (Пријава ПС) и на работната книшка;

2) на „Пријавата на осигурување“ (Пријава М-1) со која осигуреникот првпат се пријавува на осигурување и на работната книшка;

б) за уживателот на пензија:

1) на „Пријавата на податоците за уживателот на инвалидска пензија“ (Пријава П-1);

2) на „Пријавата на податоците за уживателот на старосна пензија“ (Пријава П-2);

3) на „Пријавата на податоците за уживателот на семејна пензија“ (Пријава П-3);

4) на „Пријавата на податоците за уживателот на правото на инвалиднина“ (Пријава П-4);

5) на инвалидско-пензиски предмет.

9. Личниот број се запишува:

а) за осигуреникот:

1) на личниот картон на осигуреникот;

2) на досието на осигуреникот кој врши самостојна дејност односно кој е обврзник за плаќање на придонесот за своите осигуреници;

3) на „Пријавата на осигурување“ (Пријава М-1);

4) на „Одјавата на осигурување“ (Одјава М-2);

5) на „Пријавата за промената во текот на осигурувањето“ (Пријава М-3);

6) на „Пријавата на податоците за утврдениот личен доход и за стажот на осигурувањето“ (Пријава М-4);

7) на „Пријавата на податоците за личниот доход остварен со примање надоместок на личниот доход по основ од здравственото осигурување“ (Пријава М-5);

8) на „Пријавата на податоците за личниот доход остварен со примање надоместок на личниот доход и материјално обезбедување по основ од инвалидското осигурување“ (Пријава М-6);

9) на „Пријавата на податоците за дополнително утврдениот пензиски стаж односно за наголемување на стажот на осигурувањето“ (Пријава М-7);

10) на „Пријавата за промената на податоците за личниот доход и за стажот на осигурувањето“ (Пријава М-8);

11) на „Пријавата за промената на податоците за личниот доход остварен со примање надоместок на личниот доход по основ од здравственото осигурување“ (Пријава М-9);

12) на „Пријавата за промената на податоците за личниот доход остварен со примање надоместок од личниот доход и материјално обезбедување по основ од инвалидското осигурување“ (Пријава М-10);

б) за уживателот на пензија:

1) на пријавите од точка 8 став (б) кога се во прашање осигуреници на кои им е одреден личниот број;

2) на „Пријавата за промената на податоците за уживателот на инвалидска пензија“ (Пријава П-5);

3) на „Пријавата за промената на податоците за уживателот на старосна пензија“ (Пријава П-6);

4) на „Пријавата за промената на податоците за уживателот на семејна пензија“ (Пријава П-7);

5) на „Пријавата за промената на податоците за уживателот на правото на инвалиднина“ (Пријава П-8);

6) на исплатните листови на инвалидска, старосна и семејна пензија.

10. Личниот број на осигуреникот, работните и други организации го запишуваат во „Евиденцијата за запослените работници“ и во „Евиденцијата за личните доходи“, што ги водат врз основа на Основниот закон за евиденциите во областа на трудот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 23/65).

11. Издавањето на личните броеви на осигурениците и на уживателите на пензија го вршат службите за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување.

Заедниците на пензиското и инвалидското осигурување ја пропишуваат евиденцијата што за примените, издадените и поништените лични броеви ја водат службите за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување.

12. Со запишувањето личниот број на инвалидско-пензиските „р-дм-т.“ „р-тата-ува обвр.“ за водење овие предмети по Ин, П и други броеви.

13. Со денот на воведувањето на матичниот број на осигуреникот и на уживателот на пензија од точка 2 на ова упатство, престанува водењето на личниот број на осигуреникот и на уживателот на пензија.

Заедниците на пензиското и инвалидското осигурување се должни да ги известат осигурениците и работните и други организации за воведувањето на матичниот број и ќе го одредат денот и начинот за запишување на матичниот број и редот за евиденцијата од точ. 8, 9 и 10 на ова упатство.

До воведувањето на матичниот број на териториите на сите заедници на пензиското и инвалидското осигурување, во службениот сообраќај помеѓу матичните евиденции ќе се употребува личниот број на осигуреникот и на уживателот на пензија:

14. Начинот на образувањето на контролниот број матичниот број според модулот 11 и на контролниот дел на личниот број според модулот 10 и 11 е отпечатен кон ова упатство и е негов составен дел.

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3855/1

28 јуни 1971 година

Београд

Сојузен завод за социјално осигурување

Директор,

Бранко Вукајловиќ, с. р.

НАЧИН

НА ОБРАЗУВАЊЕТО НА КОНТРОЛНИОТ БРОЈ НА МАТИЧНИОТ БРОЈ СПОРЕД МОДУЛОТ 11 И НА КОНТРОЛНИОТ ДЕЛ НА ЛИЧНИОТ БРОЈ СПОРЕД МОДУЛОТ 10 И 11

1. Образување на контролниот број на матичниот број

Пресметаниот и отпечатен матичен број (точка 2 став 2 од упатството) се состои од 11 цифри распоредени во четири групи, и тоа:

I група цифри: република-покраина (една цифра);

II група цифри: ден, месец и година на раѓањето на осигуреникот-уживателот на пензија (шест цифри);

III група цифри: регистарски број од 001 до 999 (три цифри). Мажи од 001 до 499, жени од 501 до 999;

IV група цифри: контролен број (една цифра).

Пример: осигуреник од СР Босна и Херцеговина, роден на 22 јануари 1925 година, мушки пол, со регистарски број 149, за првите три групи цифри ќе го има следниот матичен број:

1 2 2 0 1 2 5 1 4 9

Контролниот број (единаесеттата цифра) според модулот 11 се одредува со помош на електронски сметач на следниот начин (сметано од левата страна):

1) — првата	цифра се множи со 5
— втората	„ „ „ „ 4
— третата	„ „ „ „ 3
— четвртата	„ „ „ „ 2
— петтата	„ „ „ „ 7
— шестата	„ „ „ „ 6
— седмата	„ „ „ „ 5
— осмата	„ „ „ „ 4
— деветтата	„ „ „ „ 3
— десеттата	„ „ „ „ 2

2) добиените парцијални производи од одредбата под 1 се собираат, а добиениот збир се дели со 11, при што делењето се ограничува само на цели броеви;

3) остатокот добиен при делењето се одзема од бројот 11 и добиената разлика претставува контролен број.

За осигуреникот на кој матичниот број за првите три групи цифри гласи: 1 2 2 0 1 2 5 1 4 9 — контролниот број ќе биде:

$$\begin{array}{r} 1\ 2\ 2\ 0\ 1\ 2\ 5\ 1\ 4\ 9 \\ \times 5\ 4\ 3\ 2\ 7\ 6\ 5\ 4\ 3\ 2 \\ \hline 5\ 8\ 6\ 0\ 7\ 12\ 25\ 4\ 12\ 18 \end{array}$$

Збир: $5+8+6+0+7+12+25+4+12+18=97$

$$97 : 11 = 8$$

$$88$$

$$—$$

$$9$$

Контролниот број во овој случај е $11-9=2$, па матичниот број гласи: 1 2 2 0 1 2 5 1 4 9 2

Забелешка

1. Ако остатокот добиен при делењето е нула (0) III група цифри (регистарскиот број) се менува на тој начин што за регистарскиот број се зема наредниот поголем број.

2. Ако остатокот добиен при делењето е 1, наместо $11-1=10$, се зема само нула.

2. Образување на личниот број

1. Личниот број според системот на природната низа на броеви со контролниот број (точка 3 од упатството) се образува преку електронски сметач. Електронскиот сметач печати одредена низа текушти броеви (природна низа на броеви) и истовремено пресметува два контролни броја што ги допишува одреден у а к о н т р о л на личниот број

Пресметаниот и отпечатен личен број се состои од 10 цифри кои се делат на две групи.

Првата група цифри се состои од осум цифри и претставува текушт број од 10 000 000 до 89 999 999. Овој контролниот број се распределува на социјалистичките републики и автономни покраини.

Втората група цифри се состои од 2 цифри и претставува контролен дел на личниот број.

Контролен број — модул 10

2. Контролниот број на системот за модулот 10 се одредува на следниот начин:

— првата, третата, петтата и седмата цифра на основниот дел на личниот број (сметано од десната страна) се множат со број 2;

— втората, четвртата, шестата и осмата цифра на основниот дел на личниот број се множат со број 1;

— добиените парцијални производи се собираат. Ако некој од парцијалните производи е двоцифрен, тие две цифри се собираат. На пример, за парцијалниот производ $2 \times 8 = 16$ нема да се земе вредноста 16 туку вредноста $1+6=7$;

— на така образувааниот збир му се остава само задната цифра, цифрата на единиците (на пример: ако добиениот збир изнесува 37, ќе се земе само цифрата 7);

— комплементот на оваа цифра на единиците до број 10 — претставува контролен број (за претходниот случај би било: $10-7=3$).

Пример а:

Основен дел на личниот број:
$$\begin{array}{r} 5 \ 4 \ 3 \ 7 \ 0 \ 3 \ 9 \ 5 \\ \times \ 1 \ 2 \ 1 \ 2 \ 1 \ 2 \ 1 \ 2 \\ \hline 5 \ 8 \ 3 \ 14 \ 0 \ 6 \ 9 \ 10 \end{array}$$

Збир: $5+8+3+(1+4)+0+6+9+(1+0)=37$

Контролен број е $10-7=3$, па првите девет цифри на личниот број гласат:

5 4 3 7 0 3 9 5 3 □

Десетта цифра (местото означено со празен квадрат) е втора контролна цифра која се изнаоѓа според модулот 11.

Пример б:

Основен дел на личниот број:
$$\begin{array}{r} 6 \ 4 \ 5 \ 8 \ 6 \ 6 \ 9 \ 3 \\ \times \ 1 \ 2 \ 1 \ 2 \ 1 \ 2 \ 1 \ 2 \\ \hline 6 \ 8 \ 5 \ 16 \ 6 \ 12 \ 9 \ 6 \end{array}$$

Збир: $6+8+5+(1+6)+6+(1+2)+9+6=50$

Контролен број е нула, па првите девет цифри на личниот број гласат:

6 4 5 8 6 6 9 3 0 □

Десетта цифра (местото означено со празен квадрат) е втора контролна цифра која се изнаоѓа според модулот 11.

Контролен број — модул 11

3. Контролниот број на системот на модулот 11 се одредува на следниот начин (сметано од левата страна):

1) — првата	цифра се множи со 3
— втората	" " " " 2
— третата	" " " " 7
— четвртата	" " " " 6
— петтата	" " " " 5
— шестата	" " " " 4
— седмата	" " " " 3
— осмата	" " " " 2

2) Добиените парцијални производи се собираат, а добиениот збир се дели со 11, при што делењето се ограничува само на целите броеви.

3) Остатокот добиен при делењето се одзема од бројот 11 и добиената разлика претставува контролен број.

Пример:

Основен дел на личниот број:
$$\begin{array}{r} 5 \ 4 \ 3 \ 7 \ 0 \ 3 \ 9 \ 5 \\ \times \ 3 \ 2 \ 7 \ 6 \ 5 \ 4 \ 3 \ 2 \\ \hline 15 \ 8 \ 21 \ 42 \ 0 \ 12 \ 27 \ 10 \end{array}$$

Збир: $15+8+21+42+0+12+27+10=135$

$135 : 11 = 12$

11

—

25

—

22

—

3

Контролен број е $11-3=8$

Бидејќи првата контролна цифра според модулот 10 беше 3, (точка 2 на примерот) тоа личниот број во овој случај гласи:

5 4 3 7 0 3 9 5 3 8

Забелешка

1. Ако остатокот добиен при делењето е 0, личниот број се изоставува.

2. Ако личниот број има едноподруго три или повеќе исти цифри (на пример: 12000362; 45866534) тој личен број се изоставува.

3. Ако остатокот добиен при делењето е 1, наместо $11-1=10$, се зема нула.

517.

Врз основа на член 174 став 3 од Основниот закон за пензискиот осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71 и 16/71), Сојузниот завод за социјално осигурување пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА КОДЕКСОТ НА ШИФРИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ

1. Со ова упатство се уредуваат Кодексот на шифрите за водење на матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензии.

2. Шифрирањето на податоците се врши со запитување на одредени шифри во областите за устројување и водење на матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензии (член 3 од Правилникот за податоците што се регистрираат во матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензии — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/71).

3. Покрај шифрите пропишани со ова упатство, за шифрирање на одредени податоци се применуваат, на начинот одреден со ова упатство, шифрите пропишани од страна на други органи.

4. Податоците (презиме и име, датум, паричен износ, траење на пензискиот стаж и др.) за кои не се пропишани шифри, се внесуваат изворно во обрасците од точка 2 на ова упатство.

5. Шифрирање на податоците вршат стручните работници на службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување.

6. Кодексот на шифрите за водење на матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензии од точка 1 на ова упатство е отпечатен кон ова упатство и е негов составен дел.

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3855
28 јуни 1971 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
социјално осигурување,
Бранко Вукајловиќ, с. р.

КОДЕКС НА ШИФРИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧ-
НАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И ЗА
УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ

I. Обележја што се шифрираат

Реден број	Назив на обележјето
1	2
1	Чин — класа
2	Дијагноза на болеста
3	Додатокот за помош и нега се исплатува врз товар на заедницата
4	Гранка на дејноста — шифра на дејноста на организацијата
5	Група уживатели на семејна пензија
6	Инвалиднина и додаток за помош и нега
7	Инвалиднината се исплатува врз товар на заедницата
8	Категорија на инвалидност според која е одредена инвалидската пензија
9	Категоријата на пензионерите — осигурениците
10	Категорија на работното место
11	Комунален завод — Комунална заедница
12	Назив на додатокот
13	Обврски спрема фондот на инвалидското и пензиското осигурување
14	Ограничување на пензискиот основ
15	Осигуренички разред
16	Осигуреникот првпат ѝ се пријавува на матичната евиденција
17	Основ на осигурувањето
18	Основ за одредување на семејна пензија
19	Пензијата се исплатува врз товар на заедницата
20	Податоци за членовите на семејството — основ на уживањето
21	Податоци за членовите на семејството — степен на роднинството
22	Податоци за пензискиот стаж — социјалистичка република, социјалистичка автономна покраина односно држава
23	Податоци за стажот — траењето на работата
24	Податоци за стажот — видот на стажот или називот на работното место
25	Пол
26	Право признаено по основ на пензиското или инвалидското осигурување
27	Приходи што влијаат врз заштитниот додаток
28	Примена на највисокиот пензиски основ
29	Процент на додатокот на инвалидност
30	Процент во кој е одредена привремената инвалидска пензија
31	Пропис според кој е одреден пензискиот основ
32	Пропис според кој е одреден пензискиот основ според општите прописи
33	Пропис според кој е признаено правото
34	Пропис според кој е признаено правото на семејна пензија

1	2
35	Воен од војната-мировремен воен инвалид
36	Воен заробеник со право на зголемување на пензијата за 30%
37	Причина за промена на датумот (инвалидитет од I—IV група)
38	Регистарски број на обврзникот за уплата на придонесот
39	Реосигурен случај
40	Статус на уживателите на правото на инвалиднина — на додатокот за помош и нега
41	Шифра на државата (според конвенција)
42	Шифра на промената
43	Телесно оштетување според Листата на телесните оштетувања
44	Учество во НОВ
45	Утврдена инвалидност
46	Утврдена категорија на инвалидност според сите причини (вкупна инвалидност)
47	Причина на инвалидноста
48	Причина на смртта
49	Причина на телесното оштетување
50	Уживател на додаток за помош и нега
51	Уживател на инвалиднина по основ на телесно оштетување
52	Уживател на пензија
53	Вид на промената на пензискиот стаж
54	Вид на завршеното училиште
55	За колку години е земен личниот доход за утврдување на пензискиот основ
56	Занимање
57	Запослување и процент на исплатата на пензијата
58	Запослување во претходната организација — социјалистичка република, социјалистичка покраина
59	Завод што ја врши исплатата.

II. Начин на шифрирањето на обележјата

Реден број	Обележје	Начин на шифрирање
1	2	3
1	Чин — класа	Според чинот односно класата на воениот осигуреник во моментот на пензионирањето да се запише: — генерал на армија и адмирал на флота 01 — генерал-полковник и адмирал 02 — генерал-полковник и адмирал 03 — генерал-полковник и адмирал 04 — генерал-потполковник и вицеадмирал на положба командант на АО или помошник-сојузен секретар 05 — генерал-потполковник и вицеадмирал 06 — генерал-мајор и контраадмирал на положба командант на АО или помошник-сојузен секретар 07 — генерал-мајор и контраадмирал 08 — полковник и капетан на воен брод на положба од повисок чин 09

1	2	3	1	2	3
	— полковник и капетан на боен брод на положба на својот чин	10		чин односно на формациско место на својата стручна подготовка	36
	— потполковник и капетан на фрегата на положба од повисок чин	11		— воен службеник II класа на положба од повисок чин	37
	— потполковник и капетан на фрегата на положба на својот чин	12		— воен службеник II класа на формациско место на својата стручна подготовка	38
	— мајор и капетан на корвета на положба од повисок чин	13		— воен службеник III класа на положба од повисок чин односно од виша стручна подготовка	39
	— мајор и капетан на корвета на положба на својот чин	14		— воен службеник III класа на положба од повисок чин односно на формациско место на својата стручна подготовка	40
	— капетан I класа и поручник на боен брод на положба од повисок чин	15		— воен службеник IV класа на положба од повисок чин односно од виша стручна подготовка	41
	— капетан I класа и поручник на боен брод на положба на својот чин	16		— воен службеник IV класа на положба на својата стручна подготовка	42
	— капетан и поручник на фрегата на положба од повисок чин	17		— воен службеник V класа на положба од повисок чин односно од виша стручна подготовка	43
	— капетан и поручник на фрегата на положба на својот чин	18		— воен службеник V класа на положба на својата стручна подготовка	44
	— поручник и поручник на корвета на положба од повисок чин	19		— воен службеник VI класа на положба од повисок чин односно од виша стручна подготовка	45
	— поручник и поручник на корвета на положба на својот чин	20		— воен службеник VI класа на положба на својата стручна подготовка	46
	— потпоручник на положба од повисок чин	21		— воен службеник VII класа на положба од виша стручна подготовка	47
	— потпоручник на положба на својот чин	22		— воен службеник VII класа на положба на својата стручна подготовка	48
	— заставник на положба од повисок чин	23		— воен службеник VIII класа на положба од виша стручна подготовка	49
	— заставник на положба на својот чин	24		— воен службеник VIII класа на положба на својата стручна подготовка	50
	— постар водник I класа на положба од повисок чин	25		— воен службеник IX класа на положба од виша стручна подготовка	51
	— постар водник I класа на положба на својот чин	26		— воен службеник X класа на положба на својата стручна подготовка	52
	— постар водник на положба од повисок чин	27		— воен службеник X класа на положба од виша стручна подготовка	53
	— постар водник на положба на својот чин	28		— воен службеник X класа на положба на својата стручна подготовка	54
	— водник I класа на положба од повисок чин	29		— воен службеник XI класа на положба од виша стручна подготовка	55
	— водник I класа на положба од повисок чин	30		— воен службеник XI класа на положба на својата стручна подготовка	56
	— водник со 3 и повеќе години активна воена служба на положба од повисок чин	31		— воен службеник XII класа на положба од виша стручна подготовка	57
	— водник со 3 и повеќе години на активна воена служба на положба на својот чин	32		— воен службеник XII класа на положба на својата стручна подготовка	58
	— водник до 3 години активна воена служба на положба од повисок чин	33			
	— водник до 3 години активна воена служба на положба на својот чин	34			
	— воен службеник I класа на положба од повисок чин односно во чин полковник	35			
	— воен службеник I класа на положба од повисок				

1	2	3
2. Дијагноза на болеста	Да се запише шифрата на дијагнозата на болеста од наодот на инвалидската комисија, а според „деталната листа“ (четири места) од Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините на смртта (VIII ревизија од 1965 година). Ако шифрата е означена со три цифри — во четвртата кутичка (задната десна) да се запише нула.	Ознаката (шифрата) 0181 дадена пред шифрата на дијагнозата на болеста го означува редниот број од ревизијата на Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините на смртта, според која е запишана шифрата на болеста.
3. Дополнотокот за помош и не-га се исплатува врз товар на заедницата	Зависно од тоа врз чиј товар се исплатува дополнотокот за помош и не-га да се запише:	— СР Босна и Херцеговина 1 — СР Црна Гора 2 — СР Хрватска 3 — СР Македонија 4 — СР Словенија 5 — СР Србија (потесното подрачје) 6 — САП Косово 7 — САП Војводина 8
4. Гранка на дејноста — шифра на дејноста на организацијата	Да се запише шифрата на дејноста според Номенклатурата за распределување на стопанските и други организации и државните органи според дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/64, 50/64, 11/65 и 13/65).	
За осигурениците што вршат самостојна дејност, односно за договорните осигуреници, да се запише:		
Свештеници на Српската и Македонската православна црква	040-01	
Свештеници на Романската православна црква	040-02	
Свештеници и службеници на Исламската верска заедница	041-01	
Свештеници на Католичката црква	042-01	
Свештеници на Старокатоличката црква	042-02	
Свештеници на Евангелистичката црква	042-03	
Свештеници на Евангелистичката словачка црква	042-04	
Свештеници на Баптистичката црква	042-05	
Свештеници на Реформаторската христијанска црква	042-06	
Свештеници на Методистичката црква	042-07	
Адвокати	043-01	
Носачи на железнички станици	043-02	
Носачи, градски	043-03	
Музичари на народна и забавна музика	043-04	
Музичари на забавна и цез-музика	043-05	
Чистачи на чевли	043-06	
Уметници	043-07	
Спортисти	043-08	
Артисти	043-09	
Филмски работници	043-10	

1	2	3
Самостојни занаетчи	043-11	
Самостојни угостители	043-12	
Самостојни превозници	043-13	
Патентни инженери	043-14	
Хранители на деца на семејно сместување	043-15	
Деловни агенти	043-16	
Учители по танцување	043-17	
Манекени	043-18	
Колпортери на печатот	043-19	
Геодетски стручњаци	043-20	
Естрадни уметници	043-21	
Туристички водичи	043-22	
Самостојни забавари	043-23	
5 Група уживатели на семејна пензија	— само вдовица 1 — вдовица со едно дете 2 — вдовица со две деца 3 — вдовица со три и повеќе деца 4 — само едно дете 5 — две деца 6 — три деца 7 — четири и повеќе деца 8 — членови на пошироко семејство 9 — членови на потесно и пошироко семејство 0	
6 Инвалиднина и дополноток за помош и не-га	— нема право на инвалиднина ниту на дополноток за помош и не-га 0 — остварил право на инвалиднина 1 — остварил право на дополноток за помош и не-га 2 — остварил право на инвалиднина и на дополноток за помош и не-га 3	
7 Инвалиднината се исплатува врз товар на заедницата	Шифрата иста како и за обележјето под редниот број 3 „Доплнотокот за помош и не-га се исплатува врз товар на заедницата“	
8 Категорија на инвалидност според која е одредена инвалидската пензија	— не е утврдена категорија на инвалидност 0 — утврдена инвалидност од I категорија 1 — утврдена инвалидност од II категорија 2 — утврдена инвалидност од III категорија 3 — утврдена неспособност за вршење определена служба (ЈНА) 5	
9 Категорија на пензионерите — осигурениците	— општи 1 — воени 2 — СВР 3	

1	2	3	
	— договорни	4	
	— уметници	5	
10	Категорија на работното место	Според стручната подготовка што се барала за работата на работното место на кое осигуреникот работел непосредно или во одреден временски период пред пензионирањето, да се запише:	
	— воен осигуреник, осигуреник на СБР	0	
	— високо стручно образование	1	
	— више стручно образование	2	
	— средно стручно образование	3	
	— ниже стручно образование	4	
	— висококвалификуван работник	5	
	— квалификуван работник	6	
	— приучен (полуквалификуван) работник	7	
	— неквалификуван работник	8	
	— непознато	9	
11	Комунален завод — комунална заедница:		

Републичка — покраинска заедница	Комунален завод	Комунална заедница	
1	2	3	
Сараево	Бања Лука	Бања Лука	1011
	Мостар	Мостар	1021
	Сараево	Сараево	1041
	Тузла	Тузла	1051
	Зеница	Зеница	1051
Титогорад	Биело Поле	Биело Поле	2011
		Иванград	2012
		Пљевља	2013
	Котор	Котор	2021
		Петине	2022
	Никшиќ	Никшиќ	2031
	Титогорад	Титогорад	2041
		Бар	2042
Загреб	Бели Манастир	Бели Манастир	3011
	Беловар	Беловар	3021
		Крижевци	3022
	Чаковец	Чаковец	3031
	Дарувар	Дарувар	3041
	Дубровник	Дубровник	3051
	Госпиќ	Госпиќ	3061
	Карловац	Карловац	3071
		Огулин	3072
	Копривница	Копривница	3081
	Кутина	Кутина	3091
	Нашице	Нашице	3101
		Нова	
	Нова Градишка	Градишка	3111
	Осиек	Осиек	3121
	Пула	Пула	3131
	Риека	Риека	3141
	Сисак	Сисак	3151

1	2	3	
	Славонски Брод	Славонски Брод	3161
	Славонска Пожега	Славонска Пожега	3171
	Сплит	Сплит	3181
		Макарска	3182
	Шибеник	Шибеник	3191
		Книн	3192
	Вараждин	Вараждин	3201
	Винковци	Винковци	3211
	Вировитица	Вировитица	3221
	Вуковар	Вуковар	3231
	Задар	Задар	3241
	Загреб	Загреб	3251
Скопје	Битола	Битола	4011
	Гостивар	Гостивар	4021
		Тетово	4022
	Куманово	Куманово	4031
	Охрид	Охрид	4041
		Кичево	4042
		Ресен	4043
		Струга	4044
	Прилеп	Прилеп	4051
	Скопје	Скопје	4061
	Титов Велес	Титов Велес	4071
	Титов Велес	Кавадарци	4072
		Гевгелија	4073
	Штип	Штип	4081
		Берово	4082
		Струмица	4083
		Кочани	4084
Љубљана	Целје	Целје	5011
		Равне	5012
	Копер	Копер	5021
	Крањ	Крањ	5031
	Љубљана	Љубљана	5041
	Марибор	Марибор	5051
		Равне	5052
	Мурска Собота	Мурска Собота	5061
		Нова	
	Нова Горица	Горица	5071
	Ново Место	Ново Место	5081
	Равне на Корошкем	Равне на Корошкем	5091
Белград	Белград	Белград	6011
	Чачак	Чачак	6021
	Куприја	Куприја	6031
	Крагуевац	Крагуевац	6041
	Кралево	Кралево	6051
	Крушевац	Крушевац	6061
	Лесковац	Лесковац	6071
	Ниш	Ниш	6081
		Пирот	6082
		Прокупље	6083
	Нови Пазар	Нови Пазар	6091
	Пожаревац	Пожаревац	6101
	Смедерево	Смедерево	6111
	Шабач	Шабач	6121
		Титово Ужице	6131
	Валево	Валево	6141
	Врање	Врање	6151
	Заечар	Заечар	6161
Приштина	Косовска	Косовска	
	Митровица	Митровица	7011
	Пек	Пек	7021
	Приштина	Приштина	7031
	Призрен	Призрен	7041
Нови Сад	Бачка	Бачка	
	Паланка	Паланка	8011
	Бачка Топола	Бачка Топола	8021

1	2	3
	Кикинда	Кикинда 8431
	Нови Сад	Нови Сад 8441
		Бечеј 8442
		Кула 8443
		Опаци 8444
	Панчево	Панчево 8451
		Вршац 8452
	Сента	Сента 8461
	Сомбор	Сомбор 8471
	Сремска	Сремска 8481
	Митровица	Митровица 8491
	Суботица	Суботица 8491
	Врбас	Врбас 8111
	Зрењанин	Зрењанин 8121

Ред. бр.	Обележје	Начин на шифрирање
----------	----------	--------------------

1	2	3
---	---	---

12	Назив на додатокот	
	— немал посебен додаток	00
	— граничен додаток	01
	— додаток за работа во ракетни единици (посебен додаток за служба во единиците на противвоздушната одбрана)	02
	— радиоизвидувачки додаток	03
	— додаток за укрцување	04
	— додаток на поморските диверзанти	05
	— посебен стручен додаток на офицери и воени службеници — дипломирани инжењери	06
	— командно-трупен додаток	07
	— нуркачки додаток	08
	— додаток за работа под посебни услови (работаштетна по здравјето)	09
	— стручен додаток на воен службеник на музичка служба — член на симфониски оркестар	10
	— стручен додаток на подофицер (на специјалности)	11
	— стручен додаток на подофицер на административна служба и на воен службеник XII—VII класа на административна служба (дактилограф)	12
	— стручен додаток на воен службеник XII—VII класа на музичка служба	13
	— шифрантско-криптографски додаток	14
	— стручен додаток на офицер или воен службеник што има завршен III степен настава на факултет или на висока школа	15
	— стручен додаток на офицер или воен службеник на градежна служба	16
	— стручен додаток на офицер или воен службеник на работа во стопанска организација	17
	— додаток за дежурство на здравствениот персонал во воените здравствени установи	18
	— додаток за работа на работните места опасни за животот	19
	— летачки додаток	20
	— падобрански додаток	21

1	2	3
	— посебен стручен додаток на лекар, стоматолог и фармацевт	22
	— гардиски додаток	23
13	Обврски спрема фондот на пензиското и инвалидското осигурување	
	Зависно од видот на обврската, да се запише:	
	Нема обврски	00
	Обврска на федерацијата (член 116 од ОЗЗФСО)	01
	Обврска на републиката (член 116 од ОЗЗФСО)	02
	Обврска на републичкиот буџет (борци на НОВ)	03
	Обврска на сојузниот буџет — ССНО (воени осигуреници)	04
	Обврска на сојузниот буџет (работници на СВР)	05
	Обврска на републичкиот буџет (работници на СВР)	06
	Обврска на републичкиот буџет (рудари)	07
	Обврска 01+02	09
	Обврска 01+03	10
	Обврска 04+01	11
	Обврска 04+01+02	12
	Обврска 04+01+03	13
	Обврска 04+02	14
	Обврска 05+01	15
	Обврска 06+01	16
	Обврска 05+01+02	17
	Обврска 06+01+02	18
	Обврска 05+01+02+06	19
	Обврска 05+01+03	20
	Обврска 06+01+03	21
	Обврска 05+01+03+06	22
	Обврска 05+01+06	23
	Обврска 05+02	24
	Обврска 06+02	25
	Обврска 05+02+06	26
	Обврска 05+06	27
	Обврска 07+01	28
	Обврска 07+01+02	29
	Обврска 07+01+02+03	30
	Обврска 07+02	31
14	Ограничување на пензискиот основ	
	— не е применето ограничување на пензискиот основ	0
	— ограничување на пензискиот основ на личниот доход во последните две години наголемен за 5%	1
	— ограничување на пензискиот основ врз износот на минималниот личен доход наголемен за 50%	2
15	Осигуренички разред	
	— I/a осигуренички разред	00
	— I осигуренички разред	01
	— II осигуренички разред	02
	— III осигуренички разред	03
	— IV осигуренички разред	04
	— V осигуренички разред	05
	— VI осигуренички разред	06
	— VII осигуренички разред	07
	— VIII осигуренички разред	08
	— IX осигуренички разред	09
	— X осигуренички разред	10
	— XI осигуренички разред	11
	— XII осигуренички разред	12
	— XIII осигуренички разред	13

1	2	3	1	2	3
		— XIV осигуренички разред 14			— „нема основ за осигурување — не му се пријавува на заводот за запослување“
		— XV осигуренички разред 15			(лицата што не се осигурени ниту по еден од основите на осигурувањето и не се пријавуваат кај заводот за запослување на работниците) 11
		— XVI осигуренички разред 16			— „лица од член 128 ст. 1 и 2 од ОЗЗПО“
		— XVII осигуренички разред 17			(осигуреници на боледување по престанокот на работата за време за кое примаат надоместок на личниот доход според прописите за здравствено-то осигурување, и осигуреници на професионална рехабилитација на која се упатени од надлежниот орган односно организација, како и инвалиди на трудот, воени инвалиди од војните или мирновремени инвалиди или слепи). 12
		— XVIII осигуренички разред 18			
		— XIX осигуренички разред 19			
		— XX осигуренички разред 20			
		— не е според осигуренички разред 99			
16	Осигуреникот првпат ѝ се пријавува на матичната евиденција	— не се пријавува првпат 0			
		— се пријавува првпат — има утврден пензиски стаж 1			
		— се пријавува првпат — нема утврден пензиски стаж 2			
17	Основ на осигурувањето	— „работен однос“ 01	18	Основ за одредување на семејна пензија	— семејна пензија одредена од инвалидската пензија 1
		— „основ издначен со работниот однос“ (членови на претставнички тела, членови на занаетчиски задруги, членови на рибарски задруги итн) 02			— семејна пензија одредена од старосната пензија 2
		— „работен однос во странство“ (кај меѓународни или други организации по основ на меѓународни договори и кај странски работодавачи, ако за тоа време не се задолжително пензиски осигурени кај странски носител на социјално осигурување) 03	19	Пензијата се исплатува врз товар на заедницата	Шифрата иста како и за обележјето под редниот број 3 „Додатокот за помош и нега се исплатува врз товар на заедницата“
		— „дејност на договорни осигуреници“ 04	20	Податоци за членовите на семејството — основ на уживањето	— семејната пензија признаена по основ на школувањето на член на семејството 1
		— „дејност на самостојни занаетчи“ 05			— семејната пензија признаена по основ на неспособност за работа на член на семејството 2
		— „уметничка дејност“ 06			— друго 0
		— „продолжено осигурување“ (лица што по престанокот на задолжителното осигурување продолжиле со плаќање на придонесот според член 130 од ОЗЗПО) 07			
		— „доброволно осигурување“ 08			
		— „пријавување кај заводот за запослување на работниците од 1 јануари 1965 година“ (за лицата што се затечени пријавени на 1 јануари 1965 година, ако се пријавиле уредно во рок од 30 односно 60 дена од денот на престанокот на работниот однос и продолжиле со редовно пријавување) 09	21	Податоци за членовите на семејството — степен на роднинството	— брачен другар — жена 01
		— „нема основ за осигурување — му се пријавува на заводот за запослување“ (лица што не се осигурени ниту по еден од основите а се пријавуваат кај заводот за запослување на работниците) 10			— раздвоен брачен другар — жена 02
					— брачен другар — маж 03
					— раздвоен брачен другар — маж 04
					— дете 05
					— пасинок 06
					— посвоено дете 07
					— внуче 08
					— брат 09
					— сестра 10
					— друго дете (земено на издршка) 11
					— татко 12

1	2	3	1	2	3
	— мајка	13		Јапан	210
	— очув	14		Јемен	211
	— маштеа	15		Јордан	212
	— посвојувач (машко)	16		Камбоџа	213
	— посвојувач (женско)	17		Кина	214
22	Податоци за пензискиот стаж — социјалистичка република, социјалистичка автономна покраина, односно држава			Кипар	215
				Лаос	216
				Либан	217
				Малаја	218
				Монголија	219
				Непал	220
				Пакистан	221
				Саудиска Арабија	222
				Сирија	223
				Тајланд	224
				Тајван	225
				Турција	226
				Други	227
	Република-Покрајина:			в) Африка:	
	СР Босна и Херцеговина	001		Држава	
	СР Црна Гора	002		Алжир	301
	СР Хрватска	003		Централна Афричка Република	302
	СР Македонија	004		Чад	303
	СР Словенија	005		Дахомеј	304
	СР Србија (уже подручје)	006		Етиопија	305
	САП Косово	007		Габон	306
	САП Војводина	008		Гана	307
	а) Европа:			Гвинеа	308
	Држава			Горња Волта	309
	Албанија	101		Јужна Африка	310
	Австрија	102		Камерун	311
	Белгија	103		Конго (Бразавил)	312
	Бугарија	104		Конго ДР	313
	Чехословачка	105		Либериа	314
	Данска	106		Либија	315
	Финска	107		Малгашка Република	316
	Франција	108		Мали	317
	Грчка	109		Мароко	318
	Холандија	110		Мауританија	319
	Ирска	111		Нигер	320
	Исланд	112		Нигерија	321
	Италија	113		Брегот на Слонова коска	322
	Луксембург	114		Руанда	323
	Унгарија	115		Сенегал	324
	ДР Германија	116		Сиера Леоне	325
	Норвешка	117		Сомалија	326
	Пољска	118		Судан	327
	Португалија	119		Тангањика	328
	Романија	120		Того	329
	СР Германија	121		Тунис	330
	СССР	122		УАР	331
	Шпанија	123		Уганда	332
	Швајцарија	124		Занзибар	333
	Шведска	125		Други	334
	Велика Британија	126		г) Северна Америка:	
	Други	127		Канада	401
	б) Азија:			САД	402
	Држава			Други	403
	Авганистан	201		д) Средна Америка:	
	Бурма	202		Доминиканска Република	501
	Џејлон	203		Гватемала	502
	Филипини	204		Хаити	503
	Индија	205		Хондурас	504
	Индонезија	206		Јамајка	505
	Ирак	207		Костарика	506
	Иран	208		Куба	507
	Израел	209			

1	2	3	1	2	3
	Мексико	508		осигурување на сезонски ра-	
	Никарагва	509		ботници сведен на полно ра-	
	Панама	510		ботно време (како и во слу-	
	Салвадор	511		чаите кога сезонските рабо-	
	Тринидад и Тобаго	512		ти се признаени во просечно	
	Други	513		траење помало од 12 месеци),	
	г) Јужна Америка:			стаж на осигурување со скра-	
	Аргентина	601		тено работно време кое се	
	Боливија	602		подразбира како полно ра-	
	Бразил	603		ботно време односно време	
	Чиле	604		кое се смета за работен од-	
	Еквадор	605		нос (чл. 126/I, 127, 129, 131,	0050
	Колумбија	606		132, 133, 134 и 135 од ОЗЗПО)	
	Парагвај	607		Стаж на осигурување по 1	
	Перу	608		јануари 1965 година во врше-	
	Уругвај	609		ње на самостојна дејност на	
	Венецуела	610		занаемчи и угостители (член	0051
	Други	611		126 став 2 од ОЗЗПО)	
	е) Океанија:			Продолжено осигурување	0052
	Аустралија	701		(според член 130 од ОЗЗПО)	
	Нови Зеланд	702		Стаж на осигурување поми-	
	Океанија	703		нат до 26 X 1954 година во	
	Други	704		работен однос во Италија и	
	Податок за држава непознат	999		или на окупирано подрачје на	
				бившата Слободна терито-	
				рија на Трст — на осигуре-	
				ник кој станал југословен-	
				ски државјанин врз основа на	
				Договорот за мир со Италија	
				или е изедначен во правата и	
				должностите со југословен-	
				ските државјани врз основа	
				на Меморандумот од 5 X 1954	
				година (член 136 став 2 од	0053
				ОЗЗПО)	
23	Податоци за			Стаж на осигурување поми-	
	стажот —			нат пред 5 X 1954 година во	
	траењето на			работен однос во Италија —	
	работата			на осигуреник-југословенски	
	Непрекинато траење	1		државјанин кој од тој ден, а	
	Траење со прекини	7		пред Договорот за мир со И-	
	За периодот по 1 јануари 1965			талија, постојано се наста-	
	година:			нил во Југославија	0054
	Работно време од 2 часа			Стаж на осигурување на ју-	
	дневно	2		гословенски државјанин кој	
	Работно време од 3 часа			поминал во работен однос во	
	дневно	3		странство по упат од надлеж-	
	Работно време од 4 часа			ниот орган за запослување и	
	дневно	4		кој уплатил придонес за пен-	
	Работно време од 5 часа			зиско осигурување	0055
	дневно	5		Стаж на осигурување поми-	
	Работно време од 6 часа			нат во Австрија по основ на	
	дневно	6		меѓудржавен договор	0056
	Редовно работно време	8		Стаж на осигурување поми-	
	Кај сезонските работници ра-			нат во Бугарија по основ на	
	ботното време подолго од			меѓудржавен договор	0057
	полното работно време прес-			Стаж на осигурување поми-	
	метано на полно работно вре-			нат во Унгарија по основ на	
	ме	9		меѓудржавен договор	0058
				Стаж на осигурување поми-	
				нат во СР Германија по ос-	
				нов на меѓудржавен договор	0059
24	Податоци за			Докупен стаж на осигурува-	
	стажот —			ње	0060
	вид на ста-			Ако не е познат видот на	
	жот или на-			стажот на осигурувањето, да	
	зив на ра-			се шифрира како стаж на	
	ботното			осигурување поминат во ра-	
	место			ботен однос	0099
	За видот на пензискиот стаж				
	зависно од тоа дали е во				
	прашање стаж на осигуру-				
	вање или посебен стаж, од-				
	носно назив на работното мес-				
	то на кое стажот на осигуру-				
	вањето се смета со наголе-				
	мено траење, да се запише:				
	а) Стаж на осигурување			б) Посебен стаж	
	Стаж на осигурување поми-			Време поминато во револу-	
	нат во работен однос со пол-			ционерна работа пред 6. IV	
	но работно време, стаж на			1941 година (член 138 од	
				ОЗЗПО)	0001

1	2	3	1	2	3
	Време поминато во штрапк и локаут (член 139 од ОЗЗПО)	0002		југословенски државјани според Договорот за мир со Италија, како и време што тие лица тој ден го поминале во заробеништво (член 149 ст. 1 и 2 од ОЗЗПО)	0016
	Време поминато во НОВ сметано во двојно траење (член 140 од ОЗЗПО)	0003		Време што лицата од претходниот став го поминале вон од работен однос во периодот на Втората светска војна до 8 IX 1943 година, како и време од 15 V 1945 година поминато вон од работен однос поради извршување задачи доверени од општествено-политичките организации (член 149 ст. 3 и 4 од ОЗЗПО)	0017
	Време поминато во НОВ сметано во еднократно траење (член 141 на ОЗЗПО)	0004		Доброволно продолжено осигурување според поранешните прописи (член 151 од ОЗЗПО)	0018
	Време поминато во ЈНА до демобилизација (член 142 од ОЗЗПО)	0005		Време поминато во вршење самостојна дејност на културен работник (член 153 од ОЗЗПО)	0019
	Време поминато во Шпанската републиканска армија сметано во двојно траење (член 143 став 1 точка 1 од ОЗЗПО)	0006		Време поминато во вршење самостојна дејност на брачниот другар и на детето на осигуреникот (член 154 став 2 од ОЗЗПО)	0020
	Време поминато во антифашистички движења или во оружена антифашистичка борба во други земји (член 143 став 1 точка 2 од ОЗЗПО)	0007		Време поминато во вршење на самостојна дејност на адвокат, јавен бележник, лекар, ветеринар, апотекар, дентист, забен техничар, бабича, архитект, инженер, геометар и техничар (член 155 од ОЗЗПО)	0021
	Време поминато во ефективно траење во затвори, во логори или во интернација поради учество во составот на бившата Шпанска републиканска армија или во Антифашистичкото движење или во борбата во другите земји (член 143 ст. 2 и 3 од ОЗЗПО)	0008		Време поминато во вршење на самостојна дејност на занаетчија, трговец односно угостител (член 156 од ОЗЗПО)	0022
	Време поминато во состав на сојузничките војски или во извршување на воени задачи во конвоите на сојузничките морнарици од 6 IV 1941 до 15 V 1945 година сметано во двојно траење (член 144 од ОЗЗПО)	0009		Посебен стаж на бивш сопственик на аптека, фармацевт и фармацевтски помошник, односно државен мајстор на занаетот (член 157 од ОЗЗПО)	0023
	Време поминато во состав на сојузничките војски или во извршување на воени задачи во конвоите на сојузничките морнарици од 6 IV 1941 година до 15 V 1945 година, сметано во еднократно траење (член 144 од ОЗЗПО)	0010		Време порано поминато во вршење на одредена свештеничка служба за кое не бил осигурен (член 158 од ОЗЗПО)	0024
	Време поминато во заробеништво, во затвори, во интернација, конфинација, депортација и на присилно иселување (член 145 од ОЗЗПО)	0011		Време поминато како член на селанска работна задруга (член 159 од ОЗЗПО)	0025
	Време поминато вон од работен однос од 6 IV 1941 до 15 V 1945 година (член 146 од ОЗЗПО)	0012		Време поминато во работен однос во странство до почетокот на применувањето на Основниот закон за пензиското осигурување (член 160 став 1 од ОЗЗПО)	0026
	Време на прекилот на вршење самостојна дејност од 6 IV 1941 до 15 V 1945 година (член 146 став 2 од ОЗЗПО)	0013		Време поминато на школување или специјализација во странство во текот на војната или по 15 V 1945 година, како и во работен однос кај југословенски државни органи, работни и други организации во странство (член 160 став 2 од ОЗЗПО)	0027
	Време поминато по престанокот на службата до повторното стапување во работен однос на бившите државни службеници кои по 15 V 1945 година не биле преземени во служба (член 147 од ОЗЗПО)	0014		Време поминато во странство во работен однос или вон од работен однос поради објективни причини; странски државјани (член 160 став 3 од ОЗЗПО)	0028
	Време поминато на воени должности, во заробеништво и интернација во војните од 1912 до 1920 година (член 148 од ОЗЗПО)	0015			
	Време поминато во војните на воена должност, во интернација или во заробеништво до 8 IX 1943 година на				

1	2	3	1	2	3
	Време поминато во странство вон од работен однос по пре- килот на работниот однос по- ради одење во странство, ка- ко и брачен другар на осигу- реник на служба во дипло- матско или конзуларно прет- ставништво на Југославија (член 161 од ОЗЗПО)	0029 0049			
	Друг посебен стаж				
	и) Работно место				
	1. Во рудници				
	Работни места на работници што работат на непосредно производство во јамите на рудници во кои се експлоа- тираат нуклеарни сировини — 12/18	01-11			
	Работни места на работници што работат на непосредно производство во јамите на рудници во кои не се експло- атираат нуклеарни сировини, но во тие јами, според нао- дот на сојузниот орган на у- правата надлежен за рабо- тите на нуклеарната енерги- ја, постои јонизирачко зра- чење кое значително го над- минува просекот на природ- ното зрачење и му се при- ближува на нивото на зрачење во јамите на рудници во кои се експлоатираат нуклеарни сировини — 12/18	01-12			
	Работни места на работници на подземни работи што ра- ботат во рудници непосредно на производство — 12/16	01-13			
	Работни места на работници што работат на работите во врска со непосредното про- изводство во јамите на руд- ници во кои се експлоати- раат нуклеарни сировини, односно во јамите на рудни- ци во кои не се експлоати- раат нуклеарни сировини, но во кои според наодот на со- јузниот орган на управата надлежен за работите на нуклеарната енергија, постои јонизирачко зрачење што се приближува до нивото на зрачењето во јамите на руд- ници во кои се експлоатираат нуклеарни сировини — 12/16	01-14			
	Работни места на работници што работат на работи за заштита од јонизирачки зра- чења во јамите на рудници на нуклеарни сировини — 12/15	01-15			
	Работни места на работници што работат во рудници на подземни работи во врска со производството (сниматели и мерачи на јами, управници, инженери, технички рефе- ренти, раководители, ра- ботници на занаетчиски ра- боти и помошни работници кај снимателите и мерачите на јами кај работни- ците на занаетчиски работи и на главните извозни под- земни патишта — 12/15	01-16			
	2. Во железарници				
	Работни места на работници што работат непосредно на топење руда кај високи и ТХ печки — 12/15	02-11			
	Во челичани				
	Работни места на топители во челичани и во леарници на челик што непосредно рабо- тат на топење и прободува- ње полно работно време — 12/15	02-21			
	Работни места на леење че- лик во ливни јами — 12/15	02-22			
	Во валачници				
	Работни места на работници во валачници на челик каде што работата се врши со рачен алат на жешко (вложување, прифаќање, извлекување, раздвојување, вртење и чис- тење на валачнички произ- води) — 12/15	02-31			
	Работни места на работници на жарни и загревни печки со континуиран процес на производство каде што рабо- тата се врши со рачен алат (туркачи и потискувачи) — 12/15	02-32			
	На агломерација				
	Работни места на работници што непосредно работат на агломерација полно работно време — 12/14	02-41			
	Во ковачници на железар- ници и во други ковачници				
	Работни места на работници што работат на работите на механизирано машинско ко- вање, на чскани со тежина на токмакот над 800 kg и на тешки преси при континуи- рано производство на отков- ки потешки од 150 kg (прв ковач и предрботник на че- кан, трет ковач и помошни- ци, предрботник на преса, прв ковач на преса, раково- дител на преса и помошници) — 12/14	02-51			
	3. Во коксарници				
	Работни места на работници што работат на отворање на коксни капаци на коксни батери (деклери) — 12/15	03-11			
	4. Во обоената металургија				
	На агломерација				
	Работни места на работници што непосредно работат на агломерација во обоената металургија полно работно време — 12/14	04-11			
	На дробење руди				
	Работни места на работници што работат на примарно дробење руда на обоени ме- тали кај отворени дробилки — 12/14	04-21			
	Во производството на бакар				
	Работни места на работници што непосредно работат кај WJ печки (работници што работат на шаржирање, ис-				

1	2	3	1	2	3
	пуштање бакренеца, чистење шлага и вадење прав) 12/16	04-31		на шлага (работници што работат на шаржирање, топење и излевање) — 12/15	04-72
	Работни места на работници што непосредно работат кај пламени печки (работници што работат на шаржирање, испуштање бакреница и шлага) — 12/15	04-32		Работни места на работници што непосредно работат на печки за предрафинација и рафинација (работници што работат на топење, шаржирање и излевање) — 12/15	04/73
	Работни места на работници што непосредно работат кај конвертори (работници што работат на шаржирање, испуштање бакар и чистење шлага) — 12/14	04-33		Работни места на работници што работат кај ротациони печки непосредно на пржење антимоновите руди и концентрати — 12/14	04-74
	Во производството на олово			Во производството на жива	
	Работни места на работници што непосредно работат на користење печки и на комори на механички филтери во топилница на олово — 12/16	04-41		Работни места на работници што непосредно работат кај шпирек-печки и шахтни печки (топители и помошници) — 12/16	04-81
	Работни места на работници што постојано работат на помошни работи во хала кај користење печки (работи непосредно врзани за опслужување на користење печки — подготвување шаржи, собирање шлага и друго) — 12/15	04-42		Работни места на работници што непосредно работат на горни и долни дел на шпирек-печки и шахтни печки — 12/16	04-82
	Работни места на работници што работат на шаржирање печки во топилница на олово — 12/15	04-43		Работни места на работници што непосредно работат на преработка на живин прав — 12/16	04-83
	Работни места на топители на шахтни, тапановидни, пламени и ротациони печки — 12/15	04-44		Работни места на работници што непосредно работат на полнење шишиња со жива — 12/16	04-84
	Работни места на работници што работат на работите на чистачи визби, гасоводи и електрофилтери во топилница на олово — 12/15	04-45		Работни места на работници што непосредно работат на просевање на живин оксид — 12/16	04-85
	Работни места на работници што работат на печки во рафинерија на олово, во производството на анодно сребро и бизмут — 12/14	04-46		Работните места на работниците што работат во производството на живин субlimат (синтеза, вадење субlimат од комора), подготвување субlimат за пакување и пакување субlimат) — 12/15	04-86
	Во производството на миним			Работни места на топители кај ротациони печки — 12/15	04-87
	Работни места на работници што работат непосредно во производството на миним — 12/14	04-51		Работни места на работници што работат на долни дел на ротациона печка — 12/15	04-88
	Во производството на цинк			Работни места на работници што работат во производството на живини соединенија (шаржирање, центрифугирање, декантација и рафинирање) — 12/15	04-89
	Работни места на топители кај немеханизирани дестилациони печки на дестилација на цинк — 12/16	04-61			
	Работни места на работници што работат на копање и префрлање на цинк-агломерати од уреди за агломерација — 12/15	04-62		5. На работи со олово	
	Работни места на работници што постојано работат на чистење гасоводи на механички и електро-филтери кај пржилници на цинк — 12/15	04-63		Работни места на варици на олово што постојано работат на варење лимови, цевки и оловни арматури (хемиска индустрија, обоена металургија и др) — 12/14	05-11
	Во производството на антимон				
	Работни места на работници што непосредно работат на пламени печки за преработка на антимон-триоксид (работници што работат на шаржирање, топење и излевање) — 12/15	04-71		6. Во производството на феролегури и калциум-карбид	
	Работни места на работници што непосредно работат на шахтни печки за преработка			Работни места на работници што непосредно работат на електро-печки во производството на фероманган — на шаржирање, топење, дупчење, излевање и одвојување шлага — 12/16	06-11
				Работни места на работници што непосредно работат на електро-печки во производството на феролегури, освен	

1	2	3	1	2	3
	на фероманган — на шаржирање, топење и дупчење — 12/15	06-12		машина, набирачи на преса, банкари-кугличари — 12/15	10-11
	Работни места на работници што непосредно работат на електро-печки во производството на феролегури, освен на фероманган — на излевање и одвојување шлака — 12/14	06-13		11 Во поморската бродоградба	
	Во производството на калциум-карбид			Работни места на работници што работат како електроварици во бродски труп — 12/14	11-11
	Работни места на работници што непосредно работат на електро-печки (работници што работат на шаржирање, топење, дупчење и излевање) — 12/15	06-21		Работни места на работници што работат на чистење рга односно на грубо бојосување во бродски труп — 12/14	11-12
	7. Во леарници			12. Во хемиско-фармацевтска индустрија	
	Работни места на работници во чистилница на одливки, што работат на висечки точилки — 12/15	07-11		Работни места на работници што непосредно работат на синтеза и екстракција на алкалоиди на опиум — 12/15	12-11
	Работни места на работници што во кабина работат на песочење на одливки — 12/15	07-12		Работни места на работници што непосредно работат во производството на морфин од афионски чушки — 12/15	12-12
	Работни места на работници чија работа континуирано ги опфаќа работите на калапирање (рачно и машински), а не и работите на подготовка и др — 12/14	07-13		Работни места на работници што работат на синтеза и екстракција на алкалоиди на опиум освен шефовите на одделенија, технолозите и чистачките — 12/14	12-13
	Работни места на топителите на куполни печки во континуиран процес на леење 12/14	07-14		Работни места на работници што работат во производството на морфин од афионски чушки, освен шефовите на одделенија, чистачките и магацинерите на алкалоиди — 12/14	12-14
	Работни места на работници во чистилница на одливки, што работат со рачни и стабилни точилки и на песочење на одливки — 12/14	07-15		13. Во производството на експлозивни и експлозивни материји	
	Работни места на работници што работат на истресување одливки од калапи, рачно и на вибрациона решетка — 12/14	07-16		Работни места на работници што непосредно работат на производство на иницијални и хемиски чисти бризантни експлозивни, нитроцелулоза, пластични експлозивни црн барут, малодимни барут, специјални барути и иницијални смеси — 12/16	13-11
	Работни места на работници што работат на избивање јатки рачно и со пневматичен алат — 12/14	07-17		Работни места на работници што непосредно работат на преработка на иницијални и бризантни експлозивни и на делаборација на елементи полнети со овие материји — 12/16	13-12
	8 На работи на возач на дигалки			Работни места на работници што непосредно работат на доработка на бризантни експлозивни и на производство на прашести експлозивни и пиротехнички смеси — 12/15	13-13
	Работни места на работници што работат како возачи на дигалки на ливни полиња при континуирана работа на печка во црната металургија и во обоената металургија, во производството на феролегури во леарници — 12/14	08-11		Работни места на работници што непосредно работат на лабораторија со иницијални и бризантни експлозивни — 12/15	13-14
	9 Во производството на неметали			Работни места на работници што во производствени погони непосредно работат на истражување на иницијални и бризантни експлозивни на запални смеси и црн барут — 12/15	13-15
	Работни места на работници што непосредно работат на дробење азбестна руда, на сепарација и на пакување на азбестно втакло — 12/15	09-11			
	10 Во производството на стакло				
	Работни места на работници што работат како дувачи на стакло на луле, набирачи на столец, набирачи на кико-				

1	2	3	1	2	3
	14. Во производството на градежен материјал				
	Работни места на работници што работат на работи на пекачи на клинкер — 12/14	14-11		голема и мала крајбрежна пловидба — 12/15	18-22
	Работни места на работници што работат како ракувачи со рост — испуст на клинкер — 12/14	14-12		Работни места на светилничари на светилници од I и II категорија — според посебни прописи — 12/15	18-23
	15. Во градежништвото			Работни места на укрцан персонал, освен персоналот наведен во ст. 1 и 2 на долга и голема крајбрежна пловидба — 12/14	18-24
	Работни места на работници што најмалку 80% од вкупно ефективно работно време во текот на годината поминуваат на непосредни работи на пробивање тунели (дупчачи, минери-запалувачи на мини, натоварувачи и нивни помошни работници) — 12/15	15-11		Во речниот сообраќај	
	16. На работи на огноотпорни сидари			Работни места на јагленоогнари и јагленари — 12/15	18-31
	Работни места на работници што најмалку 80% од вкупното ефективно работно време во текот на годината поминуваат на работа како огноотпорни сидари на жешки ремонти во генерални ремонти на индустриско-металургиски печки (СМ-печки, високи печки, коксни печки, миксери, валачнички печки и ковачки печки за загревање на влошки во валачници, односно на отковки во ковачници, електро-печки за производство на електро-челик и феролегури, нискошахтни ТХ печки за производство на сурово железо, ротациони печки за пржење руда и ротациони печки за производство на: цемент, синтер-магнезит, синтер-доломит, обоени метали, карбид и жива) — 12/15	16-11		Во областа на воздушната пловидба	
	17. На подводни работи			Работни места на работници што работат на работи на професионални пилоти, под услов да имаат најмалку 200 летања годишно — 12/18	18-41
	Работни места на работници што работат на нуркачки работи — 12/18	17-11		Работни места на наставници по моторно летење и воздухопловно едриличарство, под услов да имаат најмалку 200 летања годишно — 12/18	18-42
	Работни места на работници што работат на работи што се вршат во кесони — 12/18	17-12		Работни места на наставници по падобранство, под услов да извршат најмалку 30 скокови годишно — 12/18	18-43
	18. Во сообраќајот			Работни места на работници што работат на работи на летачи-радиотелеграфисти, летачи-навигатори и летачи-авиомеханичари, под услов да имаат најмалку 200 летања годишно — 12/16	18-44
	Во железничкиот сообраќај			19. На нуклеарни уреди и во нуклеарни лаборатории	
	Работни места на работници што работат на огнар на парни локомотиви — 12/14	18-11		Работни места на работници што работат при нуклеарни реактори и акцелератори во лаборатории од висока активност, како и на други работни места на кои условите за работата се идентични со условите во такви лаборатории, а што ќе ги одреди сојузниот орган на управата надлежен за работите на нуклеарната енергија — 12/15	19-11
	Во поморскиот и поморско-речниот сообраќај			Работни места на работници што работат на работни места на деконтаминација во институти за нуклеарни науки — 12/15	19-12
	Работни места на укрцан персонал на танкери што превезуваат течено гориво на долга, голема и мала крајбрежна пловидба — 12/15	18-21		20. На работи од областа на радиологијата во здравствени установи	
	Работни места на јагленоогнари и јагленари на долга,			Работните места на лекари и помошен персонал што непосредно работат на подготвување и применување на затворени гамаемитери — 12/15	20-11
				21. Во уметничката дејност	
				Работни места на балетски играчи — 12/18	51-11
				Работни места на оперски пејачи — солисти, носители на главни улоги — 12/15	51-12

1	2	3	1	2	3
22	Потешки инвалиди и слепи				
	Осигуреници — слепи што како слепи поминале во работен однос вкупно најмалку 5 години работејки со полно работно време, односно со работно време што според прописите за работните односи е изедначено со полното работно време — 12/15	40-11		сиѓурениците што вршат поправка, носложени приготвувања и испитувања, или работат како инструктори-наставници за поправка на радарски уреди — 12/15	47-31
	Осигуреници — инвалиди на трудот со телесно оштетување од I до IV степен (според прописите за инвалидското осигурување) — 12/15	40-21		Должности во трупата по 15 V 1945 година (во воени единици заклучно со дивизија и соодветна единица, како и должности во воени единици вон од дивизија и во воени установи, во кои службата се врши под групни услови — што ги има одредено Сојузниот извршен совет) — 12/15	48-11
	Осигуреници — воени инвалиди од војните, односно осигуреници — мирновремени воени инвалиди од I до IV група — 12/15	40-22	24	СВР	
23	Воени осигуреници			На одредени должности во органите на внатрешните работи — 12/16	58-11
	Должности во подморничката служба — на сите должности со подморници во опрема — 12/18	47-11		Офицери и воени службеници на државната безбедност од 15 V 1945 година до преведувањето од воена во цивилна формација во 1952 година — 12/16	59-12
	Должности во летачката служба — на должности на активен пилот, извидувач, радист, воздухопловен стрелец, авиомеханичар, аерофотограф, или на други должности на коишто вршеле летачка служба и примале летачки додаток, или како припадници на орган на санитетската служба работеле на испитување и тренирање на летачи или на испитување на заштитна опрема во барокормори односно во авиони — 12/18	47-12		Должности во одредени органи на внатрешните работи од 15 V 1945 година до почетокот на применувањето на Основниот закон за пензиското осигурување — 12/14	59-13
	Должности во падобранската служба — на должности на активен падобранец на коишто примале падобрански додаток — 12/18	47-13	25.	Работни места на кои стажот на осигурувањето до 7 V 1968 година се признавал со наголемено траење под други услови и степен на наголемување (член 239а од ОЗЗПО)	
	Должности на поморски диверзант — 12/18	47-14		Пилоти на цивилно воздухопловство или на стопанска авијација (без условот 200 летања годишно) — 12/18	60-01
	Должности во граничната служба од 15 V 1945 година до почетокот на применувањето на Основниот закон за пензиското осигурување, што ќе ги одреди сојузниот секретар за народна одбрана — согласно прописите што важеле до почетокот на применувањето на тој закон — 12/18	47-15		На работните места летач, радиотелеграфист и летач радионавигатор (без условот 200 летања годишно) — 12/16	60-02
	На работното место член на специјална опитна посада за испитување на вооружувањето во фазата на производството и завршните опити и испитувања — 12/16	47-21		Припадници на орган на санитетска служба на испитување и тренирање на летачи или на испитување на заштитна опрема во барокормори односно во авиони, ако летале најмалку 90 часови годишно — 12/18	60-03
	На работи на радиолошка, биолошка и хемиска заштита во лабораториски и полигонски услови, на работните места што ќе ги утврди сојузниот секретар за народна одбрана — 12/16	47-22		Работни места на работите на заштита од јонизирачки зрачења во јами — 12/18	60-04
	На работни места кај радарски уреди на кои се изложени на радарски зрачења и о-			Во рудници во врска со производството на подземни работи (сниматели и мерачи на јами, управници, инженери, технички референти, работоводители, работници на занаетчишки работи и на главни извозни подземни патишта без условот 80% од вкупното ефективно работно време во текот на годината да поминале на тие работи) — 12/15	60-05

1	2	3
25	Пол	— машки 1 — женски 2
26	Право признаено по основ на пензиското и инвалидското осигурување	— не е признаено правото 0 — признаено правото на старосна пензија 1 — признаено правото на инвалидска пензија 2 — признаено правото на запослување 3 — признаено правото на професионална рехабилитација 4
27	Приходи што влијаат врз заштитниот додаток	— не прима заштитен додаток 0 — прима заштитен додаток, а нема приходи 1 — прима заштитен додаток, а има приход по основ на работниот однос 2 — прима заштитен додаток, а има приход по основ на пензија на член на семејството 3 — прима заштитен додаток, а има катастарски приход 4 — прима заштитен додаток, а има други дополнителни приходи 5 — прима заштитен додаток, а има приходи по повеќе наведени основи (комбинација на приходи) 6
28	Примена на највисокиот пензиски основ	— пензијата не е одредена од највисокиот пензиски основ 0 — пензијата одредена од највисокиот пензиски основ 1
29	Процент на додатокот на инвалидност	— нема додаток на инвалидност 0 — додаток на инвалидност во височина 10% 1 — додаток на инвалидност во височина 15% 5 — додаток на инвалидност во височина 20% 2
30	Процент во кој е одредена привремената инвалидска пензија	— не е привремена инвалидска пензија 0 — привремена инвалидска пензија во височина 80% 8 — привремена инвалидска пензија во височина 90% 9

1	2	3
31	Пропис според кој е одреден пензискиот основ	СТАРОСНА ПЕНЗИЈА
		— според член 30 од ОЗЗПО — личен доход утврден за последните 5—10 години осигурување 01
		— според член 51 односно член 232в од ОЗЗПО — кај воените осигуреници плата во месец декември претходната година 02
		— според член 53 од ОЗЗПО — според член 63 од ОЗЗПО — кај осигурениците на СВР личен доход во последната година пред пензионирањето 03
		— според член 72 став 1 од ОЗЗПО — кај носителите на „Партизанска споменица 1941“ личен доход во последната година пред пензионирањето 04
		— според член 214 од ОЗЗПО — преведување на пензијата со поранешниот износ 05
		— според член 216 од ОЗЗПО — преведување на пензијата според просечниот основ 06
		— според член 218 од ОЗЗПО — преведување на пензијата според личниот доход 07
		— според член 220 односно 232в од ОЗЗПО — преведување на воените осигуреници 08
		— според член 220а од ОЗЗПО — преведување на осигурениците на СВР 09
		— според член 221 од ОЗЗПО — преведување на боречките пензии 10
		— според член 236 од ОЗЗПО — одредување на пензискиот основ според осигуренички разред зависно од должината на пензискиот стаж и од категоријата на работното место 11
		— според член 238 став 1 од ОЗЗПО — личен доход 5—10 години во преодниот период 12
		— според член 238 став 3 од ОЗЗПО — личен доход на учесниците на НОВ и боречки додаток 13
		— исклучителни пензии според член 96 од ОЗЗПО — кога не се исполнети условите за пензија според другите прописи 14
		ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА
		— кога е во прашање пензискиот основ утврден во смисла на член 63 од Основниот закон за инвалидското осигурување, според одредбите на Основниот закон за пензис-

1	2	3
	кото осигурување, тогаш	
	ке се запишат шифрите	
	од 01-14 предвидени за	
	старосна пензија	
	— според член 64 став 1 од	
	ОЗИО — личен доход ос-	
	тварен за помалку од пет	
	години осигурување	52
	— според член 64 став 2 од	
	ОЗИО	53
	— според член 66 од ОЗИО	
	— основица утврдена за	
	лица на младински работ-	
	ни акции	54
	— според член 67 од ОЗИО	
	— основица утврдена за	
	ученици во стопанството	
	(стручно училиште со	
	практична обука)	55
	— според член 68 од ОЗИО	
	— основица за неосигуре-	
	ни лица на јавни работи	56
	— според член 70 став 3 од	
	ОЗИО — личен доход на	
	учесник на НОВ, вклучу-	
	вајки го и боречкиот до-	
	даток што не го примал	
	а кој би му припаѓал	57
	— член 136 од ОЗИО — пла-	
	та на воен осигуреник,	
	вклучувајки ги и посеб-	
	ните додатоци што се	
	примани за помалку од	
	пет години	58
	— според член 254 од ОЗИО	
	— утврдување основици	
	за работници — учесници	
	на револуционерни дви-	
	жења пред 6 IV 1941 го-	
	дина	59
	— според член 256 од ОЗИО	
	— утврдување основици	
	за лица на издржување	
	казна	60

СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА

	— за пензискиот основ што	
	е земен за одредување на	
	семејна пензија се запи-	
	шуваат шифрите утврде-	
	ни за пензискиот основ	
	кај старосна или инва-	
	лидска пензија, зависно	
	од тоа која пензија слу-	
	жела за одредување на	
	семејната пензија	
	— според член 243 од ОЗЗПО	
	— утврдување на осигу-	
	ренички разред за жртви	
	на фашистичкиот терор	81
32	Пропис според кој е одреден пензискиот основ според општите прописи	За прописите според кои е одреден пензискиот основ според општите прописи шифрите се исти како и под редниот број 31 „Пропис според кој е одреден пензискиот основ“

33 Пропис според кој е признаено правото

1	2	3
	ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА	
	— според прописите пред	
	1 I 1959 година	51
	— според општите услови	
	поради болест и повреда	
	вон од работата во смисла	
	на член 52 ст. 1 до 4 од	
	ОЗИО	52
	— според член 52 став 5 од	
	ОЗИО	53
	— според член 52 став 6 од	
	ОЗИО	54
	— воен пензионер (член 135	
	од ОЗИО)	55
	— пензионер на СВР поради	
	болест и повреда вон од	
	работата (член 145 од	
	ЗИО)	56
	— пензионер на СВР поради	
	несреќа при работата	
	(член 146 од ЗИО)	57
	— според општите услови во	
	смисла на член 36 од	
	ОЗИО	58
	— по основ на една година	
	осигурување (член 38 од	
	ОЗИО)	59
	— по основ на инвалидност	
	што настанала за време	
	на учество во младинска	
	работна акција (член 39	
	од ОЗИО)	60
	— иселеник-повратник (член	
	40 од ОЗИО)	61
	— по основ на несреќа при	
	работата (член 45 од	
	ОЗИО)	62
	— по основ на несреќа на	
	пат од работа или на	
	работа (член 47 став 1 од	
	ОЗИО)	63
	— по основ на несреќа при	
	работата на ученик во	
	стопанството (член 47 став	
	2 од ОЗИО)	64
	— по основ на професионал-	
	но заболување (член 48	
	од ОЗИО)	65
	— по основ на несреќа на	
	организиран јавни работи	
	и во други случаи од	
	член 50 на ОЗИО	66
	— инвалидност од II и III	
	категорија на воени ин-	
	валиди од војните од	
	I—VI група (член 54 став	
	5 од ОЗИО)	67
	— инвалидност од II и III	
	категорија на учесници на	
	НОВ пред 9 IX 1943 го-	
	дина (член 54 став 6 од	
	ОЗИО)	68
	— воени осигуреници (член	
	132 од ОЗИО)	69
	— осигуреници на СВР (член	
	141 од ОЗИО)	70
	— занаетчиј (член 159 од	
	ОЗИО)	71
	— по основ на инвалидност	
	пред 1 I 1965 година (член	
	247 од ОЗИО)	72
	— лица што немаат својство	
	на осигуреник а ги ис-	
	полнуваат условите (член	
	250 од ОЗИО)	73
	— по основ на револуцио-	
	нерна работа пред 6 IV	

1	2	3
	1941 година (член 245 од ОЗИО)	74
—	по основ на несреќа при работата за време на издржување казна (член 256 од ОЗИО)	75
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА		
—	според прописите пред 1 I 1958 година	01
—	полна лична пензија според член 19 од ЗЗПО	02
—	неполна лична пензија (член 20 од ЗЗПО)	03
—	боречка пензија според член 73 став 1 од ЗЗПО	04
—	боречка пензија според член 73 став 2 од ЗЗПО	05
—	исклучителна пензија во поголем износ а исполнети се условите според општите прописи (член 80 од ЗЗПО)	06
—	исклучително право на пензија, а не се исполнети условите според општите прописи (член 80 од ЗЗПО)	07
—	воени пензионери (член 82 од ЗЗПО)	08
—	пензионери на СВР (член 90 од ЗЗПО)	09
—	лица што немале својство на осигуреник а ги исполнувале условите (член 242 од ЗЗПО)	10
—	исклучителни воени пензии (член 264 од ЗЗПО)	11
—	исклучителни пензии на осигурениците на СВР (член 256 од ЗЗПО)	12
—	привремена пензија или инвалиднина по основ на право стечено во странство (член 250 од ЗЗПО)	13
—	според општите прописи со наполнети 60 години живот (маж) односно 55 години живот (жена) во смисла на член 24 од ОЗЗПО	14
—	со наполнети 65 односно 60 години живот (член 25 од ОЗЗПО)	15
—	со наполнети 40 односно 35 години пензиски стаж (член 27 од ОЗЗПО)	16
—	привремена пензија (член 28 од ОЗЗПО)	17
—	исклучителна пензија, а исполнети се условите според општите прописи (член 36 од ОЗЗПО)	18
—	исклучителна пензија, а не се исполнети условите според општите прописи (член 36 од ОЗЗПО)	19
—	повторно одредување на пензија (член 38 од ОЗЗПО)	20
—	повторно одредување на предвремена пензија (член 39 од ОЗЗПО)	21
—	воена пензија (член 49 од ОЗЗПО)	22
—	пензија на припадник на СВР (член 61 од ОЗЗПО)	23

1	2	3
	— боречка пензија (член 70 ст. 1 и 2 од ОЗЗПО)	24
	— боречка пензија (член 70 став 3 од ОЗЗПО)	25
	— ново одредување на пензија по престанок на работниот однос (член 103 од ЗЗПО)	26
	— пензија на лица што ги исполниле условите според Законот за пензиското осигурување — преоден период (член 231 од ОЗЗПО)	27
	— пензија на лица што ги исполниле условите според Законот за пензиското осигурување во текот на 1965 година — преоден период (член 232 од ОЗЗПО)	28
	— лица што немаат својство на осигуреник, а ги исполнуваат условите според член 233 од ОЗЗПО)	29
	— пензија на учесниците на НОВ што немаат својство на осигуреник, а ги исполнуваат условите според член 70 од ОЗЗПО (член 234 став 1 од ОЗЗПО)	30
	— по основ на условите во преодниот период (член 237 од ОЗЗПО)	31
	— привремена пензија или инвалиднина по основ на право стечено во странство (член 247 од ОЗЗПО)	32
	— според посебни прописи за рударите	33
34	Пропис според кој е признаено правото на семејна пензија	
	— според прописите пред 1 I 1958 година	81
	— според општите услови од член 114 од ЗЗПО	82
	— исклучителна пензија (член 132 од ЗЗПО)	83
	— семејна пензија по смртта на лице што немало својство на осигуреник а ги исполнувало условите според член 242 од ЗЗПО	84
	— жртви на фашистичкиот терор — исполнети услови според општите прописи (член 249 од ЗЗПО)	85
	— жртви на фашистичкиот терор — не се исполнети условите според општите прописи (член 249 од ЗЗПО)	86
	— според општите прописи (член 78 од ОЗЗПО)	87
	— исклучителна пензија (член 96 од ОЗЗПО)	88
	— по смртта на лица што го исполниле условот — преоден период (член 231 од ОЗЗПО)	89
	— по смртта на лица што го исполниле условот во текот на 1965 година —	

1	2	3	1	2	3
	преоден период (член 232 од ОЗЗПО)	90	38	Регистарски број на обврзникот за уплата на придонесот	
	— по смртта на лица што немале својство на осигуреник, а ги исполнувале условите (член 233 од ОЗЗПО)	91		Да се запише шифрата на републиката односно на покраината, потоа шифрата на општината и редниот број на организацијата под кој истата е запишана во „Регистарот на обврзниците за уплата на придонесот“:	
	— по смртта на учесник на НОВ што немал својство на осигуреник а ги исполнувал условите од член 70 од ОЗЗПО (член 234 став „.)	92		/ / / / / / / / / /	Реден број на запишувањето
	— исполнување на општите услови според Основниот закон за пензиското осигурување, а што не биле исполнети според поранешните прописи (член 242 од ОЗЗПО)	93			Општина
	— жртви на фашистичкиот терор — не се исполнети условите според општите прописи (член 243 од ОЗЗПО)	94			Република покраина
	— жртви на фашистичкиот терор — исполнети услови според општите прописи (член 243 од ОЗЗПО)	95		Во првата кукичка да се запише шифрата на републиката односно на покраината	
35	Воен од војните — мирновремен воен инвалид			— СР Босна и Херцеговина	1
				— СР Црна Гора	2
				— СР Хрватска	3
				— СР Македонија	4
				— СР Словенија	5
				— СР Србија (потесно подрачје)	6
				— САП Косово	7
				— САП Војводина	8
Група	Воен инвалид од војните (шифра)	Мирновремен инвалид (шифра)		Во наредните три кукички да се запише шифрата на општината според Упатството за шифрирање на општините на Сојузниот завод за статистика.	
Не е инвалид	00	00		Во наредните пет кукички да се запише редниот број под кој организацијата е запишана во „Регистарот на обврзниците на уплатата на придонесот“. Ако тој број има помалку од пет цифри, првите места од левата страна да се пополнуваат со нула.	
I	01	11			
II	02	12			
III	03	13			
IV	04	14			
V	05	15			
VI	06	16			
VII	07	17			
VIII	08	18			
IX	09	19			
X	10	20			
36	Воен заробеник со право на зголемување на пензијата за 30%		39	Реосигурен случај	
	— воен заробеник со право на зголемување на пензијата за 30%	0		— не е реосигурен случај	0
	— воен заробеник без право на зголемување на пензијата за 30%	1		— реосигурен случај по основ на стаж на осигурување надвор од подрачјето на републиката-покраинската заедница	1
				— реосигурен случај по основ на групна несреќа при работата	2
				— реосигурен случај по основ на групна несреќа вон од работата	3
37	Причина за промена на датумот (инвалидитет од I—IV група)		40	Статус на уживател на правото на инвалидинина — на додаток за помош и нега	
	— нема промени	0		— активен осигуреник	1
	— промена на датумот во рамките од I до IV група на инвалидитет	1		— инвалидски пензионер	2
	— прво стекнување на право на инвалидитет од I до IV група	2		— старосен пензионер	3
	— промена на првиот датум на стекнувањето на право на инвалидитет од I до IV група	3		— семеен пензионер	4
	— престанок на инвалидитетот од I до IV група	4		— уживател на професионална рехабилитација	5
				— уживател на право на запослување	6
				— други	7

1	2	3	1	2	3
41	Шифра на државата (според конвенција)	07 08 09 10			27 28 29 30
	Се шифрира како обележје под редниот број 22 „Податоци за стажот — социјалистичка република, социјалистичка автономна покраина, односно држава — во делот што се однесува на државите.			— промена врз основа на наголемување бројот на членовите на семејството кај семејните пензии	31
42	Шифра на промената	01 02 03 04 05 06		— промена врз основа на грешка сторена при попис или пренос на податоци за матичната евиденција (исправка на грешки)	32
	— промена врз основа на ново решение издадено во постапка по жалба	01		— промена врз основа на други причини	33
	— промена врз основа на ново решение издадено во постапка за ревизија или во постапка по правото на надзор	02		— трајно запирање поради смрт на старосен или инвалидски пензионер односно уживател на право од инвалидското осигурување	41
	— промена врз основа на ново решение издадено во постапка за обнова на постапката	03		— намалување на членови на семејството (кај семејна пензија), без оглед на причината	42
	— промена врз основа на ново решение издадено во постапка за промена на правосилно решение	04		— загуба на правото на пензија	43
	— промена врз основа на ново решение издадено поради запослување по пензионирање	05		— преселување вон од територијата на републиката	44
	— промена врз основа на ново решение или пресметка на пензијата при преведување, пресметување или промена на прописот	06		— привремен престанок на правото поради запослување или вршење самостојна дејност	45
	— промена врз основа на ново решение издадено врз основа на промена во состојбата на инвалидност		43	— привремен престанок на правото поради издржување на казна	46
	— промена врз основа на издаден заклучок за исправка на грешка во решението	07	Телесно оштетување според Листата на телесните оштетувања		
	— промена врз основа на признавање заштитен додаток	08		Во просторот под текстот „Глава од ЛТО“ да се запише со римски број главата од Листата на телесните оштетувања (подгрупите да не се запишуваат).	
	— промена врз основа на изменет износ на заштитниот додаток	09		Во просторот под текстот „Точка од ЛТО“ да се запише со арапски број редниот број односно главата од Листата на телесните оштетувања за утврденото телесно оштетување.	
	— промена врз основа укинување правото на заштитен додаток	10		Ако кон редниот број во Листата на телесните оштетувања се наоѓа алфабетска ознака (на пример 2a) истата таа ознака треба да се запише.	
	— промена врз основа преминување на користење старосна пензија	11		Во просторот под ознаката за процент да се запише соодветниот процент за утврденото телесно оштетување (I — IX на Листата на телесните оштетувања).	
	— промена врз основа преминување на користење инвалидска пензија	12		Главата X од Листата на телесните оштетувања се шифрира со нула.	
	— промена врз основа преминување на користење семејна пензија	13		На пример: ако е утврдено телесно оштетување „загуба на сите прсти од обете шаки“ да се запише во просторот под текстот „Глава од ЛТО“ — I, под текстот „Точка од ЛТО“ — 76, а под ознаката за процент — 100.	
	— промена врз основа престанок на правото на семејна пензија од која и да е причина за член на семејството, под реден број:	14			
		01	21		
		02	22		
		03	23		
		04	24		
		05	25		
		06	26		

1	2	3	1	2	3
44	Учество во НОВ	— нема учество во НОВ Непрекинато до крајот на војната: — од 1941 година носител на „Партизанска споменица 1941“ — од 1941 година — не е носител на „Партизанска споменица 1941“ — од 1942 година — од 1943 пред 9 IX 1943 година — од 1943 од 9 IX 1943 година — од 1943 до 13 X 1943 година — од 1943 од 14 X 1943 година — од 1944 година — од 1945 година — учеството во НОВ престанало пред крајот на војната	0 1 2 3 4 5 6 5 7 3 9	— болест — повреда вон од работата — повеќе причини	3 4 6
45	Утврдување на инвалидността	— не е утврдена ниту инвалидност ниту непосредна опасност од настапување на инвалидност — утврдена инвалидност од I категорија — утврдена инвалидност од II категорија — утврдена инвалидност од III категорија — утврдена опасност од настапување на инвалидност	0 1 2 3 4	50 Уживател на додаток за помош и нега — не е уживател — уживател	0 1
46	Утврдена категорија на инвалидност според сите причини (вкупна инвалидност)	Се шифрира како обележјето под редниот број 8 „Категорија на инвалидност според која е одредена инвалидската пензија“	51 Уживател на инвалиднина по основ на телесно оштетување	— не е уживател Ако е во прашање уживател: — телесно оштетување од прв степен 100% — телесно оштетување од втор степен 90% — телесно оштетување од трет степен 80% — телесно оштетување од четврти степен 70% — телесно оштетување од петти степен 60% — телесно оштетување од шести степен 50% — телесно оштетување од седми степен 40% — телесно оштетување од осми степен 30%	0 1 2 3 4 5 6 7 8
47	Причина на инвалидността	— нема инвалидност — несреќа при работата — професионално заболување — болест — повреда вон од работата — во сообраќајот — повреда вон од работата — друго — повеќе причини	0 1 2 3 4 5 6	52 Уживател на пензија — не е уживател — уживател	0 1
48	Причина на смртта	— несреќа при работата — професионално заболување — болест — повреда вон од работата — повеќе причини — жртва на фашистичкиот терор — загинал борец — непознато	1 2 3 4 6 7 8 9	53 Вид на промената на пензискиот стаж — бришење на стажот (врз основа на решение) — запишување на нов стаж (врз основа на решение) — наголемување на стажот (врз основа на решение) — исправка на стажот поради грешка при уписот	1 2 3 4
49	Причина на телесното оштетување	— без телесно оштетување — несреќа при работата — професионално заболување	0 1 2	54 Вид на завршеното училиште Шифрирањето на податоците се врши според списокот на училиштата на Сојузниот завод за статистика што е применет при пописот на населението во 1971 година, а според називот на завршеното училиште 55 За колку години е земен личниот доход за утврдување на пензискиот основ — не е според личниот доход — за носителите на „Партизанска споменица 1941“, за борците на НОВ пред 9 IX 1943 година на кои во пензискиот основ им е засметан боречкиот додаток (член 238 став 3 од ОЗЗПО; член 70 став 3 од ОЗИО), за работниците на одредени должности во органите на внатрешните	00

1	2	3
	работи и сл. — да се запише бројот на месеци	01-60
	— за една година осигурување во смисла на член 30 став 3 од ОЗЗПО	71
	— за две години осигурување	72
	— за три години осигурување	73
	— за четири години осигурување	74
	— за пет години осигурување	75
	— за шест години осигурување	76
	— за седум години осигурување	77
	— за осум години осигурување	78
	— за девет години осигурување	79
	— за десет години осигурување	80
	— осигурени случаи пред 1 I 1965 година според личниот доход	98
	— за воени осигуреници	99
	За воен осигуреник на кој пензијата му е одредена со примена на член 54 став 3 од ОЗЗПО да се запише соодветната напред наведена шифра, а не шифрата 99	
56	Занимање	Шифрирањето на податоците се врши според Класификацијата на занимањата на Сојузниот завод за статистика применета при пописот на населението во 1971 година.
57	Запослување и процент на исплатата на пензијата	— не е запослен — запослен — пензијата се исплатува 100% — запослен — пензијата се исплатува 50 % — запослен — пензијата не се исплатува — запослен уживател на привремена инвалидска пензија, на кој пензијата му се исплатува во смисла на член 170 од ОЗИФ
58	Запослување во претходната организација (СР-САП)	— СР Босна и Херцеговина — СР Црна Гора — СР Хрватска — СР Македонија — СР Словенија — СР Србија (потесно подрачје) — САП Косово — САП Војводина
59	Завод што ја врши исплатата	Се шифрира како обележјето под редниот број 11 „Комунален завод — Комунална заедница“.

518.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди (Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕКСПЛОЗИВИ ЗА РУДАРСКИ И ДРУГИ ПОТРЕБИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Експлозиви за рударски и други потреби.

Методи на испитувањето:

Одредување на хемиската стабилност — — — — — JUS H.D8.001

Одредување на густината на патроната — — — — — JUS H.D8.002

Одредување на осетливоста на иницирање — — — — — JUS H.D8.003

Одредување на температурата на палењето — — — — — JUS H.D8.004

Одредување на преносот на детонацијата — — — — — JUS H.D8.005

Одредување на брзината на детонацијата — — — — — JUS H.D8.006

Одредување на работната способност според Traucul — — — — — JUS H.D8.007

Одредување на осетливоста спрема удир — — — — — JUS H.D8.008

Одредување на времето на потезото — — — — — JUS H.D8.010

Одредување на водоотпорноста — — — — — JUS H.D8.011

Пресметување на теоретските карактеристики — — — — — JUS H.D8.012

Рударски експлозиви:

Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS H.D8.020

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1972 година, освен стандардот JUS H.D8.012 што се применува од тој ден.

4. Се става во сила југословенскиот стандард:

Експлозиви за рударски и други потреби. Општи прописи — — — JUS N.D1.020

донесен со Решението за југословенските стандарди за експлозиви за рударски и други потреби („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/60).

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова решение престанува да важи на 1 јануари 1972 година.

Бр. 03-4224/1

27 август 1971 година

Белград

Директор на Југословенскиот завод за стандардизација, Славољуб Виторовиќ, с. р.

519.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на течни горива:

Одредување на содржината на седименти во нафти за горење — — JUS B.N8.151

Доктор-тест — — — — — JUS B.N8.152

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 март 1972 година.

Бр. 08-4195/1

25 август 1971 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

520.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОНЕКТОРИ ЗА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Конектори за радиопрекупности:

Општи технички услови — — JUS N.R4.080

Испитувања — — — — — JUS N.R4.081

Коефициент на рефлексијата. Метода на мерење — — — — — JUS N.R4.082

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1972 година, освен стандардот JUS N.R4.082 што се применува од тој ден.

Бр. 23-4205/1

25 август 1971 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

521.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МИНИЈАТУРНИ ОСИГУРУВАЧИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Минијатурни осигурувачи:

Носачи на осигурувачи. Општи технички услови — — — — — JUS N.E5.705

Носачи на осигурувачи. Испитувања — — — — — JUS N.E5.706

Топливи влошки. Општи технички услови — — — — — JUS N.E5.731

Топливи влошки. Испитувања — — — — — JUS N.E5.732

Топливи влошки 20 mm × 5 mm. брзи, со голема моќ на прекинување JUS N.E5.740

Топливи влошки 20 mm × 5 mm. брзи, со мала моќ на прекинување JUS N.E5.741

Топливи влошки 20 mm × 5 mm. Троми, со мала моќ на прекинување JUS N.E5.742

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1972 година.

Бр. 23-4206/1

25 август 1971 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

522.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Телекомуникации и електроника.

Буквено означување на толеранциите на отпорниците и кондензаторите — JUS N.R.020

Електротехнички графички симболи:

Анени — — — — — JUS N.A3.250

Радиостаници — — — — — JUS N.A3.252

Системи на комутација во телекомуникациите — — — — — JUS N.A3.254

Бирачи за телекомуникации — — — — — JUS N.A3.256

Телефонски апарати и рачни телефонатори на повик — — — — — JUS N.A3.258

Телефонски и телеграфски центри — — — — — JUS N.A3.260

Телеграфски апарати — — — — — JUS N.A3.262

Телефонски трансляции — — — — — JUS N.A3.264

Трансдуктори — — — — — JUS N.A3.266

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1972 година.

Бр. 23.4207/1
25 август 1971 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

523.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АРМАТУРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард: Санитарна арматура, WC-исплак-нувачи, Главни надворешни мерки, приклучни мерки — — — — JUS M.C5.821

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 март 1972 година.

Бр. 27-4203/1
25 август 1971 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Ставољуб Виторовиќ, с. р.

524.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАШИНИ АЛАТКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Оски и движења за номерички управувани машини. Систем на означување и шематски прикази — — JUS M.G0.030
Испитување на машини алатки:

Испитување на точноста на поделната глава за Ø диск над 200 до 300 mm — — — — JUS M.G0.149

Испитување на точноста на хоризонтални брусилки за рамно брусење, со правоаголна маса, должина на брусењето 1500 mm — — — — JUS M.G0.152

Испитување на точноста на хоризонтални дупчалки и глодалки со подвижен столб — — — — JUS M.G0.162

Испитување на точноста на поделната глава за Ø диск над 200 до 300 mm. Образец на записникот на испитувањето — — — — JUS M.G0.549

Испитување на точноста на хоризонталните брусилки за рамно брусење, со правоаголна маса, должина на брусењето 1500 mm. Образец на записникот на испитувањето — — JUS M.G0.552

Испитување на точноста на хоризонталните брусилки и глодалки со подвижен столб. Образец на записникот на испитувањето — — — — JUS M.G0.562

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1972 година.

4. Се ставаат во сила следните југословенски стандарди:

Испитување на машини алатки:

Испитување поделна глава — — JUS M.G0.149

Испитување водорамни дупчалки и глодалки со подвижен столб — — JUS M.G0.162

донесени со Решението за донесување југословенски стандарди за испитување машини алатки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/53).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 1 март 1972 година.

Бр. 27-4202/1
25 август 1971 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

525.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГИМНАСТИЧКИ НАПРАВИ И СПОРТСКИ РЕКВИЗИТИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Гимнастички направи:

Сидно вратило — — — — JUS Z.D1.022

Лачна штица — — — — JUS Z.D1.051

Штица со куки — — — — JUS Z.D1.052

Грбник — — — — JUS Z.D1.053

Квадрати (квадратни скали) — — JUS Z.D1.076

Подвижни скали — — — — JUS Z.D1.077

Спортски реквизити:

РакOMETНА врата — — — — JUS Z.D2.030

Кош за кошарка — — — — JUS Z.D2.040

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1972 година.

Бр. 06-4187/1
25 август 1971 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

526.

Врз основа на член 23 од Уставниот закон за спроведување на Уставните амандмани XX до XLII („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/71) и член 14 став 3 и член 15 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 47/66, 55/68 и 27/71), Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за височината на задолжителната резерва на деловните банки кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/66, 48/67, 5/68, 11/68, 17/68, 25/68, 30/68, 46/68, 5/69, 32/69, 34/69, 6/70, 29/70, 18/71, 22/71, 26/71, 32/71 и 36/71) во точката 1 став 2 бројот: „10“ се заменува со бројот: „20“, а по зборовите: „од 32%“ се става запирка и се додаваат зборовите: „а од 21 септември до 14 октомври 1971 година — по стопа од 33%“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 68
16 септември 1971 година
Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,
д-р **Иво Перишин**, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на член 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од сојузниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА

I

Се отповикува

д-р Славко Комар од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-

деративна Република Југославија во Република Индија.

II

Се назначува

д-р Радивој Увалиќ, досегашен помошник сојузен секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Индија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 17
13 септември 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

512. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — —	721
513. Решение за определување пониски царински стопи за специфичната опрема за производството на винилхлорид мономер — PVC во прав — — —	722
514. Правилник за дополнење на Правилникот за водење евиденции во областа на трудот — — —	723
515. Правилник за податоците што се регистрираат во матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензии —	724
516. Упатство за матичниот број на осигурениците и на уживателите на пензија —	802
517. Упатство за Кодексот на шифрите за водење на матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на пензии —	804
518. Решение за југословенските стандарди за експлозивни за рударски и други потреби	525
519. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на нафтни деривати — — —	825
520. Решение за југословенските стандарди за конектори за радиофреквенции — — —	826
521. Решение за југословенските стандарди за минијатурни осигурувачи — — —	826
522. Решение за југословенските стандарди за електроника и телекомуникации — —	826
523. Решение за југословенскиот стандард за арматури — — —	827
524. Решение за југословенските стандарди за машини алатки — — —	827
525. Решение за југословенските стандарди за гимнастички направи и спортски реквизити — — —	827
526. Одлука за измена на Одлуката за височината на задолжителната резерва на деловните банки кај Народната банка на Југославија — — —	828
Укази — — —	828